


DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRIJSKA SOPSTVENOST



ГЛАСНИК

Skopje
god. **12** - br.2
juni 2005

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA **WIPO**


AD - Andora	EE - Estonija	LA - Laos	SB - Solomonski Ostrovi
AE - Zdru`enite Arapski Emirati	EG - Egipet	LB - Liban	SC - Sej{elski Ostrovi
AF - Avganistan	EH - Zapadna Sahara	LC - Sveta Lucija	SD - Sudan
AG - Antika i Barduba	ER - Eritreja	LI - Lihten{tajn	SE - [vedska
AI - Antigua	ES - [panija	LK - [ri Lanka	SG - Singapur
AL - Albanija	ET - Etiopija	LR - Liberija	SH - Sveta Elena
AM - Ermenija	FI - Finska	LS - Lesoto	SI - Slovenija
AN - Holandski Antili	FJ - Fixi	LT - Litvanija	SK - Slova-ka
AO - Angola	FK - Foklanski Ostrovi	LU - Luksenburg	SL - Siera Leone
AR - Argentina	FO - Ov-i Ostrovi	LV - Latvija	SM - San Marino
AT - Avstrija	FR - Francija	LY - Libija	SN - Senegal
AU - Avstralija	GA - Gabon	MA - Maroko	SO - Somalija
AW - Aruba	GB - Velika Britanija	MC - Monako	SR - Surinam
AZ - Azeberxan	GD - Granada	MD - Moldavija	ST - Sao Tome i Principe
BA - Bosna i Hercegovina	GE - Xorxija	MG - Madagaskar	SV - Salvador
BB - Barbados	GH - Gana	MK - Makedonija	SY - Sirija
BD - Banglade{	GI - Gibraltar	ML - Mali	SZ - Svazilend
BE - Belgija	GL - Grenland	MM - Burma	TC - Turki
BF - Gorna Volta	GM - Gambija	MN - Mongolija	TD - `ad
BG - Bugarija	GN - Gvineja	MO - Makao	TG - Togo
BH - Bahrein	GQ - Ekvatorijalna Gvineja	MP - Severni Marijanski Ostrovi	TH - Tajland
BI - Burundi	GR - Grcija	MR - Mavritanija	TJ - Taxikistan
BJ - Benin	GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi na Ju`ni Sendvi~	MS - Monserato	TM - Turkmenija
BM - Bermudi	GT - Gvatemala	MT - Malta	TN - Tunis
BN - Brunej Daresalam	GW - Gvineja Bisao	MU - Mavricius	TO - Tonga
BO - Bolivija	GY - Gvajana	MV - Maldivi	TP - Isto-ni Timor
BR - Brazil	HK - Hong Kong	MW - Malavi	TR - Turcija
BS - Bahami	HN - Honduras	MX - Meksiko	TT - Trinidad i Tobago
BT - Butan	HR - Hrvatska	MY - Malezija	TU - Tuvalu
BV - Ostrovot na Buve	HT - Haiti	MZ - Mozambik	TW - Tajvan
BW - Bocvana	HU - Ungarija	NA - Namibija	TZ - Tanzanija
BY - Belorusija	ID - Indonezija	NE - Niger	UA - Ukraina
CF - Centralnoafrikanska Republika	IE - Irska	NG - Nigerija	UG - Uganda
CG - Kongo	IL - Izrael	NI - Nikaragva	US - Soedineti Amerikanski Dr`avi
CH - [vajcarija	IN - Indija	NL - Holandija	UY - Urugvaj
CI - Bregot na slonovata koska	IQ - Irak	NO - Norve{ka	UZ - Uzbekistan
CK - Ostrovi na Kuk	IR - Iran	NP - Nepal	VA - Vatikan
CL - `ile	IS - Island	NR - Neru	VC - Sv. Vinsent i Grenadin
CM - Kamerun	IT - Italija	NZ - Nov Zeland	VE - Venecuela
CN - Kina	JM - Jamajka	OM - Oman	VG - Britanski Devstveni Ostrovi
CO - Kolumbija	JO - Jordan	PA - Panama	VN - Vietnam
CR - Kostarika	JP - Japonija	PE - Peru	VU - Vanuatu
CU - Kuba	KE - Kenija	PG - Nova Gvineja	WS - Samoa
CV - Kape Verde	KG - Kirgizija	PH - Filipini	YE - Jemen
CY - Kipar	KH - Kamboxa	PK - Pakistan	YU - Jugoslavija
CZ - `e{ka	KI - Kiribati	PL - Poljska	ZA - Ju`noafri-ka Republika
DE - Germanija	KM - Komorski Ostrovi	PR - Portoriko	ZM - Zambija
DJ - Xibuti	KN - Sv. Kitis i Nevis	PT - Portugalija	ZR - Zair
DK - Danska	KP - Demokratska Republika Korea	PY - Paragvaj	ZW - Zimbabve
DM - Dominika	KR - Republika Korea	QA - Katar	
DO - Dominikanska Republika	KW - Kuvajt	RO - Romanija	
DZ - Al`ir	KY - Kajmanski Ostrovi	RU - Ruska Federacija	
EC - Ekvador	KZ - Kazakstan	RW - Ruanda	
		SA - Saudiska Arabija	

KODOVI NA MEUNARODNI ORGANIZACII

AP	- Afrikanska regionalna organizacija za industrijska sopstvenost (ARIPO)
BX	- Birot na Beneluks za `igovi i modeli
EA	- Evroaziska patentna organizacija
EM	- Biro za harmonizacija (`igovi i modeli/mostri (EU)
EP	- Evropsko patentno biro (EPO)
IB	- Mejunarodno biro (kako {to e PCT priemnoto biro)
OA	- Afrikanska organizacija za intelektualna sopstvenost (OAPI)
WO	- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)
GC	- Kooperativni sovet na arapski te zemji vo Zalivot

Sodr`ina

➤ I. SLU@BEN I OBJAVI	1-224
♦Oglasuvawe za ni { to vno re { enie za priznavawe na pravo na industri ska sopstvenost	1
♦Patenti	2-65
Pregledi	60-64
Promeni	65
♦Pri javi na industri ski dizajn	66-77
Pregledi	77
♦Idustri ski dizajn	78-87
Pregledi	87
Promeni	88
♦Pri javi na trgovski marki	89-154
Pregledi	148-154
♦Trgovski marki	155-209
Pregledi	204-209
Prodol`uvawa, promeni, prenos, prestanok na va`ewe	210-219
♦Od registarot na zastapnici	220
♦Grbovi	221
♦I spravki	222-224
➤ II. I ZVESTUVAWA	225
➤ III. STATI I	226-232



DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRI SKA SOPSTVENOST

GLASN I K

god.12 br.2, juni 2005

©2005

Dr `aven zavod za industriska sopstvenost

t rimese~nik

za izdava~o t

XEMAI LEQMAZI, direktor

ureduva~ki odbor

OGWAN BLAGOEV

I RENA JAK I MOVSKA

S I M ^ O S I M J A N O V S K I

glaven urednik

XEMAI LEQMAZI

urednik

NADA GALEVSKA

kompju terska i grafi~ka obrabot ka

KET I DAV ^ EVA

t i r a ` : 300

Vo Glasnik se pe~atat i nau~ni i stru~ni trudovi, osvrti, komentari vo vrsta so industriskata sopstvenost. Nau~nite trudovi se recenzirani. Kusa sodr`ina na trudovite se prilo`uva na makedonski i na angliski jazik.

adresa na izdava~o t

V. Vlahovi } br, 11 Skopje

t el. 3892 3116-379

f aks 3892 3116-041

e-mail zzis@unet.com.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Pe~at eno vo pe~atnica ta na Vladata na Republika Makedonija

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03, 09/04),
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост, ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост, за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост,
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост, може да поднесе заинтересирано
лице, јавниот обвинител или Заводот, по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 47/02, 42/03, 09/04, Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 47/02, 42/03, 09/04, со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт, ако го има, патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02, 42/03, 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување, се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок, доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID, воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
А-патент, А1-патент со доказ,
А2-дополнителен патент
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето, ех- YU, број на пријавата,
година, ех- YU, број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (РСТ) пријава (датум на поднесување, држава, број на РСТ пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (РСТ) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (ЕР) пријава (датум на објавувањето, држава, број на ЕР пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број, билтен)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (51) **C 07D 309/30** (11) **901024**
 (21) 2003/10 (13) **A**
 (22) 16/01/2003
 (45) 30/06/2005


(30) 2002MA00004 18/05/2001 IN
 (86) 16/05/2002 PCT/IN02/00121
 (87) 28/11/2002 WO02/094803
 (73) **AUROBINDO PHARMA LTD**
 PLOT NO.2, MAITRI VIHAR COMPLEX,
 AMEERPET, HYDERABAD-500 038, ANDHRA
 PRADESH, IN

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје


(72) RAMESH DANDALA
 SONNY SEBASTIAN
 DANDALA SUBRAMANYAM
 MEENAKSHI, SUNDERAM, Sivakumaran

(54) **ПРОЦЕС ЗА ЛАКТЕНИЗАЦИЈА ЗА
 ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКО ЧИСТ
 СИМВАСТАТИН**


(57) Тука е откриен процесот за производство на
 високо чист симвастатин од формулата I



кој се состои од лактонизација на соединението
 од Формулата II




каде Z е H или NH₄ во мешавина на ацетонитрил
 и глацијален ацид под неводени услови на
 температура од 65-70°C и кога нечистотијата
 се формира на помалку од 0,1% и потоа со
 додавање на вода кон реактивната мешавина,
 се добива симвастатин од формулата I




- (51) **C 07D 211/22** (11) **901026**
 C 07C 51/43 (13) **A**
 (21) 2003/11 (22) 16/01/2003
 (45) 30/06/2005
- (30) 2001MA05110 25/06/2001 IN
 (86) 19/06/2002 PCT/IN02/00135
 (87) 03/01/2003 WO03/000658
- (73) **AUROBINDO PHARMA LTD**
 PLOT NO.2, MAITRI VIHAR COMPLEX,
 AMEERPET, HYDERABAD-500 038, ANDHRA
 PRADESH, IN
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) RAMESH DANDALA
 MEENAKSHI, SUNDERAM, Sivakumaran;
 UMASHANKAR, DAS
 DIVVELA, VENKATA, NAGA, SRINIVASA,
 RAO
- (54) **ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ВИСОКО
 ЧИСТ ФАРМАЦЕВТСКИ МЕЃУПРОИЗВОД,
 4-(ЦИКЛОПРОПИЛКАРБОНИЛ)- А,А -
 ДИМЕТИЛФЕНИЛАЦЕТИНСКА КИСЕЛИНА**

(57) Пронајдокот се однесува на новост во процесот на добивање на високо чист 4-(циклопропилкарбонил)- б,б - диметилфенилацетик киселина од Формулата 1 низ кристализација од мешавина на пара и мета региоизомери од Формулите 1 и 2 во циклохексан, каде количеството непожелен мета изомер 3-(циклопропилкарбонил)- б,б диметилфенилацетик киселина од Формулата 2



Formula I



Formula II

се намалува под 0,5%. Соединението од Формулата 1 е клучен меѓупроизвод за подготовка на високо чист терфенадин карбоксилат, кој е познат како антихистаминик.

(51) F 16K 1/16

(11) 901036

(57) Системот на затегање за заптивање помеѓу капачка и тело на овален затворац се состои од навртка (2) која заедно со гусениот вметок (3) обезбедуваат заптивање помеѓу капачката (6) и телото (4) на овалниот затворац.

(21) 2001/45

(13) A

(22) 10/05/2001

(45) 30/06/2005


(73) ПИШЕВ, Александар

бул. Јане Сандански бр. 107/1-1,

1000 Скопје, МК

(54) СИСТЕМ НА ЗАТЕГАЊЕ ЗА ЗАПТИВАЊЕ ПОМЕЃУ КАПАЧКА И ТЕЛО НА ОВАЛЕН ЗАТВОРАЧ

Овој пронајдок кој се користи во овалниот затворац се применува во транспортот на вода и други неагресивни течни материи до температура од 70°C во областа на системите за водоводи и за наводнување.



- (51) **A 22C 7/00** (11) **901045**
 В 26В 29/00 (13) **A**
 (21) 2003/52 (22) 18/02/2003
 (45) 30/06/2005

(73) **Узелац Мирко**


ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин 26/33,
 Скопје, МК

(72) Узелац Мирко

(54) **ДВОДЕЛЕН МЕСАРСКИ РАКОШТИТНИК
 СО СПОЈНИК**

- (57) Дводелниот месарски ракоштитник со спојник овозможува целосна заштита на прстите и шаката при работа со месарски сатар преку статички обликувана заштитна хауба (1) која преку спојникот (11) е споена со платформата (7) од држачот (4) кој се прицврстува на подлактицата.


Хоризонталниот дел од спојникот (11) со својот конусен дел (12) се подвлекува под граничникот (8) а испакнувањето (13) со отворот (14) целосно налегнува на кружно испакнато помало лежиште (9) со отвор (10) кои се нитуваат со нитна (15) која овозможува движење на спојникот лево и десно во рамките на граничникот(8).Вертикалниот дел (16) од спојникот (11) навлегува помеѓу спојните елементи (2) и (3) низ кои се провлекува спојниот клип (17) кој се увртува во цилиндричниот дел од елементот (3) со лесно или појако стегање на клипот се овозможува движење или фиксирање на хаубата (1) по вертикала.



(51) **C 07J 1/00, 31/00, 41/00** (11) **901009**
 (13) **T1**
 (21) 2003/1 (22) 08/01/2003
 (45) 30/06/2005

(30) 19971023794 06/06/1997 DE
 (96) 20/05/1998 EP98934761.2
 (97) 09/10/2002 EP0986573
 (73) **Jenapharm GmbH & Co. KG**
 Otto-Schott-Strasse 15, 07745 Jena, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) DROESCHER, Peter
 MENZENBACH, Bernd
 ROMER, Wolfgang
 SCHNEIDER, Brigitt
 ELGER, Walter
 KAUFMANN, Gunter
 (54) **НЕЕСТРОГЕНСКИ ДЕРИВАТИ НА
 ЕСТРАДИОЛ СО АНТИОКСИДАНТСКО
 ДЕЈСТВО**

(57) 1. Неестрогенски деривати на естрадиол кои имаат антиоксидантско дејство, со општата формула I а:



$R^1 = H, OH$
 $R^2, R^3 = H, CH_3$

кои може да содржат една или повеќе двојни врски, каде што хидроксилните групи на дериватите на естрадиол може да бидат присутни како етери, естери или сулфамати.

Има уште 6 патентни барања

(51) **A 61K 31/557, 31/195** (11) **9001007**
 (13) **T1**
 (21) 2003/2 (22) 09/01/2003
 (45) 30/06/2005

(30) 1997MI00939 22/04/1997 IT
 (96) 21/04/1998 EP98924164.1
 (97) 13/11/2002 EP0977575
 (73) **PHARMACIA AB**
 112 87 Stockholm, SE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(72) DRAGO, FILIPPO,
 (54) **УПОТРЕБА НА АЛФА-МЕТИЛ-Р-ТИРОЗИН ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕЛАНИН ВО МЕЛАНОЦИТИ НА ИРИСОТ**

(57) 1. Употреба на инхибитори на тирозиназа за добивање лек за превенција на производството на меланин од меланоцитите на ирисот, кое е индуцирано од фармаколошки третмани или метаболитски дебаланс.

Има уште 7 патентни барања



- (51) **C 07C 233/60** (11) **901010**
 A 61K 31/16, 31/33 (13) **T1**
 A 61P 5/00, (22) 13/01/2003
 C 07C 233/18, 233/20 (45) 30/06/2005
 233/36, 233/73, 235/34
 271/16, 275/24, 323/42
 C 07D 209/16, 307/68
 307/79, 307/81, 311/58
 319/20, 333/58, 519/00

(21) 2003/3

(30) 19990003717 25/03/1999 FR

(96) 24/03/2000 EP00400813.2

(97) 04/06/2003 EP1038863

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) Lesieur, Daniel

YOUS, SAID

Descamps-Francois, Carole

Lefoulon, Francois

GUILLAUMET, Gerald

Viaud, Marie-Claude


Bennejean, Caroline

DELAGRANGE, Philippe

RENARD, Pierre

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ДИМЕРНИ СОЕДИ-
 НЕНИЈА, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
 ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
 СОСТАВИ ОД ИСТИТЕ**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:


A претставува група со формулата $-NR^1C(=O)R^2$, $-NR^1C(=O)NR^2R^3$
 или $-C(=O)NR^2R^3$ каде што:

- Q претставува атом на сулфур или кислород,

- R^1 , R^2 , R^3 , идентични или различни, претставуваат атом на водород или група R_a каде што R_a претставува група на несупституиран или супституиран, праволиниски или разгранет (C_1 - C_6) алкил, несупституиран или супституиран, праволиниски или разгранет (C_2 - C_6) алкенил, несупституиран или супституиран, праволиниски или разгранет (C_2 - C_6) алкинил, несупституиран или

супституиран (C_3 - C_8) циклоалкил, несупституиран или супституиран, праволиниски или разгранет (C_1 - C_6) алкил (C_3 - C_8) циклоалкил, праволиниски или разгранет (C_1 - C_6) полихалогеноалкил, арил, арилалкил (каде што алкилниот дел содржи 1 до 6 јаглородни атоми и може да биде праволиниски или разгранет), арилалкенил (каде што алкенилниот дел содржи 2 до 6 јаглородни атоми и може да биде праволиниски или разгранет), хетероарил, хетероарилалкил (каде што алкилниот дел содржи 1 до 6 јаглородни атоми и може да биде праволиниски или разгранет), или хетероарилалкенил (каде што алкенилниот дел содржи 2 до 6 јаглородни атоми и може да биде праволиниски или разгранет),

или групите R^2 и R^3 , заедно со азотниот атом за којшто се поврзани, формираат група одбрана од пиперазинил, пиперидинил, или пиролидинил,




каде што Q, R^1 , R^2 и R^3 се како што беше дефинирано претходно,

* G_1 и G_3 , идентични или различни, претставуваат праволиниски или разгранет алкиленски ланец кој содржи од 1 до 4 јаглороди и кој е супституиран со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од хидрокси, карбокси, формил, R_a , OR_a , $COOR_a$ или COR_a (каде што R_a е како што беше дефинирано претходно),

* Су претставува:

- прстенеста структура со формулата (II):




каде што:

* X и Y, идентични или различни, претставуваат атом на сулфур, кислород или јаглород, или група CH или CH_2 ,

* R претставува атом на водород или халоген или група CF_3 , хидрокси, карбокси, формил, amino, NHR_a , NR_aR_{1a} , $NHCOR_a$, $CONHR_a$, R_a , OR_a , COR_a или $COOR_a$ (каде што R_a е како што беше дефинирано претходно, а R_{1a} може да ги има сите вредности на R_a),

* изразот ----- значи дека врските се единечни или двојни, при што се подразбира дека е запазена валенцијата на атомите, каде што G_2 претставува бензенски прстен, а G_1 (G_3 одделно) го супституира прстенот

кој ги содржи X и Y;
или прстенеста структура со формулата (III):



каде што:

* Z претставува атом на сулфур или кислород, или група CH, CH₂, NH, NSO₂Ph или NR_a (каде што R_a е како што беше дефинирано претходно),

* D претставува бензенски или пиридински прстен,


* R⁴ е како што беше дефинирано претходно,

* изразот ----- значи дека врската е единечна или двојна, при што се подразбира дека е запазена валенцијата на атомите,

каде што G₂ го супституира прстенот D, а G₁ (G₃ засебно) го супституира прстенот кој го содржи Z,

при што се подразбира дека двата прстени (Cy) на соединенијата со формулата (I) ја претставуваат истата прстенеста базна структура (индол/индол, нафтален/нафтален, бензофуран/бензофуран и т.н.), но супституентот R⁴ може да биде различен,

• G2 претставува синџир со формулата (IV):



каде што:

- W₁, W₂ и W₃, идентични или различни, претставуваат врска, атом на кислород или сулфур, или група CH₂, CHR_a, NH или NR_a (каде што R_a е како што беше дефинирано претходно),

- n претставува цел број, и тоа 0 ≤ n ≤ 6,

- m претставува цел број, и тоа 0 ≤ m ≤ 6,

при што се подразбира дека не е допуштено да постојат два последователни хетероатоми и дека ланецот со формулата (IV), како што е дефиниран, може да содржи една или повеќе незаситености,

при што се подразбира дека:

- соединението со формулата (I) не може да претставува диетил 2-(ацетиламино)-2-{[5-({3-[2-(ацетиламино)-3-етокси-2-(етоксикарбонил)-3-оксопропил]-1N-индол-5-ил)метил]-1N-индол-3-ил}метил}малонат, диетил2-(ацетиламино)-2-{[5-({3-[2-(ацетиламино)-3-етокси-2-(етоксикарбонил)-3-оксопропил]-2-(етоксикарбонил)-1N-индол-5-ил}метил)-

2-(етоксикарбонил)-1N-индол-3-ил]метил}малонат, ниту пак N-{2-[5-({3-[2-(ацетиламино)етил]-1N-индол-5-ил}метил)-1N-индол-3-ил]етил} ацетамид,

терминот “арил” значи нафтилна, фенилна и бифенилна група,

- терминот “хетероарил” значи сите моно или бициклични, заситени или незаситени групи кои содржат 5 до 10 атоми и 1 до 3 хетероатоми одбрани од азот, сулфур и кислород,

- при што “арилните” и “хетероарилните” групи може да бидат супституирани со еден или повеќе идентични или различни радикали одбрани од хидрокси, карбокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) полихалогеноалкил, формил, цијано, нитро, amino, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкиламино, праволи-ниски или разгранет (C₁-C₆) диалкиламино, или атоми на халоген,


- терминот “супституиран”, кога се применува врз изразите “алкил”, “алкенил” и “алкинил”, значи дека тие групи се супституирани со еден или повеќе идентични или различни радикали одбрани од хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) полихалогеноалкил, amino, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкиламино, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) диалкиламино, или атоми на халоген,

- терминот “супституиран”, кога се применува врз изразите “циклоалкил” и “циклоалкилалкил”, значи дека прстенестиот дел на тие групи е супституиран со еден или повеќе идентични или различни радикали одбрани од хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) поли-халогеноалкил, amino, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкиламино, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) диалкиламино, или атоми на халоген, нивните енантиомери и диастереоизомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли.

Има уште 25 патентни барања



- (51) **C 07D 491/048** (11) **901014**
 A 61K 31/4355 (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 13/01/2003
 C 07D 221/00, 307/00, (45) 30/06/2005
 491/048
- (21) 2003/4
 (30) 19990008448 01/07/1999 FR
 (96) 30/06/2000 EP00401864.4
 (97) 02/05/2003 EP1065209
- (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
 22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) de Nanteuil, Guillaume
 Benoist, Alain
 Bonnet, Jacqueline
 Sabatini, Massimo
 Atassi, Ghanem
 PIERRE, Alain
- (54) **ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛО-ПРОТЕИНАЗА, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**
- (57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

R_1 претставува атом на водород, халоген, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, или праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, R_2 претставува група хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, или $-NHOH$,

Ar_1 претставува фениленска или бифениленска група, X претставува атом на кислород или сулфур, R претставува атом на водород или група на праволиниски

или разгранет (C_1-C_6) алкил, n претставува цел број од 0 до 6, Ar_2 претставува:

- фенилна група која е супституирана со хетероарилна група,
- бифенилна група која е супституирана со хетероарилна група,
- пиридинилна група која е супституирана со хетероарилна група, или
- хетероциклична група,

нивните изомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли,

при што се подразбира дека:

- терминот "хетероарилна" значи моноциклична ароматска група, или бициклична група во која најмалку еден прстен е ароматски, која содржи еден, два или три идентични или различни хетероатоми одбрани од азот, кислород или сулфур, која може да биде супституирана со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од халоген, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогено-алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкокси, или хидрокси,

- терминот "хетероциклична" значи заситена или делумно заситена, неароматска моно или бициклична група која содржи еден, два или три идентични или различни хетероатоми одбрани од азот, кислород или сулфур, која може да биде супституирана со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од халоген, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкокси, или хидрокси.

Има уште 14 патентни барања



- (51) **C 22B 23/00** (11) **901038**
B 03B 7/00 (13) **T1**
B 03D 3/06 (22) 24/01/2001
C 22B 1/00 (45) 30/06/2005

(21) 2001/4

(30) 19970010075 06/08/1997 FR

(96) 17/07/1998 EP98401810.1

(97) 16/05/2001 EP0905265

(73) **Societe Le Nickel-SLN**

Pointe Doniambo, 98800 Noumea, NC

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(72) CARDINI, Jean-Louis

REGNOULT, Jean-Roger Paul

(54) **МЕТОДА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА КОЛИЧЕСТВОТО ВОДА ВО
НЕРАСТВОРЛИВИ ТАЛОЗИ НА
РУДА ОД ФЕРОНИКЕЛ ОКСИДИ
СО ИНЈЕКТИРАЊЕ АКРИЛЕН
FLOCCULANT**

(57) 1. Постапка за намалување на количеството вода што се содржи во пулпата на минерален никелферо оксид, **назначена со тоа**, што ги опфаќа следните последовни етапи:

- пулпата се разредува во вода во концентрација до 150 гр. цврста материја на литар;

- во разредената пулпа се инјектира воден раствор разреден во однос од 1 гр. на литар органски flocculant¹ во база на кополимер изведен од слабо анјонска акрилна киселина и со молекулска маса со средна тежина од $2 \cdot 10^6$ до $3 \cdot 10^6$, во доза од 50 до 1000 гр. на тон сува пулпа, инјектираниот раствор се остава во допир со разредената пулпа во времетраење кое е доволно за да се добие горен слој кој ќе содржи помалку од 100 мг. цврста материја на литар и долен слој кој ќе содржи помеѓу 450 и 300 гр. цврста материја на литар; и


- одделување на горниот и долниот слој.

Има уште 12 парентни барања

- (51) **C 07D 285/24** (11) **901012**
 A 61K 31/549 (13) **T1**
 A 61P 25/18 (22) 13/01/2003
 (21) 2003/5 (45) 30/06/2005
 (96) 28/11/2000 EP00981466.6
 (97) 14/05/2003 EP1233953
 (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex,
 FR
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) PIROTTE, Bernard
 DE TULLIO, PASCAL
 BOVERIE, Stephane
 KEMPEN, Isabelle
 LESTAGE, PIERRE

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗО-
 ТИАДИАЗИН, МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ
 И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
 СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

- (57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

X претставува атом на флуор, бром или јод,
 или метилна група,

R₁ и R₂, идентични или различни, секој од
 нив претставува атом на водород или
 група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆)
 алкил,

како и нивните фармацевтски прифатливи
 киселински адитивни соли.

Има уште 7 парентни барања

- (51) **C 07D 281/02** (11) **901015**
A 61K 31/554 (13) **T1**
(21) 2003/7 (22) 13/01/2003
(45) 30/06/2005

(30) 20000004111 31/03/2000 FR

(96) 30/03/2001 EP01400814.8

(97) 04/06/2003 EP1138677

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје


(72) BLANCHARD, Jacky

TURBE, Hugues

BRIGOT, Daniel

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 11-АМИНО-3-ХЛОРО-6,11-ДИХИДРО-5,5-ДИОКСО-6-МЕТИЛ-ДИБЕНЗО[С, F][1,2]-ТИАЗЕПИН И ПРИМЕНА ЗА СИНТЕЗА НА ТИАНЕПТИН**

(57) 1. Постапка за индустриска синтеза на 11-амино-3-хлоро-6,11-дихидро-5,5-диоксо-6-метил-добензо[с, f][1,2]тиазепин со формулата (I):




и неговите адитивни соли,


назначена со тоа што се врши реакција на кетонот со формулата (III):



со натриум борохидрид, во двофазна средина која се состои од хлориран растворувач како што е, на пример, хлороформ, дихлорометан или дихлороетан и воден раствор на натриум хидроксид, во присуство на N-додецил-N-метил-диетаноламониум бромид, а потоа се внесува во алкохол со формулата (IV):



чијашто суспензија се третира во хлориран растворувач како што е, на пример, хлороформ или дихлорометан, со чадлива хлороводородна киселина, а потоа се внесува во хлорид со формулата (V):




потоа се третира, без да се изолира, со чадлив амоњак на температура помеѓу 25 и 35°C, а потоа се внесува во соединение со формулата (I), потоа се трансформира, по желба, во адитивна сол како што е хлорхидрат.

Има уште 6 патентни барања



- (51) **A 61K 31/445** (11) **901008**
 A 61P 1/10 (13) **T1**
 C 07D 405/12, 405/14 (22) 13/01/2003
 (21) 2003/8 (45) 30/06/2005
 (30) 19970202180 11/07/1997 EP
 19980200624 27/02/1998 EP
 (96) 07/07/1998 EP98940158.3
 (97) 30/10/2002 EP0991410
 (73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
 Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) BOSMANS, Jean-Paul RENE Marie Andre, DE
 CLEYN, Michel, ANNA, Jozef
 SURKYN, Michel
 (54) **ГАСТРОКИНЕТИЧКИ БИЦИКЛИЧНИ**
БЕНЗАМИДИ НА 3- ИЛИ 4-
СУПСТИТУИРАНИ 4-(АМИНОМЕТИЛ)-
ПИПЕРИДИНСКИ ДЕРИВАТИ
 (57) 1. Соединение со формулата (I):



негова стереохемиска изомерна форма, N-оксидна форма или фармацевтски прифатлива киселинска или базна адитивна сол, назначено со тоа, што R¹ и R² заедно формираат двовалентен радикал со формулата:

- O-CH₂-O- (a-1),
 -O-CH₂-CH₂- (a-2),
 -O-CH₂-CH₂-O- (a-3),
 -O-CH₂-CH₂-CH₂- (a-4),

при што во споменатите двовалентни радикали еден или два водородни атоми може да бидат супституирани со C₁₋₆ алкил, R³ е водород или хало; R⁴ е водород или C₁₋₆ алкил; R⁵ е водород или C₁₋₆ алкил; L е C₃₋₆ циклоалкил, C₅₋₆ циклоапанон, или C₂₋₆ алкенил, или L е радикал со формулата:

- Alk-R⁶ (b-1),
 -Alk-X-R⁷ (b-2),
 -Alk-Y-C(=O)-R⁹ (b-3), или
 -Alk-Y-C(=O)-NR¹¹R¹² (b-4),

каде што секој Alk е C₁₋₁₂ алкандиил; и R⁶ е водород, хидрокси, цијано, C₁₋₆ алкил-сулфониламино, C₃₋₆ циклоалкил, C₅₋₆ циклоалканон, или Het¹;

R⁷ е водород, C₁₋₆ алкил, хидроксиC₁₋₆ алкил, C₃₋₆ циклоалкил, или Het²;


X е O, S, SO₂ или NR⁸; при што споменатиот R⁸ е водород или C₁₋₆ алкил;

R⁹ е водород, C₁₋₆ алкил, C₃₋₆ циклоапанон, C₁₋₆ алокси или хидрокси;


Y е NR¹⁰ или директна врска; при што споменатиот R¹⁰ е водород или C₁₋₆ алкил; R¹¹ и R¹² (секој од нив) независно се водород, C₁₋₆ алкил, C₃₋₆ циклоалкил, или R¹¹ и R¹², во комбинација со азотниот атом којшто ги носи R¹¹ и R¹²,

може да формираат прстен на пиролидинил или пиперидинил, при што и двата може да бидат супституирани со C₁₋₆ алкил, amino или моно или ди(C₁₋₆ алкил)амино, или споменатите R¹¹ и R¹², во комбинација со азотниот атом којшто ги носи R¹¹ и R¹², може да формираат радикал на пипе-разинил или 4-морфолинил, при што и двата може да бидат супституирани со C₁₋₆ алкил; и Het¹ и Het² (секој од нив) независно се одбрани од фуран; фуран супституиран со C₁₋₆ алкил или хало; тетраhydroфуран; тетраhydroфуран супституиран со C₁₋₆ алкил; диоксолан; диоксолан супституиран со C₁₋₆ алкил; диоксан; диоксан супституиран со C₁₋₆ алкил; тетраhydroпиран; тетраhydroпиран супституиран со C₁₋₆ алкил; пиролидинил; пиролидинил супституиран со еден или два супституенти, при што секој од нив е независно одбран од хало, хидрокси, цијано, или C₁₋₆ алкил; пиридинил; пиридинил супституиран со еден или два супституенти, при што секој од нив е независно одбран од хало, хидрокси, цијано, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилокси, amino и моно и ди(C₁₋₆ алкил)амино; пиридазинил; пиридазинил супституиран со еден или два супституенти, при што секој од нив е независно одбран од хидрокси, C₁₋₆ алкилокси, C₁₋₆ алкил или хало; пиразинил; пиразинил супституиран со еден или два супституенти, при што секој од нив е независно одбран од хало, хидрокси, цијано, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилокси, amino, моно и ди(C₁₋₆ алкил)амино и C₁₋₆ алкил-сикарбонил;

Het¹ може, исто така, да биде радикал со формулата:



Het¹ и Het² (секој од нив) независно може, исто така, да биде одбран од радикали со формулата:



R¹³ и R¹⁴ (секој од нив) независно се водород или C₁₋₄ алкил.

Има уште 11 патентни барања.



- (51) **E 02D 19/18** (11) **901019**
 (13) **T1**
 (21) 2003/17 (22) 21/01/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19990000291 10/02/1999 HU
 (96) 04/02/2000 EP00905218.4
 (97) 23/04/2003 EP1181418
- (73) **BARKASZ, Sandor**
 Bekees Dren KFT, Szantho Albert u. 20,
 5630 Bekes, HU
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) BARKASZ, Sandor
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ГРАДБА НА ВОДО-
 НЕПРОПУСНА ЗАТКА СО ПОКАЧЕНА
 ГРАНИЦА НА ПРОПУШТАЊЕ ПО
 ЛИНИЈАТА НА ПОЛЗЕЊЕ**
- (57) 1. Постапката за градба на постојана,
 затка за вода, со покачена граница на
 пропуштање по линијата на ползење, во
 којашто се сместени струшки на претходно
 одредено меѓурастојание како и одреден
 тенок слој на метални плочки кои се

формираат во вид на нанос долж границата на пропуштање, а под заштита на процепот за мазиво **се карактеризира со тоа** што работ на границата на пропуштање (8) стрчи над рабовите на слојот на металните плочки (41....4n) , а што ќе биде осигурано преку дното на слојот на металните плочки (41....4p) со тоа што конектирачките членови (5a, 5b), коишто се добро познати во состојбата на техниката самите по себе, како и металните плочки (41....4n) ќе бидат втиснати надолу кон наносот (1) до саканата длабочина со помош на дрвени истурени штапчиња (12) гонети од прилепените струготинки (21, ..., 2nm) сместени врз двата краја (8a, 8b) на работ на границата (8) на тенкиот слој на плочките (41....4n) додека после втиснувањето на слојот метални плочки надолу (42), рабовите на слојот на металните плочки (41....4n) ќе се поврзе со просторот на меѓупреносните струготинки (21) со помош на компензирачки споен трн (61) и со натамошно повторување на овие операции долж полната должина на границата на пропуштање.

- (51) **C 07D 491/052**, (11) **901016**
A 61K 31/436 (13) **T1**
A 61P 35/00 (22) 22/02/2002
C 07D 221/00, 311/00 (45) 30/06/2005

(21) 2002/19

(30) 19990007611 16/06/1999 FR

(96) 15/06/2000 EP00401685.3

(97) 17/04/2002 EP1061081

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) RENARD, Pierre

PIERRE, Alain

Koch, Michel

Tillequin, Francois


Michel, Sylvie

ATASSI, Ghanem

Pfieber, Bruno

(54) **7-ОКСО-2,3,7,14-ТЕТРАХИДРО-1Н-БЕНЗО[б]ПИРАНО [3,2-h] АКРИДИН КАРБОКСИЛАТНИ ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

X, Y, идентични или различни, независно еден од друг, претставуваат група одбрана од атом на водород, атом на халоген, група хидрокси, меркапто, цијано, нитро, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкил, amino кој може да биде супституиран со една или две групи, идентични или различни, на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил и кои може да бидат супституирани со една група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси или со група со формулата $-NR_7R_8$ каде што R_7 и R_8 , идентични или различни, независно еден од друг, претставуваат атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арил или арилалкил, или

пак заедно формираат метилендиокси или етилендиокси група, при што супституентите X и Y може да бидат присутни врз едниот или другиот од двата соседни бензенски прстени,

R_1 претставува атом на водород или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,

R_2 претставува:

- атом на водород,

- хидрокси група,

- група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,

- група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, која може да биде супституирана со група одбрана од:

* група со формулата NR_9R_{10} каде што R_9 и R_{10} , идентични или различни, независно еден од друг, претставуваат атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) хидроксиалкил,

* и заситен или незаситен хетероциклически, потоа моноциклически или бициклически, со 5 до 7 молекулски ланци кои содржат еден или два хетероатоми одбрани од кислород, азот и сулфур,

- група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилкарбонилокси,

- amino група која може да биде супституирана:

* со една или две групи, идентични или различни, на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил, или праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил,

* со група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилкарбонил, која може да биде супституирана со група $-NR_7R_8$, при што R_7 и R_8 се како што беше претходно дефинирано,

* со група со формулата $-R_{11}-NR_9R_{10}$, каде што R_{11} претставува група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилен, а R_9 и R_{10} , идентични или различни, независно еден од друг, претставуваат атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) хидроксиалкил,

* со група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилен, супституирана со еден заситен или незаситен хетероциклически, потоа моноциклически или бициклически, со 5 до 7 молекулски ланци кои содржат еден или



два хетероатоми одбрани од кислород, азот и сулфур,

* или со група со формулата $-R_{11}-CO-R_{12}$, каде што R_{11} е како што беше претходно дефинирано, а R_{12} претставува група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) хидрокси или алкокси,

R_3 , R_4 , идентични или различни, независно еден од друг, претставуваат атом на водород или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,

R_5 и/или R_6 претставува(ат) група со формулата $-O-CO-U-V$, каде што:

- U претставува праволиниски или разгранет (C_1-C_8) алкиленски ланец, кој може да биде супституиран со една или повеќе групи, идентични или различни, одбрани од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилен, хидрокси и алкокси ланец;

- V претставува група одбрана од:

* карбокси,

* $-CO_2R_{13}$ каде што R_{13} претставува група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил која може да биде супституирана со една или повеќе хидрокси или групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арил или арилалкил,

* хидрокси,

* праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси,

* $-NR_7R_8$ каде што R_7 и R_8 , идентични или различни, се како што беше претходно дефинирано,

* $-NR_7-CO_2R_{13}$ каде што R_7 и R_{13} се како што беше претходно дефинирано,

* $-NR_7-COR_{13}$ каде што R_7 и R_{13} се како што беше претходно дефинирано,

* $-COR_{13}$ каде што R_{13} е како што беше претходно дефинирано,

* и $-CO-NR_7R_8$ каде што R_7 и R_8 , идентични или различни, се како што беше претходно дефинирано,

а во случајот кога само една од двете групи R_5 и R_6 претставуваат група со формулата $-O-CO-U-V$, тогаш другата од споменатите групи R_5 или R_6 претставува група 3 одбрана од:

* хидрокси,

* праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси,

* праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилкарбонилокси,

* арилкарбонилокси,

* праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкилкарбонилокси,

* и amino, која може да биде супституирана со една или две идентични или различни групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, нивните оптички изомери, N-оксиди, како и нивните киселински адитивни соли или фармацевтски прифатлива база,


при што терминот "арил" значи фенилна или нафтилна група, која може да содржи една или повеќе супституции, идентични или различни, одбрани од хидрокси, халогено, карбокси, нитро, amino, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиламино или диалкиламино, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ацил и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилкарбонилокси.

Има уште 11 патентни барања

- (51) **C 07D 311/58**
A 61K 31/35
(21) 2003/19
(30) 19970002066 30/05/1997 SE
(96) 15/05/1998 EP98925993.2
(97) 20/11/2002 EP0984952
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(11) **901021**
(13) **T1**
(22) 27/01/2003
(45) 30/06/2005

- (72) NYQVIST, Hakan
SOHN, Daniel
(54) **НОВА СОЛ**
(57) 1. Солта(R)-3-N,N-дициклобутиламино-8-флуоро-3,4-дихидро-2N-1-бензопиран-5-карбоксамид водород (2R,3R)-тартарат.



Има уште 15 патентни барања



- (51) **C 07F 9/645, 9/40** (11) **901022**
(13) **T1**
(21) 2003/20 (22) 27/01/2003
(45) 30/06/2005
(30) 19970905091 01/08/1997 US
(96) 31/07/1998 EP98937292.5
(97) 19/02/2003 EP1000072
(73) **WYETH**
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) ASSELIN, Andre, Alfred
KINNEY, William, Alvin
SCHMID, Jean
(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ [2-((8,9) -**
ДИОКСО - 2,6-ДИАЗОБИЦИКЛО [5,2,0]-
НОН-1 (7)-ЕН-ИЛ)ЕТИЛ]ФОСФОНСКА
КИСЕЛИНА
(57) 1. Постапка за добивање на [2-((8,9)-диоксо-
2,6-диазабицикло[5.2.0]нон-1(7)-ен-2-ил)
етил] фосфонска киселина која ги опфаќа
следните етапи:

- а) реакција на винилфосфонат ди- C_1 - C_6 алкил естер со 1,1-диметилетил естер на 3-аминопропил карбаминска киселина, со што се добива ди- C_1 - C_6 алкил естер на N-[3-(t-бутилокси-карбониламино)пропил]-2-аминоетилфосфонска киселина;
б) реакција на 3,4-ди- C_1 - C_6 алкоксициклобут-3-ен-1,2-дион со ди- C_1 - C_6 алкил естер на N-[3-(t-бутилоксикарбониламино)пропил]-2-аминоетилфосфонска киселина од етапа (а), со што се добива терц-бутил естер на 3-[[2-(ди- C_1 - C_6 алкоксифос-форил)етил]-(2- C_1 - C_6 алкокси-3,4-диоксо-1-циклобутен-1-ил)амино]пропил-кар-баминска киселина;
в) ослободување на amino групата на производот од етапа (б);
г) циклизирање на производот од етапа (в) за да се формира бицикличниот интермедиер ди- C_1 - C_6 алкил естер на [2-((8,9)-диоксо-2,6-диазабицикло[5.2.0]нон-1(7)-ен-2-ил)етил]фосфонска киселина; и
д) претворување на ди- C_1 - C_6 алкил естерот од етапа (в) во производот од фос-фонската киселина.

Има уште 13 пантентни барања


- (51) **B 65D 85/10** (11) **9001023**
(13) **T1**
(21) 2003/22 (22) 29/01/2003
(45) 30/06/2005
(30) 19980305845 22/07/1998 EP
(96) 02/07/1999 EP99929551.2
(97) 20/11/2002 EP1098825
(73) **John Player & Sons Limited**
P.O.Box 286, South Circular Road 276-280,
Dublin 8, IE
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје
(72) LUTON, Colin Denis
TAYLOR Rodney George
(54) **ПАКУВАЊЕ ЗА ПУШАЧКИ АРТИКЛИ**
(57) 1. Пакување (10) за издолжени предмети за пушење со капак (14), кој е зглобно поврзан со основно тело (13), при што капакот (14) како и основното тело (13) имаат по еден преден сид (16;22), заден сид (19;25) и по

еден пар странични сидови (17,18; 23,24), капакот (14) на крајот има покриен сид (20) оддалечен од основното тело (13), кое што од своја страна има поден сид (26) оддалечен од капакот (14), зглобот е утврден со преклоп (15) помеѓу задниот сид на капакот (19) и задниот сид на основното тело (25) и во основа е паралелен спрема горните и долните рабови на пакувањето, предната страна на пакувањето има парче (42), кое е исечено, за да образува носач (27) во самото пакување (10), и зглобот (15) се протега паралелно во една имагинарна линија помеѓу најдолните места на страничните рабови на предната страна (16) на капакот (14), **означено со тоа што** најмалку неколку од цврстите рабови на исеченото парче (42) имаат исечоци кои се што преклопени кон внатрешниот простор на пакувањето, на тој начин што носачот (27) зад предната страна на пакувањето (10) се протега кон внатре.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **C 07D 495/04** (11) **901025**
C 07C 309/66, 309/73 (13) **T1**
C 07D 221/00, 333/00 (22) 01/03/2002
(21) 2002/23 (45) 30/06/2005
(30) 19970012441 06/10/1997 FR
(96) 29/09/1998 EP98946523.2
(97) 02/01/2002 EP1021449
(73) **SANOFI - AVENTIS**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) BOUSQUET, Andre
MUSOLINO, Andree
(54) **ДЕРИВАТИ НА ХИДРОКСИАЦЕТИК
ЕСТЕРИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО
СИНТЕТИЧКИ ИНТЕРМЕДИЈАТИ**

- (57) 1. Естерот на (R) - сулфонилоксиацетик е изведен од формулата



каде што R1 претставува бензил група, C₁-C₄ алкил група супституирана по избор од еден или повеќе атоми на халоген, или фенил група супституирана по избор од еден или повеќе атоми на халоген или од една или повеќе линеарни или разгранети C₁-C₄ алкил групи или од нитро група.

Има уште 30 патенти барања




- (51) **C 07C 311/08** (11) **901027**
 (13) **T1**
 (21) 2003/24 (22) 29/01/2003
 (45) 30/06/2005
 (30) 19970022662 27/10/1997 GB
 (96) 09/10/1998 EP98965638.4
 (97) 05/02/2003 EP1027329
 (73) **PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.**
 La Touche House, International Financial Services Centre, Dublin 1, IE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) APPLEBY, IAN COLIN
 NEWBURY, TREVOR JACK
 NICHOLS, GARY
 (54) **ПОЛИМОРФИ НА ДОФЕТИЛИД**
 (57) 1. Суштински чист, кристален, полиморф Р162 на дофетилид, **назначен со тоа**, што ги поседува следниве параметри:
 а) калориметрија на диференцијално скенирање во која тој покажува ендотермички термален настан на околу 162°C;

б) модел на прекршување на X-зраците врз прашок, којшто е добиен со ирадијација со X-зраци на бакар K-алфа₁ (бранова должина = 1.5406 Ангстреми) кој покажува главни врвни вредности со меѓурамнински растојанија кај dА 27.303, 70.597, 7.053, 5.288, 5.088, 4.856, 4.793, 4.569, 4.504, 4.430, 4.256, 4.230, 4.733, 3.956, 3.977, 3.866, 3.674, 3.606, 3.524, 3.424, 3.384, 3.309, 3.255, 3.777, 3.083, 3.038, 3.027, 2.893, 2.842, 2.776, 2.679, 2.598, 2.557, 2.503, 2.482, 2.436, 2.479, 2.399, 2.345 и 2.323; и

в) спектар на инфрацрвени зраци како null in пијол кој покажува појаси на апсорпција кај 3246, 3013, 2807, 2776, 1907, 1611, 1593, 1510, 1398, 1366, 1357, 1321, 1300, 1277, 1251, 1220, 1171, 1146, 1106, 1091, 1051, 1031, 1023, 994, 966, 934, 925, 903, 851, 825, 808, 774, 723, 657, 603, 586, 559, 538, 528, 509, 499, 461 и 431 cm⁻¹.


Има уште 19 патентни барања



- (51) **C 07D 413/10** (11) **901035**
A 61K 31/38, 31/42 (13) **T1**
(21) 2003/26 (22) 03/02/2003 (45) 30/06/2005
(30) 19970067830P 05/12/1997 US
19980089498P 16/06/1998 US
19980100185P 14/09/1998 US
(96) 23/11/1998 EP98962811.0
(97) 29/01/2003 EP1036074
(73) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan
49001, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) POEL, TONI-JO
MARTIN, JOSEPH, P., JR.
BARBACHYN, MICHAEL, R.

(54) **S-ОКСИД, ТЕТРАХИДРОТИОПИРАН
ФЕНИЛОКСАЗОЛИДИНОНИ**

(57) 1. Соединение со формулата I:



или негови фармацевтски прифатливи соли,
назначено со тоа, што: R1 е:



- а) метил,
б) етил,
в) циклопропил, или
г) дихлорометил, R₂ и R₃ се идентични или
различни и се:
а) водород или
б) флуоро.

Има уште 8 патентни барања

- (51) **B 65D 83/14,** (11) **901028**
 B 67D 1/04 (13) **T1**
 (21) 2003/28 (22) 04/02/2003
 (45) 30/06/2005
- (30) 19991012921 27/08/1999 NL
 19982022430U 16/12/1998 DE
- (96) 14/12/1999 EP99960037.2
 (97) 27/11/2002 EP1140658
- (73) **HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.**
2e Weteringplantsoen 21,
1017 ZD Amsterdam, NL
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) VLOOSWIJK, Johannes, Jacobus, Thomas
 VAN DER KLAUW, Guido, Petrus,
 Johannes(54) **КОНТЕЈНЕР ЗА**
ИЗДАВАЊЕ ТЕЧНОСТИ, КОЈ СОДРЖИ
УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА ПРИТИСОК
СО ФАЗА НА АКТИВИРАЊЕ
- (57) 1. Контејнер со уред за контрола на притисокот заради одржување на суштински константен, претходно дефиниран притисок во контејнерот, при што контејнерот е предвиден за издавање на течност, а уредот за контрола на притисокот содржи прва комора за складирање течности под притисок, особено гас под притисок, втора

комора во која преовладува контролата на притисокот барем за време на употребата, и трета комора којашто е формирана од, или е во комуникација со, во секој случај е барем делумно внесена во внатрешниот простор на контејнерот, додека помеѓу првата и третата комора е предвиден пропусен отвор во кој е сместен затворач наменет за затворање на пропусниот отвор за време на нормалната употреба, кога притисокот во третата комора е повисок од контролниот притисок, а контролното средство се движи со помош на поместувачки или деформиращки дел на сидот на втората комора и е поставен заради барем делумно поместување на затвораот, кога притисокот во третата комора е понизок од контролниот притисок, така што течноста која е под притисок може да протекува под притисок од првата во третата комора, **назначен со тоа што** пред употребата, контролното средство се доведува во положба во која тоа е барем функционално неспоено со затвораот, а уредот за контрола на притисокот е предвиден за спојување на контролното средство со затвораот, преку фазата на активирање пред употреба.

Има уште 9 патентни барања



- (51) **C 07D 295/135** (11) **901029**
A 61K 31/445, 31/495 (13) **T1**
C 07C 237/24 (22) 05/02/2003
C 07D 211/26, 211/34, (45) 30/06/2005
295/155

- (21) 2003/29
(30) 19970002799 25/07/1997 SE

(96) 15/07/1998 EP98934104.5

(97) 27/11/2002 EP1000048


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) BERG, Stefan
LINDERBERG, Mats
ROSS, Svante
THORBERG, Seth-Olov
ULFF, Bengt

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА**
1,2,3,4-ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

(57) 1. Соединение со формулата I



(I)

каде што:

X е N или CH;

Y е NR₂CH₂, CH₂-NR₂, NR₂-CO, CO-NR₂ или NR₂SO₂

каде што R₂ е H или C₁-C₆ алкил; R₁ е H, C₁-C₆ алкил или C₃-C₆ циклоалкил; R₃ е C₁-C₆ алкил, C₃-C₆ циклоалкил или (CH₂)_n-арил, каде што арилот е фенилен или хетероароматски прстен кој содржи еден или два хетероатоми одбрани од N, O и S и кој може да биде моно- или ди-супституиран со R₄ и/или R₅;

каде што R₄ е H, C₁-C₆ алкил, халоген, CN, CF₃, OH, C₁-C₆ алкокси, NR₆R₇, OCF₃, SO₃SN₃, SO₃CF₃, SO₂NR₆R₇, фенокси, по желба супституиран хетероцикличен прстен кој содржи еден или два хетероатоми одбрани од N, O, каде што супституентот(ите) се одбрани од C₁-C₆ алкил, C₃-C₆ циклоалкил и фенил-C₁-C₆ алкил, или COR₈; каде што:

R₆ е H, C₁-C₆ алкил; R₇ е H, C₁-C₆ алкил; и R₈ е C₁-C₆ алкил, CF₃, NR₆R₇ или хетероцикличен прстен кој содржи еден или два хетероатоми одбрани од N, O, S, SO и SO₂;

каде што R₅ е H, OH, CF₃, OCF₃, халоген, C₁-C₆ алкил или C₁-C₆ алкокси; n е 0-4;

R₉ C₁-C₆ алкил, OCF₃, OCHF₂, OCH₂F, халоген, CN, CF₃, OH, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ алкокси-C₁-C₆ алкил, NR₆R₇, SO₃CH₃, SO₃CF₃, SO₂NR₆R₇, или COR₈; каде што R₆, R₇ и R₈ се како што е дефинирано погоре,

како (R)-енантиомери, (S)-енантиомери или рацемат во форма на слободна база или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

Има уште 30 патентни барања



- (51) **A 62D 3/00** (11) **901032**
 C 08F 8/12 (13) **T1**
 (21) 2002/50 (22) 24/04/2002
 (45) 30/06/2005
 (30) 19980001248 02/10/1998 DK
 (96) 01/10/1999 EP99945963.9
 (97) 24/07/2002 EP1117463
 (73) **PROCIDA, Jan**
 Holmegardsvej 2, 3th,
 2920 Charlottenlund, DK
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) PROCIDA, Jan
 (54) **МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ХАЛОГЕН,
 ОРГАНСКИ ОТПАДЕН МАТЕРИЈАЛ**
 (57) 1. Метода за третирање на халоген, органски
 отпаден материјал заради разложување
 на споменатиот халоген, органски отпаден
 материјал, **назначена со тоа што** ги опфаќа
 следните етапи:

i) хидролитско загревање на суспензија од
 1 тежински дел на отпадниот материјал во
 пулверизирана состојба во 1-10 тежински
 делови на водена средина, во присуство
 на база до температура од 250-280°C, под
 притисок којшто е доволен за да се одржи
 водата во течна состојба, за време кое е
 доволно за да се претвори суштински сиот
 органски сврзан халоген којшто е присутен
 во неорганските халиди;

ii) одделување на хидролизатот кој беше
 добиен во етапа (i) на цврста и течна фаза;

iii) пост-загревање на цврстата фаза на
 хидролизатот кој беше добиен во етапа (ii)
 за да се ослободат органските соединенија
 чија точка на топење е под собна
 температура, а чија точка на вриење е над
 собна температура од споменатата цврста
 фаза.

Има уште 11 патентни барања

- (51) **A 61K 39/395, 39/39** (11) **901037**
 A 61P 35/00 (13) **T1**
 C 07K 16/30 (22) 26/04/2002
 (21) 2002/52 (45) 30/06/2005
 (30) 19990000051 13/01/1999 CH
 (96) 12/01/2000 EP00906191.2
 (97) 26/06/2002 EP1140168
 (73) **Igeneon Krebs-Immuntherapie Forschungs-
 und Entwicklungs-AG**
 Bruner Strasse 59, 1230 Wien, AT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

- (72) ECKERT, Helmut
 LOIBNER, Hans

(54) **КОРИСТЕЊЕ АНТИТЕЛА ЗА ВАК-
 ЦИНА ПРОТИВ РАК**


- (57) 1. Употребата на антитело што е насочено
 против антигенот на клеточната мембрана
 Ер-CAM за подготовка на фармацевтско
 соединение за профилактичка и/или
 терапевтска активна имунизација против
 рак.

Има уште 8 патентни барања

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) C 07D 307/87 | (11) 901043 | (72) PETERSEN, Hans |
| | (13) T1 | BOEGESOE, Klaus Peter |
| (21) 2002/59 | (22) 16/05/2002 | HOLM, Per |
| | (45) 30/06/2005 | |
| (30) 20000000402U 13/03/2000 DK | | (54) КРИСТАЛИН БАЗА НА ЦИТАЛОПРАМ |
| 2000DK00183 13/04/2000 WO | | (57) 1. Процесот за производство сол на |
| (96) 28/02/2001 EP01909568.6 | | циталопрам се карактеризира со тоа што |
| (97) 04/09/2002 EP1169314 | | базата на циталопрам е ослободена и |
| (73) H. Lundbeck A/S | | наталожена во форма на кристална форма, |
| 9 Ottiliavej, 2500 Valby-Copenhagen, DK | | по избор рекристализирана еднаш или |
| (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ | | повеќе пати, а потоа од тоа трансформирана |
| ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје | | во сол. |
| | | Има уште 15 патентни барања |


- | | |
|--|--------------------|
| (51) A 61K 31/19, 9/50 | (11) 901031 |
| | (13) T1 |
| (21) 2002/60 | (22) 16/05/2002 |
| | (45) 30/06/2005 |
| (30) 19981014358 31/03/1998 DE | |
| (96) 08/12/1998 EP98965783.8 | |
| (97) 03/07/2002 EP1059920 | |
| (73) FUMAPHARM AG | |
| Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern, CH | |
| (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ | |
| ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје | |
| (72) JOSHI, Dr.Rajendra K. | |
| STREBEL, Dr. Hans-Peter | |
| (54) УПОТРЕБА НА АЛКАЛНИ ХИДРОГЕН | |
| ФУМЕРАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПСОРИ- | |
| АЗА, ПСОРИАЗЕН АРТРИТИС, | |
| НЕУРОДЕРМАТИТИС И РЕГИОНАЛНИ | |
| ЕНТЕРИТИ | |
| (57) 1. Користење на еден или повеќе | |
| алкилхидрогенфумарати на општата | |
| формула | |

во која R е C₁₋₅-алкил, во даден случај во мешавина со диалкилфумарат на формулата



и во даден случај вообичаени фармацевтски помошни и носечки материи за производство на фармацевтска подготовка во форма на микротаблети или микрогранули за третирање на псориасис, псориатичен артритис, неуродермитис и ентеритис регионалис.

Има уште 6 патентни барања






- (51) **C 07D 205/04** (11) **901042**
 A 61K 31/395 (13) **T1**
 (21) 2002/63 (22) 28/05/2003
 (45) 30/06/2005
- (30) 9801499 23/01/1998 GB
 9824458 06/11/1998 GB
 (96) 22/01/1999 EP 99901781
 (97) 17/07/2002 EP 1049670
 (73) **VERNALIS RESEARCH LIMITED**
Oakdene Court, 613 Reading Road, Winnersh,
Wokingham RG 41 5UA, GB
- (74) **ЈОВАН ЈОАНИДИС**, адвокат
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
 ул. "Орце Николов" бр.155, 1000, Скопје
- (72) **SHEPERD, Robin, Gerald**
ADAMS, David, Reginald
BODKIN, Corinna, Dagmar
CLIFFE, Ian, Anthony
MANSELL, Howard, Langham
MONCK, Nathaniel, Julius
BENTLEY, Jon
DAVIDSON, James, Edward, Paul

(54) **AZETIDINECARBOXAMIDE** **ПРОИЗ-**
ВОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА CNS
ПОРЕМЕТУВАЊА

(57) 1. Соединението на формула 1



каде што :

R1 е aryl заменет со заменливи групи селектирани со halo и haloalkyl ; и

R2 е хидроген или alkyl

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **B 65D 85/10, 75/58** (11) **901044**
 (13) **T1**
 (21) 2002/120 (22) 23/08/2002
 (45) 30/06/2005
- (30) 19970025768 04/12/1997 GB
 (96) 02/12/1998 EP98957008.0
 (97) 26/02/2003 EP1037822
 (73) **British American Tobacco**
(Investments) Limited
 Globe House, 1 Water Street,
 London WC2R 3LA, GB
- (74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) **PARKER, Michael, Patrick**
- (54) **ПАКУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА**
ПУШЕЊЕ
- (57) 1. Пакување за производи за пушење кое содржи круто коцкасто пакување кое има горна површина (204, 204', 204"), долна површина (203), двострани површини (208) и главна предна (201) и задна (202) површина, полнење со производи за пушење (100) кое се содржи во споменатото круто пакување и слој од преграден материјал (226) којшто го обвиткува споменатото пакување и формира

запечатена обвивка околу споменатото пакување, при што преградниот слој (226) содржи линија за ослободување (238) која дефинира залисток и пристапен отвор, при што споменатата обвивка содржи етикета (228) која е нанесена врз споменатиот залисток, при што споменатата етикета (228) содржи трајно леплив дел којшто, кога споменатата етикета (228) е во затворена положба на отворот, го опколува споменатиот пристапен отвор и овозможува повторно запечатување на споменатиот отвор (221), откако споменатата етикета (228) ќе биде донесена во нејзината затворена положба, а споменатото круто пакување содржи или може пристапен отвор, во вид на залисток (218) дефиниран со линијата за ослободување (220) во материјалот на пакувањето, или стварен пристапен отвор (221), во вид на дел кој недостасува од материјалот на споменатото пакување, при што споменатиот може или стварен отвор се протега од горната површина (204, 204', 204") во една од споменатите главни површини на споменатото круто пакување и главно е во склад со споменатиот залисток на споменатиот преграден слој (226).

Има уште 6 патентни барања

(51) **C 07D 471/04** (11) **901018** (57)

A 61K 31/44 (13) **T1**

(21) 2002/126 (22) 30/08/2002

(45) 30/06/2005

(30) 19970000661 25/02/1997 SE

(96) 17/02/1998 EP98907306.9

(97) 05/06/2002 EP0971920

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) AMIN, Kosrat

DAHLSTROM, Mikael

NORDBERG, Peter

STARKE, Ingemar

(54) **КОМПОНЕНТИ ЗА ИНХИБИЦИЈА НА
ГАСТРИЧНИ КИСЕЛИ СЕКРЕЦИЈИ**


5

I

1. Составот на формула I:

или фармацевтско очекуваната нивна сол, каде

R¹ е CH₃ или CH₂OH;

R² е понизок алкил; 10

R³ е понизок алкил;

R⁴ е H или халоген;

R⁵ е H, халоген или понизок алкил; и


X е NH или O, терминот "понизок алкил" означува права или гранки на алкил група имајќи грам од 1 до 6, пожелно 1 до 4, јаглеродни атоми.

Има уште 31 патентни барања


- (51) **E 04D 1/28** (11) **901011**
 E 04B 5/10 (13) **T1**
 E 04C 3/29 (22) 18/09/2002
 (21) 2002/143 (45) 30/06/2005
 (30) 19970000524 06/05/1997 DK
 (96) 30/04/1998 EP98916871.1
 (97) 17/07/2002 EP0980456
 (73) **SVENSSON, Peehr Mathias Ornfeld**
 8660 Skanderborg, DK
 (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) SVENSSON, Peehr Mathias Ornfeld
 (54) **ПРЕДПРОИЗВЕДЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ПЛОЧА ЗА**
ПОКРИВ И РЕШЕТКА ЗА ИСТИОТ

(57) 1. Пред произведен елемент за плоча за покрив (4) вклучително и број лонгитудинални, нагорно отворени, во форма на кутија решетки (5) од челична плоча, кои се од горната страна затворени со плоча за притисок со иста ширина како на мрежата, и кои се позиционирани на секоја од страните и во средина на елементот, предметните плочи за притисок на мрежата (5) формираат врска помеѓу нив и елементот на плочата за покрив (4) се карактеризира со тоа што предметната плоча за притисок се состои од челична плоча (6), која гледана во пресек е брановидна.

Има уште 7 патентни барања



- (51) **C 07D 417/12** (11) **901013**
A 01N 43/80 (13) **T1**
C 07D 41 7/14 (22) 20/09/2002
(21) 2002/145 (45) 30/06/2005
(30) 19980016654 30/07/1998 GB
(96) 21/07/1999 EP99934928.5
(97) 18/09/2002 EP1100798
(73) **SYNGENTA LIMITED**
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey
Research Park, Guildford,
Surrey GU2 7YH, UK
(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) **MATHEWS, Christopher, Jonn**
BARNET, Susan, Patricia
SMITH, Stephen, Christopher
BARNES, Nigel, John
WHITTINGHAM, Wiliam, Guy
WILLIAMS, John
PILKINGTON, Brian, Leslie
CLARKE, Eric, Daniel
WHITTLE, Alan, John
HUGNES, David, John
ARMSTRONG, Sarah
VINER, Russell
URCH, Christopher, John
CROWLEY, Patrick, Jelf
HEANEY, Stephen, Paul
FRASER, Torquil, Eoghan, Macleod
(54) **БЕНЗАЗОЛ, БЕНЗОКСАЗОЛ, БЕНЗИАЗОЛ И**
ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ
(57) 1. Составот на формулата (I):




означена со тоа каде X е O или S; n е 0 или 1; Y е O, S или NR⁷; R¹ е водород, халоген, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкокси, C₁₋₆ алкилтио, C₁₋₆ халоалкилтио, C₃₋₆ циклоалкил, C₁₋₆ алкокси (C₁₋₆) алкил или SF⁵; R² е водород, халоген, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкокси, C₁₋₆ алкилсулфинил, C₁₋₆ халоалкилсулфинил, C₁₋₆ халоалкил, циано, нитро, CHO, CH=NOR⁵, C₁₋₆ алкилкарбонил, C₁₋₆ алкоксикарбонил или SF⁵; или заедно R¹ и R² формираат петочлен или шесточлен

заситен или незаситен јаглероден прстен, во кој се заменети една или две C₁₋₆ алкил групи; R³ е водород, C₁₋₆ алкил, CH₂(C₁₋₄) халоалкил, C₁₋₆ цианоалкил, C₃₋₆ алкенил, C₃₋₆ алкинил, C₁₋₆ алкокси (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкилтио (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкокси (C₁₋₆) алкокси (C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилкарбонил, C₁₋₆ алкилкарбонил, формул, C₁₋₆ алкилкарбон (C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкиламинокарбонил, ди (C₁₋₆) алкиламинокарбонил, условно заменет феноксикарбонил, условно заменет фенил (C₁₋₄) алкил или S(O)Љ R⁶; R⁴ е водород, халоген, циано, C₁₋₈ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ цианоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₃₋₇ циклоалкил, C₃₋₇ халоциклоалкил, C₃₋₇ цианоакилоалкил, C₁₋₃ алкил (C₃₋₇) циклоалкил, C₁₋₃ алкил (C₃₋₇) халоциклоалкил, C₃₋₆ циклоалкил (C₁₋₆) алкил, C₅₋₆ циклоалкенил, C₅₋₆ циклоалкенил (C₁₋₆) алкил, C₂₋₆ халоалкенил, C₁₋₆ цианоалкенил, C₁₋₆ алкокси (C₁₋₆) алкил, формул, C₁₋₆ карбоксилалкил, C₁₋₆ алкилкарбонил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкилтио (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкилсулфонил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкилсулфонил (C₁₋₆) алкил, аминокарбонил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкиламинокарбонил (C₁₋₆) алкил, ди (C₁₋₆) алкиламинокарбонил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил, C₁₋₆ алкилкарбонил, аминокарбонил, C₁₋₆ алкилкарбонил, ди (C₁₋₆) алкиламинокарбонил, условно заменет фенил, условно заменет фенил (C₁₋₄) алкил, условно заменет фенил (C₂₋₄) алкенил, условно заменет хетероарил, условно заменет хетероарил (C₁₋₄) алкил, условно заменет хетероциклил, условно заменет хетероциклил (C₁₋₄) алкил, OP⁸ група, SH група, S(O)P R⁹ група, NR¹⁰R¹¹ група или C(R¹²)=NOR¹³ група; R⁵ е водород, C₁₋₆ алкил, условно заменет фенил, или условно заменет фенил (C₁₋₄) алкил; R⁶ е C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил или условно заменет фенил, R⁷ е водород, циано, C₁₋₈ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ цианоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₃₋₇ циклоалкил, C₂₋₆ халоалкенил, C₃₋₆ циклоалкил (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкокси C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил, C₁₋₆ алкилкарбонил, C₁₋₆ алкиламинокарбонил, ди (C₁₋₆) алкиламинокарбонил, условно заменет фенил или условно заменет хетероарил; R⁸ е водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₃₋₆ алкенил C₁₋₆ цианоалкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил (C₁₋₆) алкил, условно заменет фенил, условно заменет фенил (C₁₋₄) алкил, условно заменет хетероарил, N=C(CH₃)₂; R⁹ е C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₃₋₆ алкенил, циано, C₁₋₄ цианоалкил, C₁₋₆ алкилсулфонил (C₁₋₆) алкил или условно заменет фенил; условно заменет фенил (C₁₋₄) алкил, или условно заменет хетероарил; R¹⁰ и R¹¹, се, независно, водород, C₁₋₈ алкил, C₃₋₇ циклоалкил, C₃₋₆ алкенил, C₃₋₆ алкинил, C₂₋₆ халоалкил, C₁₋₆ алкокси (C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил, условно заменет феноксикарбонил, формул, C₁₋₆ алкилкарбонил, C₁₋₆ алкил SO₂, условно заменет фенил SO₂, или условно заменет фенил (C₁₋₄) алкил; R¹² е C₁₋₃ алкил, R¹³ е C₁₋₆ алкил, условно заменет фенил (C₁₋₂) алкил, и p и q се, независно, 0, 1 или 2.

Има уште 16 патентни барања..

- (51) **C 07K 7/06** (11) **900998**
 A 61K 38/05, 38/08 (13) **T1**
 A 61P 31/04 (22) 30/09/2002
 (21) 2002/154 (45) 30/06/2005
 (30) 19990009708 27/07/1999 FR
 (96) 26/07/2000 EP00958620.7
 (97) 21/05/2003 EP1204675
 (73) **AVENTIS PHARMA S.A.**
 20, Avenue Raymond Aron, 92160 Anthony, FR
 (74) **ЈОВАН ЈОАНИДИС,**
 АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
 ул. "Орце Николов" бр.155, 1000, Скопје
 (72) **BACQUE, Eric**
BARRIERE, Jean-Claude
DOERFLINGER, Gilles
DUTRUC-ROSSET, Gilles
PANTEL, Guy
 (54) **STREPTOGRAMIN ДЕРИВАТИ, НИВНО**
ПРОИЗВОДСТВО И СОСТАВНИ ЕЛЕ-
МЕНТИ СО ИСТА СОДРЖИНА
 (57) 1. Дериват на стрептограмин од групата В
 со општата формула:



во која:

R претставува радикал —NR₁R₂ или —SR₃ за кој:


R₁ и R₂ исти или различни претставуваат водороден атом, радикал alcoyle (1 до 8 алки) евентуално заменети со hydroxy, alcenyle (3 до 8 јаглорода), cycloalcoyle (3 до 8 јаглорода), alcoyloxy (1 до 8 јаглорода), dialcoylamino, phenylalcoyle евентуално заменет [со еден или повеќе атоми на халоген или радикали на alcoyle, hydroxyalcoyle, alcoyloxy или dialcoylamino], заситен или незаситен (3 до 8 алки)heterocyclylalcoyle кој содржи еден или повеќе хетероатоми меѓу азотот, сулфурот или кислородот, или dialcoyteminoalcoyle, или пак

R₁ и R₂ сочинуваат заедно со азотниот атом на кој се поврзани, моно или полицикличен heterocycle, заситен, делумно заситен или незаситен, од еден до 12 алки, кој

содржи евентуално друг хетероатом избран меѓу кислородот, сулфурот или азотот и евентуално заменет [со еден или повеќе радикали hydroxy, alcoyle, phenyle евентуално заменет со атом на халоген, phenylalcoyle, phenylalcenyl (alcenyle кој содржи 2 до 4 јаглорода), hydroxyalcoyle, acyle, alcoyloxycarbonyl, или heterocyclyle или heterocyclyl-carbonyl чиј дел на heterocyclyle е заситен или незаситен (4 до 6 алки) и содржи 1 или повеќе хетероатоми избрани меѓу кислородот, сулфурот или азотот],

Rs е радикал на alcoyle (кој содржи 1 до 8 јаглородни атоми) или на cycloalcoyle (кој содржи 3 до 8 јаглородни атоми) заменети со радикал на —NR₁R₂ за кој R₁ и R₂ исти или различни претставуваат водороден атом или радикал на alcoyle или сочинуваат заедно со азотниот атом на кој се поврзани, еден heterocycle таков како што е погоре дефиниран, или пак

R₃ претставува радикал на моно или полицикличен heterocycle или заситен или незаситен heterocyclylmethyle кој содржи 3 до 7 алки и евентуално друг хетероатом избран меѓу кислородот, сулфурот или азотот и евентуално заменет со радикал на alcoyle.



Ra е радикал на метил или етил, и

Rb, Rc и Rd ги имаат следниве дефиниции:

1) Rb и Rc се водородни атоми и Rd е водороден атом или радикал на methylamino или dimethylamino,

2) Rb е водороден атом, Rc е водороден атом, од хлор или од бром, или претставува радикал на alcenyle (3 до 5C), и Rd е радикал на —NMe-R' за кој R' претставува радикал на alcoyle, hydroxyalcoyle (2 до 4C), или на alcenyle (2 до 8C) евентуално заменет со phenyle, cycloalcoyl (3 до 6C) метил, бензил, бензил заменет [од еден или повеќе атоми на халоген или радикали на hydroxy, alcoyle, alcoyloxy, alcoylthio, alcoylsulfinyle, alcoylsulfonyl, amino, alcoylamino или dialcoylamino], heterocyclylmethyle или heterocyclylethyle чиј дел на heterocyclyle е заситен или незаситен и содржи 5 до 6 алки 1 до 2 хетероатоми избрани меѓу сулфурот, кислородот и азотот евентуално заменет со од радикал на alcoyle, alcenyle (2 до 8 јаглорода), cycloalcoyle (3 до 6 јаглорода),

заситен или незаситен heterocyclyle (4 до 6 алки), phenyle, phenyle заменет како што е дефиниран погоре во дефиницијата на R' или бензил] или пак R" претставува радикал суанomethyle или carboxymethyle, или претстсавува -C(OR)e или -CH₂C(OR)e за кои, или Re е -OR'e, R'e бидејќи е alcoyle (3 до 6 јаглорода), alcenyle (2 до 6 јаглорода), бензил, phenyle, tolyle или heterocyclymethyle чиј дел на heterocycle содржи 5 до 6 алки и 1 до 2 хетероатоми избрани меѓу сулфурот, кислородот или азотот или пак Re е радикал на alcoylamino, alcoyl methyl amino, heterocyclylamino или heterocyclyl methyl amino, heterocyclylamino или heterocyclyl methyl amino чиј дел на heterocyclyle е заситен и содржи 5 до 6 алки и 1 или 2 хетероатоми избрани меѓу сулфурот, кислородот или азотот евентуално заменет со радикал alcoyle, бензили или alcoyloxycarbonyl,

3) Rb е водороден атом, Rd е радикал -NHCH₃ или -N(CH₃)₂ и Rc е атом на хлор или бром, или претставува радикал alcenyle (3 до 5 C), [ако Rd е -N(CH₃)₂],

4) Rb и Rd се водородни атоми и Rc е атом на halogen, или радикал alcoylamino или dialcoylamino, alcoyloxy, trifluoromethoxy, thioalcoyle, alcoyle (1 до 6C) или trihalogenomethyle,


5) Rb и Rc се водородни атоми и Rd е атом од халоген, или радикал од ethylamino, diethylamino или метил етил amino, alcoyloxy или trifluoromethoxy, alcoylthio, alcoylthio, alcoylsulfiny, alcoylsulfonyl, alcoyle (1 до 6C), phenyle или trihalogenomethyle,

6) Rb е водороден атом и Rc е атом од халоген или радикал alcoylamino или dialcoylamino, alcoyloxy или trifluoromethoxy, thioalcoyle, alcoyle (1 до 3C), и Rd е атом од халоген или радикал amino, alcoylamino или dialcoylamino, alcoyloxy или trifluoromethoxy, thioalcoyle, alcoyle (1 до 6C) или trihalogenomethyle,

7) Re е водороден атом и Rb и Rd претставуваат радикал метил,

Се подразбира, со исклучок на посебна забелешка, дека радикалните alcoyle или alcenyle прави или разгранети содржат 1 до 4 јаглородни атоми и дека радикалите alcenyle се исто така во права или разгранета алка и содржат 2 до 4 јаглородни атоми, како и нивните соли кога постојат.


- (51) **C 07D 491/04** (11) **900999**
 A 61K 31/47 (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 09/10/2002
 C 07D 221/00, 221/16, (45) 30/09/2004
 221/18, 307/00, 311/00,
 333/00, 491/14, 491/16,
 495/04, 495/16
- (21) 2002/168
- (30) 19990014771 24/11/1999 FR
- (96) 22/11/2000 EP00403255.3
- (97) 12/03/2003 EP1103554
- (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
 22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) RENARD, Pierre
 PIERRE, Alain
 PFEIFFER, Bruno
 ATASSI, Ghanem
 Husson, Henri-Philippe
 Giorgi-Renault, Sylviane
 Tratat, Christiphe
- (54) **ДЕРИВАТИ НА ДИХИДРОФУРО-(3,4-Б)-КИНОЛЕИН-1-ОНИ, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**
- (57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

- ----- претставува двојна врска,
- R_0 претставува атом на водород или хидрокси група или праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси,
- R_1 и R_2 , идентични или различни, секој од нив претставуваат:
 - атом на водород,
 - атом на халоген,
 - праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група,
 - праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкокси група,
 - хидрокси група,
 - праволиниска или разгранета (C_1-C_6) полихалогеноалкилна група,
 - нитро група,

-аминогрупа која може да биде супституирана со една или две групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,
 - група со формулата



каде $\{to m$ претставува цел број, i тоа $1 \leq m \leq 4$, или заедно со јаглеродните атоми на кои се прикачени, претставуваат ароматска или неароматска моно- или бициклична група со 5 до 12 молекулски ланци, која може да содржи 1 или 2 хетероатоми одбрани од O, S и N,

► R_3 претставува атом на водород или група со формулата R_4 , каде што R_4 претставува:

- арилна група,
- хетероарилна група,
- (C_3-C_8) циклоалкилна група,
- праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група која може да биде супституирана со арилна група, хетероарилна група, хидрокси група, праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкокси група, или група со формулата NR_5R_6 каде што R_5 и R_6 , идентични или различни, (секој од нив) претставуваат праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група, праволиниска или разгранета (C_1-C_6) хидроксиалкилна група, или заедно со азотниот атом за којшто се прикачени, формираат азотен хетероциклик,
- или група со формулата COR_7 каде што R_7 претставува:
 - арилна група,
 - праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група (која може да биде супституирана со група со формулата NR_8R_9 каде што R_8 и R_9 , идентични или различни, (секој од нив) претставуваат праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група, праволиниска или разгранета (C_1-C_6) хидроксиалкилна група, или заедно со азотниот атом за којшто се прикачени, формираат азотен хетероциклик,
 - амино група која може да биде супституирана со една или повеќе арилни групи, хетероарилни групи, праволиниски или разгранети (C_1-C_6) алкилни групи кои може да бидат супституирани со група со формулата NR_8R_9 каде што R_8 и R_9 , идентични

или различни (секој од нив) претставуваат праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група, праволиниска или разгранета (C_1-C_6) хидроксиалкилна група, или заедно со азотниот атом за којшто се прикачени, формираат азотен хетероциклически,

- или OR_{10} каде што R_{10} претставува атом на водород или арилна група, праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група која може да биде супституирана со група со формулата NR_8R_9 каде што R_8 и R_9 , идентични или различни, (секој од нив) претставуваат праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група, праволиниска или разгранета (C_1-C_6) хидроксиалкилна група, или заедно со азотниот атом за којшто се прикачени, формираат азотен хетероциклически,

► X претставува атом на кислород, сулфур или група $-CH_2-$ или $-CH_2-CH_2-$,

► Ar претставува праволиниска или разгранета (C_1-C_6) арилна, хетероарилна или арилалкилна група, нивните оптички изомери, хидрати, солвати, како и фармацевтски прифатливи киселински адитивни соли, со исклучок на 7-хлоро-9-фенил-4,9-дихидротиено[3,4-б]хинолеин-1(3H)-он, 7-хлоро-4-метил-9-фенил-4,9-дихидротиено[3,4-б]хинолеин-1(3H)-он, 7-хлоро-4-[2-(диетиламино)-етил]-9-фенил-4,9-дихидротиено[3,4-б]хинолеин-1(3H)-он, 9-фенил-3,4,9,10-тетрахидро-1(2H)-акридинон, 9-(2-тиенил)-3,4,9,10-тетрахидро-1(2H)-акридинон и 9-(4-метилфенил)-3,4,9,10-тетрахидро-1(2H)-акридинон, при што се подразбира дека терминот “арилна” група значи

фенилна, бифенилна, нафтилна, или тетрахидронафтилна група, при што секоја од тие групи може да биде супституирана со еден или повеќе идентични или различни атоми или групи, одбрани од атоми на халоген и групите: праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) полихалогеноалкил, amino (која може да биде супституирана со една или повеќе праволиниска или разгранета (C_1-C_6) алкилна група), нитро, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ацил или (C_1-C_2) алкилендиокси, терминот “хетероарилна” група значи ароматична моно- или бициклическа група со 5 до 12 молекулски ланци која содржи еден, два или три хетероатоми одбрани од кислород, азот или сулфур, при што хетероарилот може да биде супституиран со еден или повеќе идентични или различни атоми или групи одбрани од атоми на халоген и групите на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) полихалогеноалкил, или amino (кој може да биде супституиран со една или повеќе групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил), а терминот “азотен хетероциклически” значи заситена моноциклическа група со 5 до 7 молекулски ланци која содржи еден, два или три хетероатоми, при што едниот од овие хетероатоми е атом на азот, а дополнителниот(ите) хетероатоми кои може да бидат присутни се одбрани од атоми на кислород, азот или сулфур.

Има уште 22 патентни барања



(51) **A 61K 31/44, 31/365,** (11) **901017**
47/18, 9/107, 9/48 (13) **T1**

(21) 2002/169 (22) 09/10/2002
(45) 30/06/2005

(30) 19970054012P 29/07/1997 US

(96) 27/07/1998 EP98936888.1

(97) 02/10/2002 EP0989851

(73) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**

301 Henrietta Street, Kalamazoo,
Michigan 49001, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје


(72) GAO, Ping

MOROZOWICH, Walter

(54) **САМОЕМУЛЗИФИЦИРАЧКА ФОР-**
МУЛАЦИЈА ЗА КИСЕЛИНСКИ
ЛИПОФИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи:

а) пиранонско соединение со формулата (II)
како фармацевтски активно средство,



б) базен амин во количество од околу 0,1 до
околу 10 тежински % од вкупниот сос-тав,

в) еден или повеќе фармацевтски
прифатливи растворувачи и

г) едно или повеќе фармацевтски
прифатливи површински активни средства;

каде што R_1 е H-;

R_2 е C_3-C_5 алкил, фенил- $(CH_2)_2$ -, het-SO₂NH-

$(CH_2)_2$ -, циклопропил- $(CH_2)_2$ -, F-фенил- $(CH_2)_2$ -,
het-SO₂NH₄-фенил-, или $F_3C-(CH_2)_2$ -, или

R_1 и R_2 заедно формираат двојна врска;

R_3 е $R_4-(CH_2)_n$ -CH(R_5)-, $H_3C-[O(CH_2)_2]_2-CH_2$ -,
 C_3-C_5 алкил, фенил- $(CH_2)_2$ -, het-SO₂NH-
 $(CN)_2$ -, $(HOCH_2)_3C-NH-C(O)-NH-(CH_2)_3$ -,
 $(HO_2C)(H_2N)CH-(CH_2)_2-C(O)-NH-(CH_2)_3$ -,
пиперазин-1-ил- $C(O)-NH-(CH_2)_3$ -, $HO_3S(CH_2)_2$ -,
 $N(CH_3)-C(O)-(CN)_6C(O)-NH-(CH_2)_3$ -,
циклопропил- $(CH_2)_2$ -, F-фенил- $(CH_2)_2$ -, het-
SO₂NH-фенил, или $F_3C-(CH_2)_2$;

n е 0, 1 или 2;

R_4 е фенил, het, циклопропил, $H_3C-[O(CH_2)_2]_2$ -,
het-SO₂NH-, Br-, N_3 -, или $HO_3S(CH_2)_2$ -,
 $N(CH_3)-C(O)-(CH_2)_6-C(O)-NH$ -;

R_5 е $-CH_2-CH_3$, или $-CH_2$ -циклопропил;

R_6 е циклопропил, CH_3-CH_2 -, или t-бутил;

R_7 е $-NR_8SO_2$ -het-, $-NR_8SO_2$ -фенил, кој може
да биде супституиран со R_9 -, $-CH_2-SO_2$ -фенил,
кој може да биде супституиран со R_9 , или -
 CH_2-SO_2 -het;


R_8 е -H, или $-CH_3$;

R_9 е -CN, -F, -OH, или $-HO_2$;

каде што het е 5-, 6- или 7-член заситен
или незаситен прстен кој содржи од еден
до три хетероатоми одбрани од групата
која се состои од азот, кислород и сулфур;
и кој содржи било каква бициклична
група во која било кој од горенаведените
хете-роциклични прстени е поврзан со
бензенскиот прстен или друг хетероцикличен,
евен-туално супституиран со $-CN_3$ -, $-CN$ -, $-OH$ -,
 $-C(O)OC_2H_5$ -, $-CF_3$ -, $-NH_2$ -, или $-C(O)-NH_2$ -, или
негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 31 патентно барање

- (51) **A 61K 38/19, 38/13** (11) **900995** (72) GRONE, Hermann-Joseph
A 61P 37/06 (13) **T1** NELSON, Peter,
(21) 2002/178 (22) 18/10/2002 PROUDFOOT, Amanda
(45) 30/06/2005 (54) **ХЕМОКИН РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТ И ЦИКЛОСПОРИН ВО КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА**
(30) 19980117697 18/09/1998 EP (57) 1. Употреба на хемокин рецептор антагонист во комбинација со циклоспорин за добивање фармацевтска композиција за третирање или превенција на отфрлањето на трансплантирани органи, ткива или клетки.
(96) 16/09/1999 EP99948760.6
(97) 13/11/2002 EP1113811
(73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.** Има уште 15 патентни барања
Pietermaai 15, Curacao, AN
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје



(51) C 22C 9/01

(11) 901034

(54) ЛЕГУРА НА БАЗА НА БАКАР ПОГОДНА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИЛУШКИ ЗА
МЕНУВАЧ НА БРЗИНИ

(21) 2002/186

(13) T1

(22) 28/10/2002

(45) 30/06/2005

(57) 1. Легурата на база на бакар за производство
на механички делови со подобрен отпор на
триење, карактеризирана со тоа што таа го
има следниот состав, во проценти според
тежината:

(30) 19980005803 07/05/1998 FR

(96) 03/05/1999 EP99401075.9

(97) 04/09/2002 EP0955385

(73) BRONZE ACIOR S.A.

Zone Industrielle, Chemin de Boussey, 27750

La Couture-Boussey, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(72) LEPRAT, Remi

Al	7.5	до 9.0
Fe	0	до 2.0
Ni	3	до 4.5
Pb или Bi	0.2	до 0.6
Zn	0.6 до 1.4 или Sn	до 2.8
Si	0.25	0.50


равнотежата составена од бакар и
неизбежните нечистоти, при што содржината
на нечистотиите е под 0.5

Има уште 2 патентни барања




- (51) **C 07D 307/87** (11) **901001**
 (21) 2002/192 (13) **T1**
 (22) 30/10/2002
 (45) 30/06/2005
- (30) 20000001943 28/12/2000 DK
 (96) 07/03/2001 EP01913727.2
 (97) 28/08/2002 EP1181272
- (73) **H. LUNDBECK A/S**
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје
- (72) CASTELIN, Andrea
 VOLPE, Giulio
 SBROGIO, Federico
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТ ЦИТАЛОПРАМ**

- (57) 1. Постапка за припремање на циталопрам по формулата I



во кое соединение од формула II



каде Z е јод, бром, хлор или $\text{CF}_3\text{-(CF}_2\text{)}_n\text{-SO}_2\text{-O-}$ n во суштина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8, е третирано со постапка за размена на цијанид во која групата Z е заменета со цијанид при реакција со цијаниден извод; резултатот од суров циталопрам продукт е по избор подложен на некое иницијално чистење и базата од суров циталопрам потоа е третирана со постапка на филм дестилација; циталопрам продуктот кој резултира потоа по избор понатаму е прочистен и изработен и изолиран како база или фармацевтски прифатлива сол од тоа.

Има уште 10 патентни батања




- | | | |
|---|---|--|
| <p>(51) C 04B 28/14</p> <p>(21) 2002/193</p> <p>(30) 19980003162 15/04/1998 ZA
19980011687 21/12/1998 ZA</p> <p>(96) 15/04/1999 EP99924550.9</p> <p>(97) 02/10/2002 EP1089950</p> <p>(73) Road Building International (Barbados) Limited
Financial Services Centre, P.O. Box 111,
Bishopscourt Hill, Saint Michel, BB</p> <p>(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје</p> <p>(72) COHEN, Josy</p> | <p>(11) 901041</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 30/10/2002</p> <p>(45) 30/06/2005</p> | <p>(54) МЕТОДА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ПОЧВАТА</p> <p>(57) 1. Метода за подобрување на техничките својства на почвата која се состои од раздробување на земјата и од збогатување со хемиски агенс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - помеѓу 5 и 60% со маса на цементен прав; - помеѓу 20 и 80% со маса на калциум сулфат; и - помеѓу 15 и 50% со маса на оксид на калциум, со мешање на земјата и на хемискиот агенс, и потоа со полнење на земјата. <p>Има уште 12 патентни барања</p> |
|---|---|--|

- | | | |
|--|---|--|
| <p>(51) B 01J 19/28,
C 08J 11/16</p> <p>(21) 2002/194</p> <p>(30) 20000127589 15/12/2000 EP</p> <p>(96) 15/12/2000 EP00127589.0</p> <p>(97) 04/09/2002 EP1214970</p> <p>(73) Cleanaway Deutschland AG & Co.KG
Am Sandtorkai 75, 20457 Hamburg, DE</p> <p>(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје</p> <p>(72) EBEL, Achim
GUTIERREZ, Carlos Dario</p> <p>(54) УРЕД ЗА ЧИСТЕЊЕ И/ИЛИ ДЕКОНТАМИНИРАЊЕ НА ПОЛИЕСТЕР</p> | <p>(11) 901040</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 30/10/2002</p> <p>(45) 30/06/2005</p> | <p>(57) 1. Уред за чистење и/или деконтаминирање на полиестер, со смеша (64) од полиестер и алкален материјал во барем делумно загреана ротациона печка (1) за добивање на реакција на сапонификација во смешата (64), каде што во внатрешноста (5) на ротационата печката (1) е поставен браник (22) кој барем делумно се затвора. Браникот (22) е во форма на свезда и од средината на браникот (22) има излезни отвори, кои делумно можат да се имаат отклопници (30), за да варира степенот на исполнетост на ротационата печка при варијација на сопирачкото дејство на браникот (22).</p> <p>Има уште 34 патентни барања</p> |
|--|---|--|



- | | | |
|---|-----------------|---|
| (51) H 04N 7/16 | (11) 901033 | (54) МЕХАНИЗАМ ЗА СОВПАЃАЊЕ НА ПРИЕМНИКОТ СО СИГУРНОСНИОТ МОДУЛ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2002/196 | (22) 04/11/2002 | (57) 1. Приемниот систем за платена телевизија се состои од приемник (A) поврзан со сигурносните уреди (Ц, Д, Ф). Приемникот (A) прима неисправени информации од сигурносните уреди (Ц, Д, Ф), назначен со тоа што барем некои од информациите (4, 6) испратени од сигурносните уреди (Ц, Д, Ф) до приемникот (A) се енкриптирани со уникатен клуч за енкриптирање |
| | (45) 30/06/2005 | Има уште 19 патентни барања |
| (30) 1998IB00681 07/05/1998 WO | | |
| (96) 06/05/1999 EP99917016.0 | | |
| (97) 14/08/2002 EP1078524 | | |
| (73) Nagracard S.A. | | |
| 22, Route de Geneve, 1033 Cheseaux - sur - Lausanne, CH | | |
| (74) ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје | | |
| ул."Исаија Мажовски" бр.32/ 15, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) KUDELSKI, Andre | | |
| SASSELLI, Marco | | |




- (51) **C 07C 233/65** (11) **900100**
 A 61K 31/16, 31/40, 31/44, (13) **T1**
 31/445, (22) 12/11/2002
 C 07D 209/42, 213/82, (45) 30/06/2005
 221/22
- (21) 2002/205
 (30) 19970004544 05/12/1997 SE
 (96) 01/12/1998 EP98962751.8
 (97) 18/09/2002 EP1036059
- (73) **AstraZeneca UK Limited**
 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) BAXTER, Andrew
 MCINALLY, Thomas
 MORTIMORE, Michael
 CLADINGBOEL, David
- (54) **ДЕРИВАТИ НА АДАМАНТАН**
- (57) 1. Соединение со општата формула:



каде што x претставува 1 или 2; A претставува група CH_2 или атом на кислород; B претставува атом на водород или халоген;

R претставува фенилна, пиридилна, индолилна, индазолилна, пиримидинилна или тиенилна група, при што секоја од нив може да биде по желба супституирана со еден или повеќе супституенти независно одбрани од атомна халогени или amino, цијано, карбоксилна, хидроксилна, нитро, C_1-C_6 -алкилна, хало- C_1-C_6 -алкилна, $-N(R^1)-C(=O)-R^2$, $-C(O)NR^3R^4$, $-NR^5R^6$, C_3-C_8 -циклоалкилна, 3- до 8-член хетероциклическа, C_3-C_8 -циклоалкилокси, C_1-C_6 -алкилкарбонилна, C_1-C_6 -алкоксикарбонилна, C_1-C_6 -алкилсулфинилна или C_1-C_6 -алкилсулфонилна група, или C_1-C_6 -алкокси, C_1-C_6 -алкиламино,

фенокси, бензилна, C_1-C_6 -алкилтио или фенилтио група која по желба може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од атомна халогени или amino, цијано, карбоксилна, хидроксилна, нитро, 1-пиридинилна, 1-пиперидинилна, C_1-C_6 -алкилна, C_1-C_6 -алкокси, (ди) C_1-C_6 -алкиламино, хало- C_1-C_6 -алкилна, C_1-C_6 -алкоксикарбонилна или една од следните групи:



R^1 претставува атом на водород или C_1-C_6 -алкилна или C_3-C_8 -циклоалкилна група;

R^2 претставува C_1-C_6 -алкилна или C_3-C_8 -циклоалкилна група;

R^3 и R^4 (секој од нив) независно претставуваат атом на водород или C_1-C_6 -алкилна или C_3-C_8 -циклоалкилна група;

R^5 претставува атом на водород или C_1-C_6 -алкилна или C_3-C_8 -циклоалкилна група;

R^6 претставува C_3-C_8 -циклоалкилна група и, додатно, C_1-C_6 -алкилна група кога R^5 не е атом на водород;

R^7 претставува атом на водород или C_1-C_6 -алкилна или C_3-C_8 -циклоалкилна група;

R^8 претставува C_1-C_6 -алкилна или C_3-C_8 -циклоалкилна група;

R^9 претставува атом на водород или хидроксилна група; и

R^{10} претставува атом на водород или фенилна или имидазолилна група; под услов R да не претставува несупституирана пиридилна група кога A претставува група CH_2 , а B претставува атом на водород и под услов кога R претставува супституирана фенилна, индолилна или индазолилна група, супституентот или супституентите да не содржат амидо, карбоксилна, (ди) C_1-C_6 -алкиламино или C_1-C_6 -алкоксикарбонилна група во орто положба; или негова фармaceutски прифатлива сол или солват.

Има уште 13 патентни барања

- (51) **A 61K 31/00, 31/194** (11) **901002**
A 61P 37/06 (13) **T1**
(21) 2002/208 (22) 15/11/2002
(45) 30/06/2005

- (30) 19971021099 20/05/1997 DE
(96) 01/04/1998 EP98919202.6
(97) 05/02/2003 EP0980242


- (73) **FUMAPHARM AG**
Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern, CH

- (74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје


- (72) **JOSHI, Rajendra, K.**
STREBEL HANS-Peter

- (54) **УПОТРЕБА НА ФУМАРАТНИ АЦИД
ДЕРИВАТИ**

- (57) 1. Користење на едно или повеќе соединенија од групата на натриумовите, калциумовите, магнезиумовите, цинковите и железните соли на фумартноациден моноалкилестер со општата формула




во даден случај во мешавина со диалкилфумарат на формулата




при што A означува двовалентен катјон од редот на Sa, Mg, Zn или Fe односно едновалентен катјон од редот на калиум или натриум, а n го означува бројот 1 или 2 во зависност од видот на катјонот.

или

едно или повеќе соединенија од редот на алкилхидрогенфумаратите на општата формула



во даден случај во мешавина со диалкилфумарат на формулата



и во даден случај вообичаени фармацевтски помошни и носечки материји за производство на лекови за третирање на автоимуни заболувања, избрани од групата која се состои од полиартритис, мултиплен склероза, Графт-версус-Хост-реакции, на јувенилен дијабетис, на Hashimoto-Thyreoiditis, на Grave's disease (Graves или Basedow заболување), на системичниот Lupus erythematosus (SLE), на Sjögren синдромот (Sjogren's Syndrome), на пернициозната анемија и на хронично активниот (лупоиден) хепатитис.

Има уште 17 патентни барања

- (51) **C 07D 309/30, 235/30** (11) **900994**
319/06 (13) **T1**
 (21) 2002/210 (22) 20/11/2002
 (45) 30/06/2005

(30) 19980201762 27/05/1998 EP
 19981008502 05/03/1998 NL

(96) 05/03/1999 EP99909407.1

(97) 06/11/2002 EP1064275

(73) **Synthon B.V.**

Microweg 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, NL

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје


(72) VAN DALEN, Frans

LEMMENS, Jacobus, Maria

VAN HELVOIRT, Gertruda, Antonetta, Philomina
 PETERS, Theodorus, Hendricus, Antonius
 PICH, Frantisek


(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
 НА СИМВАСТАТИН И/ИЛИ НЕГОВИ
 ДЕРИВАТИ**

- (57) 1. Постапка за добивање на соединение со формулата VI:




која ги содржи следните етапи:

- а) реакција на соединение со општата формула I:



со средство за отворање на прстени, за да се добие соединение со општата формула II:




каде што:

- R₁ претставува водород или метилна група,
- R₂ претставува праволиниски или разгранет алкилен ланец од 1 до 8 јаглеродни атоми,


циклоалкилна група со 3 до 7 атоми или аралкилна група со 1 до 6 јаглеродни атоми во алкилниот ланец и првенствено претставува метил, етил, пропил или бутил,

б) заштита на хидроксидните групи на така добиеното соединение II, по пат на реакција на соединението со формулата (II) со заштитно средство, со цел суштински да се забави неговата реактивност и да се добие соединение со општата формула III:



каде што заштитното средство ја забавува реактивноста на соединението II по пат на заменување на водородниот атом на неговите хидроксидни групи со заштитна група со јаглероден завршеток - R₃, R₄, каде што R₃ и R₄ (секој од нив) независно претставуваат алкилна група, етерна група, тиестерна група, арилна група, аралкилна група, алкенилна група, прстенеста етерна група или прстенеста тиестерна група и


в) реакција на соединението (III) со средство за алкилација со формулата R₇X, со што се добива соединение со формулата (IV):



каде што:

- R₇ претставува метилна или етилна група, а X претставува слободна група, првенствено халид, а пред сè хлор, бром или јод,

г) хидролиза на заштитните групи со јаглероден завршеток - R₃ и R₄, на соединението (IV), со што се добива соединение со формулата (V)




д) хидролиза на амидната средина на соединението (V) и релактонизација, со што се добива соединението (VI).

Има уште 22 патентни барања

- (51) **B 67D 1/04** (11) **900996**
 (13) **T1**
 (21) 2002/211 (22) 22/11/2002
 (45) 30/06/2005
 (30) 19982022430U 16/12/1998 DE
 19991012802 10/08/1999 NL
 (96) 14/12/1999 EP99960036.4
 (97) 27/11/2002 EP1140692
 (73) **HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.**
 2e Weteringplantsoen 21 1017 ZD Amsterdam,
 NL
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) VLOOSWIJK, Johannes, Jacobus, Thomas
 VAN DER KLAUW, Guido, Petrus, Johannes
 (54) **КОНТЕЈНЕР ЗА СКЛАДИРАЊЕ И**
ИЗДАВАЊЕ НА ПИЈАЛОЦИ, ОСОБЕНО
ПИВО

(57) 1. Контејнер (1) за складирање и издавање течност, содржи челна површина (4), на која е поставен вентил (7) за издавање на споменатата течност, којшто вентил (7) е предвиден како вентил на лименката заради распршување, **назначен со тоа што** контејнерот (1) содржи пиво, при што во внатрешниот простор (17) на контејнерот (1) е поставено средство за притисок (23) заради изнесување на споменатото пиво од споменатиот контејнер (1) преку вентилот (7), при што споменатото средство за притисок (23) е поставено заради контролирано ослободување на притисочниот гас од држачот (24), коешто се контролира во зависност од притисокот во споменатиот внатрешен простор (17).

Има уште 11 патентни барања



- (51) **C 07D 491/22**, (11) **901005**
 A 61K 31/435, 31/44 (13) **T1**
 (21) 2002/212 (22) 26/11/2002
 (45) 30/06/2005

(30) 19970002746 18/07/1997 SE
 19980000977 24/03/1998 SE

(96) 10/07/1998 EP98934078.1

(97) 09/10/2002 EP0996622


(73) **AstraZeneca AB**
 151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) PHILLIPS, Eifion
 MACK, Robert
 MACOR, John
 SEMUS, Simon

(54) **НОВИ СПИРОАЗАБИЦИКЛИЧНИ ХЕ-
 ТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1. Соединение со формулата I:



каде што:

n е 0 или 1;

m е 0 или 1;

p е 0 или 1;

X е кислород или сулфур;

Y е CH, N или NO;

W е кислород, N₂ или F₂;

A е N или C(R²);

G е N или C(R³);

D е N или C(R⁴);

под услов најмногу еден од A, G и D да биде азот, но најмалку еден од Y, A, G и D да биде азот или NO;

R¹ е водород или C₁-C₄ алкил;

R², R³ и R⁴ се независно водород, халоген, C₁-C₄ алкил, C₂-C₄ алкенил, C₂-C₄ алкинил, арил, хетероарил, OH, OC₁-C₄ алкил, CO₂R¹, -CN, -NO₂, -NR⁵R⁶, -CF₃, -OSO₂CF₃, или R² и R³, или R³ и R⁴, засебно, може заедно да формираат друг шестчлен ароматски или хетероароматски прстен кој ќе ги содржи A и G, или G и D, засебно, кој ќе содржи од нула до два азотни атоми и кој ќе биде супституиран со еден или два од следните супституенти: независно водород, халоген, C₁-C₄ алкил, C₂-C₄ алкенил, C₂-C₄ алкинил, арил, хетероарил, OH, OC₁-C₄ алкил, CO₂R¹, -CN, -NO₂, -NR⁵R⁶, -CF₃, -OSO₂CF₃; R⁵ и R⁶ се независно водород, C₁-C₄ алкил, C(O)R⁷, C(O)NHR⁸, C(O)OR⁹, SO₂R¹⁰ или може заедно да бидат (CH₂)_jQ(CH₂)_k каде што Q е O, S, NR¹¹, или врска;

j е 2 до 7;

k е 0 до 2;

R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰ и R¹¹ се независно C₁-C₄ алкил, арил, или хетероарил,

или негов енантиомер, како и неговите фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 25 патентни барања

- (51) **C 07D 207/22** (11) **901003**
A 61K 31/40 (13) **T1**
A 61P 9/00, 9/12 (22) 27/11/2002
C 07D 207/14, 209/40 (45) 30/06/2005

(21) 2002/214

(30) 19990014434 17/11/1999 FR

(96) 09/11/2000 EP00403106.8

(97) 19/03/2003 EP1101756

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) RENARD, Pierre

Bousquet, Pascal

Ehrhardt, Jean-Daniel

Bruban, Veronique

Feldman, Josiane


Schann, Stephan

Scalbert, Elizabeth

Pfeiffer, Bruno

(54) **ДЕРИВАТИ НА АМИНОПИРОЛИДИН,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

- n е еднакво на 1 или 2;
- X претставува алкиленска, алкениленска, алкиниленска или ариленска група која може да биде супституирана, или хетероарилна група која може да биде супституирана;
- R₁₀ претставува атом на водород, или праволиниска или разгранета (C₁-C₆) алкилна група, а R₁₁ и R₁₂ заедно формираат врска, или R₁₂ претставува атом на водород или праволиниска или разгранета (C₁-C₆) алкилна група, а R₁₀ и R₁₁ заедно формираат врска;
- R₂, R₃ и R₄ (секој од нив) независно претставува атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) хид-

роксиалкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкоксикарбонил, арилна група која може да биде супституирана, група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) арилалкил која може да биде супституирана, или група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) арилоксиалкил која може да биде супституирана, или пак две со две, заедно со јаглородните атоми за кои се прикачени, формираат (C₅-C₇) циклоалкилна група;

при што се подразбира дека:

- терминот "алкиленска" означува праволиниска или разгранета двовалентна група која содржи од 1 до 6 јаглородни атоми,

- терминот "алкениленска" означува праволиниска или разгранета двовалентна група која содржи од 2 до 6 јаглородни атоми и од 1 до 3 двојни врски,

- терминот "алкиниленска" означува праволиниска или разгранета двовалентна група која содржи од 2 до 6 јаглородни атоми и од 1 до 3 тројни врски,


- терминот "арилна" претставува фенилна или нафтилна група, а терминот "ариленска" претставува двовалентна група од истиот тип,

- терминот "хетероарилна" означува незаситена или делумно заситена, моно или бициклична група која содржи од 4 до 11 молекулски ланци и од 1 до 5 хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, а терминот "хетероарилна" претставува двовалентна група од истиот тип,

- терминот "супституиран" кога се применува врз изразите арил, арилен, арилалкил, арилоксиалкил, хетероарил, хетероарилен, значи дека односните групи се супституирани врз ароматскиот дел со еден или повеќе атоми на халоген, или групите - идентични или различни - на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, хидрокси, цијано, нитро, или amino (која може да биде супституирана со една или две праволиниски или разгранети (C₁-C₆) алкилни групи), нивните енантиомери, диастереоизомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли.

Има уште 13 патентни барања

- (51) **C 07H 19/23** (11) **901006**
 A 61K 31/70 (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 27/11/2002
 (21) 2002/215 (45) 30/06/2005
 (30) 19990014433 17/11/1999 FR
 (96) 09/11/2000 EP00403107.6
 (97) 16/04/2003 EP1101770
 (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
 22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) RENARD, Pierre
 Atassi, Ghanem
 Pfeiffer, Bruno
 Prudhomme, Michelle
 Moreau, Pascale
 Anizon, Fabrice
 Marminon, Christelle
 Pierre, Alain
 (54) **Деривати на 12,13- (пиранозил) - ин-
 доло (2,3-А) пирола (3,4-С) карбазол и
 12,13 - (пиранозил)- фуру (3,4С) индоло
 (2,3-А) карбазол, постапка за нивно
 добивање и фармацевтски состави
 кои ги содржат истите**
 (57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

• R_1, R_2 , идентични или различни, независно еден од друг претставуваат група со формулата U-V каде што:

* U претставува единечна врска или праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиленски ланец, кој може да биде супституиран со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од халоген и хидрокси и/или кој може да содржи една или повеќе незаситени јаглеводороди,

* V претставува група одбрана од атом на водород, халоген, група цијано, нитро, азидо, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, арилокси, праволиниски или разгранет (C_1-

C_6) арилалкокси, формил, карбокси, аминокарбонил, NR_aR_b , $-S(O)-T_1$, $-C(O)-NR_a-T_1$, $-NR_a-C(O)-T_1$, $-O-C(O)-T_1$, $-C(O)-O-T_1$, $-O-T_2-NR_aR_b$, $-O-T_2-OR_a$, $-O-T_2-CO_2R_a$, $-NR_a-T_2-NR_aR_b$, $-NR_a-T_2-OR_a$, $-NR_a-T_2-CO_2R_a$ и $-S(O)_n-R_a$, каде што:

→ R_a и R_b , идентични или различни, (секој од нив) претставуваат група одбрана од атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арилна и група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, или

R_a+R_b , заедно со азотниот атом за којшто се прикачени, формираат моноцикличен хетероциклически со 5 до 7 молекулски ланци, кој во внатрешноста на прстенестиот систем може да содржи и втор хетероатом одбран од кислород и азот и кој може да биде супституиран со група одбрана од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, amino, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиламино и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) диалкиламино,

→ T_1 претставува група одбрана од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, како и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиленски ланец супституиран со група одбрана од $-OR_a$, $-NR_aR_b$, $-CO_2R_a$, $-C(O)R_a$ и $-C(O)NR_aR_b$ каде што R_a и R_b се како што беше претходно дефинирано,

→ T_2 претставува праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиленски ланец,

→ n претставува цел број од 0 до 2 вклучително,

• G претставува атом на кислород или група NR_3 каде што R_3 претставува група одбрана од атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, циклоалкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) циклоалкилалкил, $-OR_a$, $-NR_aR_b$, $-O-T_2-NR_aR_b$, $-NR_a-T_2-NR_aR_b$, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) хидроксиалкиламино, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ди(хидроксиалкил)амино, $-C(O)-R_a$, $-NH-C(O)-R_a$, како и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиленски ланец супституиран со една или повеќе идентични или различни групи, одбрани од атоми на халоген, групи цијано, нитро, $-OR_a$, $-NR_aR_b$, $-CO_2R_a$, $-C(O)R_a$, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) хидроксиалкиламино, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ди(хидроксиалкил)амино и $-C(O)-NHR_a$, при што групите

R_a , R_b и T_2 го имаат истото значење како и претходно,

- X претставува група одбрана од атом на халоген, група хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, меркапто и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилтио,

- Y претставува атом на водород, или

X и Y , заедно со јаглеродниот атом за којшто се прикачени, формираат карбонилна група,

- X_1 претставува група одбрана од атом на водород, група хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, меркапто и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилтио,

- Y_1 претставува атом на водород, или

X_1 и Y_1 , заедно со јаглеродниот атом за којшто се прикачени, формираат карбонилна група,

- R_4 , R_5 , идентични или различни, независно еден од друг, (секој од нив) претставуваат група одбрана од атом на водород, атом на халоген, група хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, арилокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, арил, amino (кој и самиот може да биде супституиран со една или две идентични или различни групи одбрани од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил), азидо, $-N=NR_a$ (каде што R_a е како што беше претходно дефинирано) и $-O-C(O)-RC$ каде што R_c претставува група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил (кој може да биде супституиран со една или повеќе групи одбрани од халоген, хидрокси, amino, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиламино и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) диалкиламино), арил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, циклоалкил или хетероциклоалкил,

- R_6 претставува група со формулата $-U_1-R_4$ каде што U_1 претставува единечна врска или метиленска група, а R_4 е како што беше претходно дефинирано, или

- R_4 , R_5 , R_6 , два по два во соседните или несоседните положби, заедно со јаглеродните атоми за кои се прикачени, формираат прстенест систем со 3 до 6 молекулски синџири, кој содржи еден или два атоми на кислород, при што слободната

група R_4 , R_5 или R_6 не припаѓа на споменатиот прстенест систем и притоа го има било кое значење на R_4 , R_5 или R_6 како што беше претходно дефинирано, нивните изомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли, при што се подразбира дека соединенијата со формулата (I) се различни од следните соединенија:

- 1,11- дихлоро -12,13-[1,2-(4-О-метил- β -D-манопиранозил)]-6,7,12,13 тетрахидро (5H)-индоло[2,3-а]пироло[3,4-с]карбазол-5,7-дион,

12,13-[1,2-(4-О-метил- β -D-манопиранозил)-6,7,12,13-тетрахидро(5H)-индоло[2,3-а]пироло[3,4-с]карбазол-5,7-дион,

12,13-[1,2-(4-О-метил- β -D-манопиранозил)-6,7,12,13-тетрахидро(5H)-индоло[2,3-а]пироло[3,4-с]карбазол-5-он и 12,13-[1,2-(4-О-метил- β -D-манопиранозил) -5,6,12,13-тетрахидро(7H)-индоло[2,3а]пироло[3,4-с]-карбазол-7-он,

при што, исто така, се подразбира дека:

-терминот“циклоалкил”значи моноциклична или бициклична, заситена или незаситена група без ароматски карактер, која содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми, која може да биде супституирана со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од халоген, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси и amino кој може да биде супституиран со една или две групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,


- терминот “хетероциклоалкил” значи циклоалкилна група како што беше претходно дефинирано и која во внатрешноста на прстенестиот систем содржи еден или два идентични или различни хетероатоми одбрани од кислород, азот и сулфур,

- терминот “арил” значи фенилна, нафтилна, дихидронафтилна, тетрахидронафтилна, инденилна или инданилна група, при што секоја од тие групи може да биде супституирана со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од халоген, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси и amino кој може да биде супституиран со една или две групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил.

Има уште 11 патентни барања

- (51) **C 07D 487/04** (11) **901020**
 A 61K 31/50 (13) **T1**
 C 07D 209/00, 237/00 (22) 06/12/2002
 (21) 2002/223 (45) 30/06/2005
 (30) 19970009692 30/07/1997 FR
 (96) 28/07/1998 EP98941468.5
 (97) 23/10/2002 EP1000063
 (73) **SANOFI - AVENTIS**
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) EVANNO, Yannick
 DUBOIS, Laurent
 SEVRIN, Mireille
 MARGUET, Frank
 FROISSANT, Jacques
 BARTSCH, Regine
 GILLE, Catherine
 (54) **ДЕРИВАТИ НА 4-ОХО-3,5 DIHYDRO-4H-PYRIDAZINO[4,5-b]INDOLE-1-ACETAMIDE, НИВНА ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ ПРИ ЛЕКУВАЊЕТО**

- (57) 1. Соединението коешто одговара на основната формула (I)



(I)

каде што

X претставува атом на водород или халоген или метил, метокси или фенилметокси група.

Y претставува атом на водород, еден или два атома на халоген или метил, хидроксил, метокси или нитро група.

R₁ претставува атом на водород или (C₁C₄) алкил група.

R₂ и R₃ секој од нив, независно еден од друг, претставува атом на водород, (C₁-C₄) алкил група или фенил-метил група.

или поинаку R₂ и R₃ формираат, заедно со атомот на азот кој ги носи, азетидинил, пиролидинил, 3-етоксипиролидинил, пиперидинил, морфолинил, 4-метилпиперазинил или 1,3-тиазолидинил група.

Има уште 3 патентни барања

(51) **C 07D 285/135** (11) **901039**
A 61K 31/41 (13) **T1**
C 07D 417/12 (22) 11/12/2002

(21) 2002/224 (45) 30/06/2005

(30) 19980078528P 19/03/1998 US

(96) 16/03/1999 EP99912221.1

(97) 18/12/2002 EP1064273

(73) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**

301 Henrietta Street, Kalamazoo,
Michigan 49001, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(72) THAISRIVONGS, Suvit

TURNER, Steven, R,

(54) **1,3,4-ТИАДИАЗОЛИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СМВ ИНФЕКЦИИ**


(57) 1. Соединение за употреба во терапија како антивирусно средство, назначено со тоа, што соединението е претставено со формулата I



или негови фармацевтски прифатливи соли,
каде што: Y е:

а) -NHR₁, или

б)



X е:

а) -O-,

б) -S(=O)_n-,

в) -CH₂-, или

г) -NR₂-, R₁ е:

а) C₁₋₁₈ алкил,

б) -(CH₂)_i-C₃₋₇ циклоалкил,

в) -(CH₂)_i-бициклоалкил,

г) -(CH₂)_j-M,

д) -(CH₂)_j-W,

е) -(CH₂)_k-арил, каде што арилот може да биде супституиран со еден до три R₃,

ж) -(CH₂)_k-het, каде што het може да биде супституиран со еден до три R₃,

з) -(CH₂)_k-Q, каде што Q може да биде супституиран со еден до три R₃, или

а) H;

R₂ е:

а) H,

б) C₁₋₄ алкил,

в) -C(=O)C₁₋₄ алкил,

г) -C(=O)C₁₋₄ алкил,

д) -CO₂C₁₋₄ алкил, или

е) -CO₂CH₂ фенил;

R₃ е:

а) хало,

б) C₁₋₄ алкил,

в) C₁₋₄ алкокси,

г) бензил,

д) -CN,

е) -SO₂F,

ж) -CO₂NH₂,

з) -CF₃,

и) -NO₂,

с) -OCH₂O-,

и) -CO₂(C₁₋₄ алкил),

ј) -C(=O)C₁₋₄ алкил,

к) -C(=O)NH₂,

л) -NHCO₂(C₁₋₄ алкил), или

м) -C(=O)-O-C(=O)-;

M е:


а) -CN,

б) хало,

в) -CO₂C₁₋₄ алкил,


г) -CH(фенил)₂,

д)



или

е)



W е:

а) -OR₄,

б) -SR₄,

в) -NHR₅ или

г) -NR₆R₇;

R₄ е:

а) C₁₋₄ алкил,

б) C₃₋₇ циклоалкил, или

в) арил;

R₅ е:

а) C₁₋₄ алкил,

б) C₃₋₇ циклоалкил,

в) арил, или



г) $-C(=O)C_{1-4}$ алкил;

R_6 и R_7 се независно:

а) C_{1-4} алкил, или

б) R_6 и R_7 заедно со азотниот атом формираат 4- до 6-члена заситена хетероциклична средина која има еден до два атоми одбрани од групата која се состои од кислород, азот и сулфур;

R_x е:

а) C_{1-8} алкил,

б) C_{2-18} алкенил,

в) C_{2-18} алкинил,

г) C_{2-6} алкил супституиран со еден до три хало, C_{1-3} алкокси, $-OH$, $-SH$, или $-CO_2H$,

д) C_{2-6} алкенил супституиран со арил, каде што арилот може, од своја страна, да биде супституиран со еден до три R_2 ,

ѓ) $-(CH_2)_i$ арил, каде што арилот може да биде супституиран со еден до три R_3 ,

е) $-(CH_2)_l-Q$, каде што het може да биде супституиран со еден до три R_3 , или

ж) $-(CH_2)_l-U$, каде што Q може да биде супституиран со еден до три R_3 ;

арил е фенил или нафтил; het е 5- до 10-члена незаситена хетероциклична средина која има еден до три атоми одбрани од групата која се состои од кислород, азот и сулфур;

U е 5-до 9-члена незаситена хетероциклична средина која има еден до три атоми одбрани од групата која се состои од кислород, азот и сулфур;

Q е 5- или 6-члена заситена хетероциклична средина која има еден до два атоми одбрани од групата која се состои од кислород, азот и сулфур, каде што азотниот атом може, од своја страна, да биде супституиран со C_{1-4} алкил, фенил, бензил, $-C(=O)C_{1-4}$ алкил, или $-CO_2C_{1-4}$ алкил;

h е 0, 1 или 2;

i е 0, 1, 2, 3 или 4;

j е 2, 3 или 4; и

k е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

(51) **A 61K 38/29, 31/59, 33/06** (11) **901030**
A 61P 19/08 (13) **T1**
(21) 2002/230 (22) 18/12/2002
(45) 30/06/2005

(30) 19980097151P 19/08/1998 US
19980099746P 10/09/1998 US

(96) 19/08/1999 EP99942350.2

(97) 15/01/2003 EP1059933

(73) **Eli Lilly & Company**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(74) **ЈОВАН ЈОАНИДИС,**

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ул. "Орце Николов" бр.155, 1000,

1000, Скопје

(72) **НОСК, Janet, M.**

GAICH, Gregory A.

DERE, Willard H.

(54) **УПОТРЕБА НА ПАРАТИРОИДЕН
ХОРМОН, КОЈ СЕ СОСТОИ ОД
АМИНОАЦИД ВО КОЛИЧИНА ОД 1-34
ЧОВЕЧКИ ПАРАТИРОИДНИ ХОРМОНИ
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД
ВЕРТЕБРАЛНИ И НЕВЕРТЕБРАЛНИ
ФРАКТУРИ НА КОСКИТЕ**

(57) 1. Употребата на паратиродниот хормон кој содржи аминокиселинска секвенца 1-34 од човечки паратиroidен хормон за производство на медикамент за истовремено намалување на опасноста од фрактури на вертебрални не-вертебрални коски кај жени во пост-менопауза кои се изложени на ризик од остеопороза или пак веќе страдаат од остеопороза, бидејќи медикаментот треба да го употребуваат споменатите жени со истовремено земање на антиресорпционото средство освен витамин Д или калциум, во дневна доза од 20 μ g до 40 μ g за период од минимум 12 месеци па се до 3 години.

Ина уште 3 патентни барања







- (51) **A 61L 27/34, 27/54,** (11) **901004**
 31/08, 31/16 (13) **T1**
 (21) 2002/238 (22) 24/12/2002
 (45) 30/06/2005
- (30) 19981043251 11/09/1998 DE
 (96) 10/09/1999 EP99946158.5
 (97) 20/11/2002 EP1112095
 (73)
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) SCHMIDMAIER, Gerhard, Dr.
 RASCHKE Michael, Dr.
 STEMBERGER, Axel, Dr.
- (54) **БИОЛОШКИ АКТИВНИ ВГРАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**

(57) 1. Вграден материјал за третирање на патолошки промени на потпорен и/или локомоторен апарат, **назначен со тоа што** има премаз во боја со дебелина од 100 μm или помалку, направен од биоразложувачки полимер, при што премазот во боја се добива со примена на метода која ги опфаќа следните етапи:

- производство на дисперзија од биоразложувачкиот полимер во органски растворувач,
- нанесување на дисперзијата врз површината што треба да се обложи,
- евапорација на растворувачот во гасна атмосфера која е суштински заситена со растворувачката пареа.

Има уште 25 патенти барања



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/06 | (11) 900997 | (54) ОФТАЛМОЛОШКИ СОСТАВИ ВО |
| A 61P 29/00, 31/04, | (13) T1 | ФОРМА НА ВОДЕНИ ГЕЛОВИ |
| 31/10, 9/10 | (22) 30/12/2002 | (57) 1. Офталмолошки состави во форма на |
| (21) 2002/241 | (45) 30/06/2005 | воден гел со вискозност во областа од 400 |
| (30) 1999MI01453 01/07/1999 IT | | до 800 Pa.s (cps), назначени со тоа што |
| (96) 29/06/2000 EP00945849,8 | | содржат: една активна состојка; средство |
| (97) 14/05/2003 EP1189595 | | за желирање и најмалку две средства за |
| (73) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A. | | ко-растворување/ко-желирање, од кои |
| Via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese, IT | | едното е полиетоксилиран дериват на |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | хидрогенирано рицинуово масло. |
| ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | | Има уште 6 патентни барања |
| (72) SANSO, Marco | | |
| SEBBEN, Renato | | |



- (51) **C 07D 473/00** (11) **900608**
 A 61K 31/52 (13) **A1**
 (21) 1997/64 (22) 21/07/1997
 (45) 30/06/2005
 (30) 19950001178 20/01/1995 GB
 (86) 19/01/1996 PCT/GB96/00117
 (87) 20/01/1995 WO 96/22291
 (73) **THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED**
 Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue
 Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје
 (72) PARTIN, Jane, Muse
 VARLASHKIN, Peter, Gregory
 CARTER, Barry, Howard


WINNIKE, Richard, Augustus
 LAKE, Philip, George
 SKINNER, David, Michael
 WHATRUP, David, James
 CONWAY, Gregory, Alen
 GRUBB William, Bayne

(54) **ДЕРИВАТИ НА ГВАНИН**

- (57) 1. Валацикловир хидрохлорид во безводен кристален облик кој ја содржи, во суштина, следната слика на Д-растојанија (во А):


10,20±0,008; 8,10±0,006; 6,08±0,05; 5,83±0,03;
 5,37±0,02; 5,23±0,02; 4,89±0,02; 4,42±0,02;
 4,06±0,02; 3,71±0,02; 3,39±0,02; 3,32±0,02;
 2,91±0,02; 2,77±0,02.

Има уште 11 патентни барања



- (51) **C 07K 7/22** (11) **900626**
A 61K 38/12 (13) **A1**
C 07K 7/56, 7/64, 9/00 (22) 18/09/1997
(21) 1997/84 (45) 30/06/2005
(30) FI 95A000044 13/03/1995 IT
(86) 11/03/1996 PCT/EP96/01028
(87) 19/09/1996 WO 96/28467
(73) **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L**
(Italian Limited Liability company)
Via Sette Santi, 3 - 50131 FLORENCE, IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) ARCAMONE Federico
MAGGI Carlo Alberto
QUARTARA Laura
GIANNOTTI Danilo
(54) **БИЦИКЛИЧНИ ТАСНУКИНИНС АНТА-ГОНИСТИ, НИВНА ПОДГОТОВКА И НИВНА УПОТРЕБА ВО ФАРМА-ЦЕВТСКИ КОМПОЗИТИ**

- (57) 1. Бициклични соединенија со општа формула



каде X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 и X_6 , кои се исти или различни еден од друг, претставуваат -NR'CO- или -CONR'- група, каде R' е H или C₁₋₃ алкил ;

Y претставува група која е одбрана од -NRCO-, -CONR- или -SS-

каде R е H или C₁₋₃ алкил ;

најмалку една од R₁, R₂, R₃ и R₄ групите, кои се исти или различни една од друга, е хидрофилна, а останатите групи се хидрофобни ;

m и n, кои се исти или различни еден од друг, секој од нив претставува цел број од 1 до 4.

Има уште 13 патентни барања

- (51) **C 02F 3/04, 3/12** (11) **900575**
 (13) **A1**
 (21) 1997/85 (22) 18/09/1997
 (45) 30/06/2005

- (30) 221/95 20/04/1995 GM
 (86) 17/04/1996 PCT/AT96/00074
 (87) 24/10/1996 WO 96/33136
 (73) **SCHLATTE ANTON**
 Unterrainz 17 9470 St.Paul, AT


- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(54) **ПОСТРОЈКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ**

- (57) 1. Постројки за пречистување на отпадни води, посебно за мали населби каде што нема централен систем за одведување на отпадните води, коишто имаат направа за претпрочистување односно задржување

на цврстите материи (1) на којашто има биолошки степен за пречистување (13) и на него јама за каптажа (17), каде што биолошкиот степен на пречистување (13) во неговиот горен дел има доводна цевка (6) што излегува од направата за пречистување односно задржување на цврстите материи (1) под којашто се распоредени повеќе еден под друг поставени на прицврстувачи што пропуштаат вода филтри (25,26,27,28) при што најгорниот филтер (25) во делот што се наоѓа под влезот во доводната цевка (6) е покриен со одбојна плоча (35), назначено со тоа што филтрите (25,26,27,28) се направени од минерална или стаклена волна или сунѓер и повремено налегнуваат еден дел на прицврстувачите (33) и се врши проветрување на меѓупросторите (39) помеѓу филтрите (25,26,27,28).

Има уште 6 патентни барања




- (51) **A 61K 33/24** (11) **900644**
 (13) **A1**
 (21) 1997/94 (22) 08/10/1997
 (45) 30/06/2005

- (30) 9506126.3 25/03/1995 GB
 (86) 19/03/1996 PCT/GB96/00575
 (87) 03/10/1996 WO 96/30029
 (73) **AnorMED Inc.**
 No.200, 20353 65th Avenue, Langley, British Columbia, Canada V2Y 1N5, CA
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
 (72) Barry Anthony MURRER
 Nigel Anthony POWELL

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ ОДБАНИ ЛАНТАН-КАРБОНАТНИ ХИДРАТИ**

- (57) 1. Фармацевтски состав за третирање на хиперфосфатемија, **назначен со тоа, што** содржи лантански карбонат со формулата



каде x има вредност од 3 до 6, во смеша или асоцијација со фармацевтски прифатлив разредувач или носач.

Има уште 8 патентни барања

(51) E 04B 2/86

(11) 900582

(54) СИДНА КОНСТРУКЦИЈА И МЕТОДА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИДНА КОН-
СТРУКЦИЈА

(21) 1997/108

(13) A1

(22) 31/10/1997

(45) 30/06/2005

(57) 1. Сидна конструкција којашто содржи
потпорни столбови (1) и материјал за
исполна излив помеѓу нив, назначена со
тоа што сидната конструкција содржи дрвени
потпорни столбови (1) и тесно плетена
метална мрежа (2) прицврстена најмалку на
едната страна од дрвените потпорни столбови
(1), при што металната мрежа (2) образува
дел од сидната конструкција и, заедно со
материјалот за исполна - арматура.

(30) 952149 04/05/1995 FI

(86) 29/04/1996 PCT/FI96/00229

(87) 07/11/1996 WO96/35024




(73) MA-RAKENNUS J. MANTYLA KY

Hiiirijarvenkoultie 129, FIN-29200 Harjavalta, FI

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(72) MANTYLA, Juhani,





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A22C7/00	A22C7/00	9001045 A	A61K31/4355	C07D491/048	9001014 T1
B26B29/00	A22C7/00	9001045 A	A61K31/436	C07D491/052	9001016 T1
C07C51/43	C07D211/22	9001026 A	A61K31/44	C07D471/04	9001018 T1
C07D211/22	C07D211/22	9001026 A	A61K31/44	A61K31/44	9001017 T1
C07D309/30	C07D309/30	9001024 A	A61K31/44	C07C233/65	9001000 T1
F16K1/16	F16K1/16	9001036 A	A61K31/44	C07D491/22	9001005 T1
A61K38/12	C07K7/22	900626 A1	A61K31/445	C07C233/65	9001000 T1
C07K7/22	C07K7/22	900626 A1	A61K31/445	A61K31/445	9001008 T1
C07K7/56	C07K7/22	900626 A1	A61K31/445	C07D295/135	9001029 T1
C07K7/64	C07K7/22	900626 A1	A61K31/47	C07D491/04	900999 T1
C07K9/00	C07K7/22	900626 A1	A61K31/495	C07D295/135	9001029 T1
E04B2/86	E04B2/86	900582 A1	A61K31/50	C07D487/04	9001020 T1
C07F9/40	C07F9/645	9001022 T1	A61K31/549	C07D285/24	9001012 T1
C07F9/645	C07F9/645	9001022 T1	A61K31/554	C07D281/02	9001015 T1
A01N43/80	C07D417/12	9001013 T1	A61K31/557	A61K31/557	9001007 T1
A61K31/00	A61K31/00	9001002 T1	A61K31/59	A61K38/29	9001030 T1
A61K31/16	C07C233/65	9001000 T1	A61K31/70	C07H19/23	9001006 T1
A61K31/16	C07C233/60	9001010 T1	A61K33/06	A61K38/29	9001030 T1
A61K31/19	A61K31/19	9001031 T1	A61K38/05	C07K7/06	900998 T1
A61K31/194	A61K31/00	9001002 T1	A61K38/08	C07K7/06	900998 T1
A61K31/195	A61K31/557	9001007 T1	A61K38/13	A61K38/19	900995 T1
A61K31/33	C07C233/60	9001010 T1	A61K38/19	A61K38/19	900995 T1
A61K31/35	C07D311/58	9001021 T1	A1K38/29	A61K38/29	9001030 T1
A61K31/365	A61K31/44	9001017 T1	A61K39/39	A61K39/395	9001037 T1
A61K31/38	C07D413/10	9001035 T1	A61K39/395	A61K39/395	9001037 T1
A61K31/395	C07D205/04	9001042 T1	A61K47/18	A61K31/44	9001017 T1
A61K31/40	C07C233/65	9001000 T1	A61K9/06	A61K9/06	900997 T1
A61K31/40	C07D207/22	9001003 T1	A61K9/107	A61K31/44	9001017 T1
A61K31/41	C07D285/135	9001039 T1	A61K9/48	A61K31/44	9001017 T1
A61K31/42	C07D413/10	9001035 T1	A61K9/50	A61K31/19	9001031 T1
A61K31/435	C07D491/22	9001005 T1	A61L27/34	A61L27/34	9001004 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61L27/54	A61L27/34	9001004 T1	C07C237/24	C07D295/135	9001029 T1
A61L31/08	A61L27/34	9001004 T1	C07C271/16	C07C233/60	9001010 T1
A61L31/16	A61L27/34	9001004 T1	C07C275/24	C07C233/60	9001010 T1
A61P1/10	A61K31/445	9001008 T1	C07C309/66	C07D495/04	9001025 T1
A61P19/08	A61K38/29	9001030 T1	C07C309/73	C07D495/04	9001025 T1
A61P25/18	C07D285/24	9001012 T1	C07C311/08	C07C311/08	9001027 T1
A61P29/00	A61K9/06	900997 T1	C07C323/42	C07C233/60	9001010 T1
A61P31/04	C07K7/06	900998 T1	C07D205/04	C07D205/04	9001042 T1
A61P31/04	A61K9/06	900997 T1	C07D207/14	C07D207/22	9001003 T1
A61P31/10	A61K9/06	900997 T1	C07D207/22	C07D207/22	9001003 T1
A61P35/00	C07D491/052	9001016 T1	C07D209/00	C07D487/04	9001020 T1
A61P35/00	A61K39/395	9001037 T1	C07D209/16	C07C233/60	9001010 T1
A61P35/00	C07D491/04	900999 T1	C07D209/40	C07D207/22	9001003 T1
A61P35/00	C07H19/23	9001006 T1	C07D209/42	C07C233/65	9001000 T1
A61P35/00	C07D491/048	9001014 T1	C07D211/26	C07D295/135	9001029 T1
A61P37/06	A61K38/19	900995 T1	C07D211/34	C07D295/135	9001029 T1
A61P37/06	A61K31/00	9001002 T1	C07D213/82	C07C233/65	9001000 T1
A61P5/00	C07C233/60	9001010 T1	C07D221/00	C07D491/052	9001016 T1
A61P9/00	C07D207/22	9001003 T1	C07D221/00	C07D495/04	9001025 T1
A61P9/10	A61K9/06	900997 T1	C07D221/00	C07D491/04	900999 T1
A61P9/12	C07D207/22	9001003 T1	C07D221/00	C07D491/048	9001014 T1
A62D3/00	A62D3/00	9001032 T1	C07D221/16	C07D491/04	900999 T1
B01J19/28	B01J19/28	9001040 T1	C07D221/18	C07D491/04	900999 T1
B03B7/00	C22B23/00	9001038 T1	C07D221/22	C07C233/65	9001000 T1
B03D3/06	C22B23/00	9001038 T1	C07D235/30	C07D309/30	900994 T1
B65D75/58	B65D85/10	9001044 T1	C07D237/00	C07D487/04	9001020 T1
B65D83/14	B65D83/14	9001028 T1	C07D281/02	C07D281/02	9001015 T1
D85/10	B65D85/10	9001044 T1	C07D285/135	C07D285/135	9001039 T1
B65D85/10	B65D85/10	9001023 T1	C07D285/24	C07D285/24	9001012 T1
B67D1/04	B67D1/04	900996 T1	C07D295/135	C07D295/135	9001029 T1
B67D1/04	B65D83/14	9001028 T1	C07D295/155	C07D295/135	9001029 T1
C04B28/14	C04B28/14	9001041 T1	C07D307/00	C07D491/04	900999 T1
C07C233/18	C07C233/60	9001010 T1	C07D307/00	C07D491/048	9001014 T1
C07C233/20	C07C233/60	9001010 T1	C07D307/68	C07C233/60	9001010 T1
C07C233/36	C07C233/60	9001010 T1	C07D307/79	C07C233/60	9001010 T1
C07C233/60	C07C233/60	9001010 T1	C07D307/81	C07C233/60	9001010 T1
C07C233/65	C07C233/65	9001000 T1	C07D307/87	C07D307/87	9001043 T1
C07C233/73	C07C233/60	9001010 T1	C07D307/87	C07D307/87	9001001 T1
C07C235/34	C07C233/60	9001010 T1	C07D309/30	C07D309/30	900994 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D311/00	C07D491/052	901016 T1	C07D471/04	C07D471/04	901018 T1
C07D311/00	C07D491/04	900999 T1	C07D487/04	C07D487/04	901020 T1
C07D311/58	C07C233/60	901010 T1	C07D491/04	C07D491/04	900999 T1
C07D311/58	C07D311/58	901021 T1	C07D491/048	C07D491/048	901014 T1
C07D319/06	C07D309/30	900994 T1	C07D491/048	C07D491/048	901014 T1
C07D319/20	C07C233/60	901010 T1	C07D491/052	C07D491/052	901016 T1
C07D333/00	C07D495/04	901025 T1	C07D491/14	C07D491/04	900999 T1
C07D333/00	C07D491/04	900999 T1	C07D491/16	C07D491/04	900999 T1
C07D333/58	C07C233/60	901010 T1	C07D491/22	C07D491/22	901005 T1
C07D405/12	A61K31/445	901008 T1	C07D495/04	C07D495/04	901025 T1
C07D405/14	A61K31/445	901008 T1	C07D495/04	C07D491/04	900999 T1
C07D413/10	C07D413/10	901035 T1	C07D495/16	C07D491/04	900999 T1
C07D417/12	C07D417/12	901013 T1	C07D519/00	C07C233/60	901010 T1
C07D417/12	C07D285/135	901039 T1			
C07D417/14	C07D417/12	901013 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(73) AUROBINDO PHARMA LTD	(73) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A.
(51) C 07D 309/30 (11,13) 901024 A	(51) A 61K 9/06 (11,13) 900997 T1
AUROBINDO PHARMA LTD	FUMAPHARM AG
C 07D 211/22 901026 A	A 61K 31/19, 9/50 901031 T1
ПИШЕВ, Александар	A 61K 31/00, 31/194 901002 T1
F 16K 1/16 901036 A	H. Lundbeck A/S
Узелац Мирко	C 07D 307/87 901043 T1
A 22C 7/00 901045 A	C 07D 307/87 901001 T1
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L	HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
(Italian Limited Liability company)	B 67D 1/04 900996 T1
C 07K 7/22 900626 A1	B 65D 83/14 901028 T1
MA-RAKENNUS J. MANTYLA KY	Igeneon Krebs-Immuntherapie Forschungs- und Entwicklungs-AG
E 04B 2/86 900582 A1	A 61K 39/395, 39/39 901037 T1
Applied Research Systems ARS Holding N.V.	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
A 61K 38/19, 38/13 900995 T1	A 61K 31/445 901008 T1
AstraZeneca AB	Jenapharm GmbH & Co. KG
C 07D 471/04 901018 T1	C 07J 1/00 31/00, 41/00 901009 T1
C 07D 491/22 901005 T1	John Player & Sons Limited
C 07D 311/58 901021 T1	B 65D 85/10 901023 T1
C 07D 295/135 901029 T1	LES LABORATOIRES SERVIER
AstraZeneca UK Limited	C 07D 491/052 901016 T1
C 07C 233/65 901000 T1	C 07D 491/04 900999 T1
AVENTIS PHARMA S.A.	C 07D 207/22 901003 T1
C 07K 7/06 900998 T1	C 07H 19/23 901006 T1
BARKASZ, Sandor	C 07D 491/048 901014 T1
E 02D 19/18 901019 T1	C 07D 285/24 9001012 T1
British American Tobacco (Investments) Limited	C 07D 281/02 901015 T1
B 65D 85/10, 75/58 901044 T1	C 07C 233/60 901010 T1
BRONZE ACIOR S.A.	Nagracard S.A.
C 22C 9/01 901034 T1	H 04N 7/16 901033 T1
Cleanaway Deutschland AG & Co.KG	
B 01J 19/28 901040 T1	
Eli Lilly & Company	
A 61K 38/29 901030 T1	



(73) **PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT
COMPANY N.V./S.A.**

(51) C 07C 311/08 (11,13) 901027 T1

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

A 61K 31/44, 31/365, 901017 T1
47/18, 9/107, 9/48

C 07D 285/135 901039 T1

C 07D 413/10 901035 T1

PHARMACIA AB

A 61K 31/557, 31/195 901007 T1

PROCIDA, Jan

A 62D 3/00 901032 T1

**Road Building International (Barbados)
Limited**

C 04B 28/14 901041 T1

SANOFI - AVENTIS

C 07D 495/04 901025 T1

C 07D 487/04 901020 T1

(73) **Schmidmaier, Gerhard, Dr.; Raschke,
Michael, Dr. and Stemberger, Axel, Dr.**

(51) A 61L 27/34, 27/54, (11,13) 901004 T1
31/08, 31/16

Societe Le Nickel-SLN

C 22B 23/00 (11,13) 901038 T1

SVENSSON, Peehr Mathias Ornfeld

E 04D 1/28 901011 T1

SYNGENTA LIMITED

C 07D 417/12 901013 T1

Synthon B.V.

C 07D 309/30 900994 T1

VERNALIS RESEARCH LIMITED

C 07D 205/04 901042 T1

WYETH

C 07F 9/645, 9/40 901022 T1



ПРОМЕНА

(11) **900478**
(45) 30.06.1998
(73) Aventis Pharma S.A.
20, Avenue Raymond Aron 92160 Antony, FR

(11) **900675**
(45) 30.09.2001
(73) AVENTIS PHARMA S.A
20 AVENUE RAYMOND ARON,
92160 ANTONY, FR

(11) **900869**
(45) 30.06.2004
(73) SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) **900876**
(45) 30.06.2004
(73) SANOFI-AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) **900884**
(45) 30.06.2004
(54) УСОВРШЕНИ ПОЛИМЕРСКИ КОЊУГАТИ НА
ИНТЕРФЕРОН

(11) **900886**
(45) 30.06.2004
(73) SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) **900924**
(45) 31.12.2004
(73) SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) **900927**
(45) 31.12.2004
(73) SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(21) **2003/404**
(73) SANOFI - AVENTIS
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПАТЕНТ

(11) **9000351**
(45) 31.12.1996
Дата на престанок на важноста на
патентот:
31.12.1996

(11) **9000532**
(45) 31.03.1999
Дата на престанок на важноста на
патентот:
31.03.1999

(11) **9000562**
(45) 31.12.1999
Дата на престанок на важноста на
патентот:
31.12.1999

(11) **9000770**
(45) 31.03.2003
Дата на престанок на важноста на
патентот:
31.03.2003



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20040030** (45) 30.06.2005

(22) 12.07.2004

(28) 1 (еден) дизајн

(72) ЦВЕТКОСКИ, Гоце, МК

(73) ИЛИНА ДОО






с. Велмеј - Белчишта, МК

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



- (21) **20040039** (45) 30.06.2005
(22) 24.09.2004
- (28) 1 (еден) дизајн
(72) ЈОНЧЕВСКИ, Ратко, МК
(73) ЈОНЧЕВСКИ, Ратко
ул."Јане Сандански" бр.12-4/7, Скопје, МК
- (51) **08-07**
(54) **ЦЕНТРАЛЕН ПРЕНОСНИК ЗА ЦИЛИНДЕР
БРАВА**





- (21) **20040040** (45) 30.06.2005
(22) 18.10.2004
- (28) 1 (еден) дизајн
- (72) МОРИНА, Сали, МК
- (73) БАС ТУТИ ФРУТИ БЕХЏЕТ ДООЕЛ-Скопје
ул."Скупи 20" бб, Скопје, МК
- (51) **09-01**
- (54) **ШИШЕ**



- (21) **20040047** (45) 30.06.2005
(22) 31.12.2004
- (28) 1(еден) дизајн
- (72) не сака да биде наведен
- (73) ЛОЗАР-ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, МК
- (74) АНДОНОСКИ, Митко, адвокат
ул."Питу Гули" бр.70, Скопје, МК
- (51) **09-01**
- (54) **ШИШЕ**



- (21) **20050001** (45) 30.06.2005
 (22) 25.01.2005
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) САМАРЦИОСКИ, Кирил, МК
 (73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
 ул."Цане Кузмановски" бр.1, Прилеп, МК
 (74) БЕРИН д.о.о. Скопје, Друштво за интелектуална
 сопственост
 ул."Јани Лукровски" бр.5/1-32, Скопје, МК
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**




(21) **20050004** (45) 30.06.2005
(22) 07.02.2005

(28) 1 (еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Војо, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Војо
ул. Партизански одреди бр.155/2-15,
1000 Скопје, МК
(74) Валентин д-р Пепељугоски, адвокат
ул."Вељко Влаховик" бр.4/1-1, 1000 Скопје, МК

(51) **20-03**

(54) **РЕКЛАМНО АВТОМОБИЛСКО ПАНО СО
ВНАТРЕШНО ОСВЕТЛУВАЊЕ**



(21) **20050005** (45) 30.06.2005
(22) 07.02.2005

(28) 1 (еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Војо, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Војо
ул. Партизански одреди бр.155/2-15,
1000 Скопје, МК
(74) Валентин д-р Пепељугоски, адвокат
ул."Вељко Влаховик" бр.4/1-1, 1000 Скопје, МК

(51) **20-03**

(54) **РЕКЛАМНО АВТОМОБИЛСКО ПАНО СО
ВНАТРЕШНО ОСВЕТЛУВАЊЕ**



(21) 20050006

(45) 30.06.2005

(22) 18.02.2005

(30) 17.09.2004 JP D2004-28358

(28) 1 (еден) дизајн








(72) SHIMIZU, Minoru, JP

(73) Sony Computer Entertainment Inc.
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP







(74) БИНПРО доел.
ул."Димитар Пандилов" бр.17,
1000 Скопје, МК

(51) 14-03

(54) ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ



- (21) **20050007** (45) 30.06.2005
 (22) 18.02.2005
 (30) 17.09.2004 JP D2004-28360
 (28) 1 (еден) дизајн
 (72) SHIMIZU, Minoru, JP
 (73) Sony Computer Entertainment Inc.
 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
 Tokyo 107-0062, JP
 (74) БИНПРО дооел.
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17,
 1000 Скопје, МК
 (51) **13-03**
 (54) **ЕЛЕКТРИЧЕН ПОВРЗУВАЧ**



(21)20050008

(45) 30.06.2005

(22) 18.02.2005

(30) 21.09.2004 JP D2004-28465

(28) 1 (еден) дизајн

(72) SUGENO, Kazuya, JP

ISHIHARA, Hajime, JP

(73) Sony Computer Entertainment Inc.

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,

Tokyo 107-0062, JP







(74) БИНПРО дооел.

ул."Димитар Пандилов" бр.17,

1000 Скопје, МК

(51) 13-02

(54) БАТЕРИЈА



(21) 20050009

(45) 30.06.2005

(22) 02.03.2005

(28) 1 (еден) дизајн






(72) КАЛАНОСКИ, Сашо, МК

(73) САФИРИ ДООЕЛ

ул. "Мирче Ацев" бр.31/4, Охрид, МК

(51) 24-02

(54) ЛАЖИЧКА СО ДОЗЕР



(21) 20050012

(45) 30.06.2005

(22) 16.03.2005

(28) 1 (еден) дизајн


(72) ДОКСИМОВСКИ, Васе, МК

(73) ЕЛ ДОМ Скопје

ул.Козле бб, Скопје, МК

(51) 15-05

(54) ПРАВОСМУКАЛКА



**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН****(51)** код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн**(21)** број на пријавата

(51)	08-07	(21)	20040039	(51)	14-03	(21)	20050006
	09-01		20040030		15-05		20050012
	09-01		20040040		20-03		20050004
	09-01		20040047		20-03		20050005
	09-01		20050001		24-02		20050009
	13-02		20050008				
	13-03		20050007				

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН**(73)** носител на правото на ид**(21)** број на пријавата

(73)	БАС ТУТИ ФРУТИ БЕХЏЕТ ДООЕЛ-Скопје, МК	(73)	САФИРИ ДООЕЛ, МК
(21)	20040040	(21)	20050009

ЕЛ ДОМ Скопје, МК

20050012

Sony Computer Entertainment Inc., JP

20050006

20050007

ИЛИНА ДОО, МК

20040030

20050008

ЈОНЧЕВСКИ, Ратко, МК

20040039

СТОЈАНОВСКИ, Војо, МК

20050004

20050005

ЗА**ЛОЗАР-ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, ДРУШТВО****ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА, МК**

20040047

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД, МК

20050001



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 114 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):




- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустрискиот дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: дата, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа/решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник


* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data


- (11) **00406** (45) 30.09.2004
 (21) **20030046** (22) 13.11.2003
 (28) 1 (еден) дизајн
 (30) 13.05.2003 EU/000036462-0001
 (72) ZEPTEP, Philip, MC
 (73) ZEPTEP, Philip,
 Sun Tower 7 Avenue Princesse Alice, 98000 Monaco,
 Monte Carlo, MC
 (74) БИНПРО ДООЕЛ
 ул."Димитар Пандилов" бр.17, 1000 Скопје, МК
 (51) **15-99**
 (54) **УРЕД ЗА ВАКУУМСКО ПАКУВАЊЕ**











- (11) **00407** (45) 30.06.2005
 (21) 20030055 (22) 09.12.2003
- (30) 09.06.2003 US 29/183,262
 08.08.2003 US 29/187,789
 20.10.2003 US 20/192,006
 10.09.2003 US 29/189,679
 31.10.2003 US 29/192,839
 03.12.2003 US 29/194,914
- (28) 6 (шест) дизајни
- (72) Christopher James Mero, US
 Alex E. Gnann, US
- (73) PepsiCo, Inc.
 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ
 ул."Димитар Пандилов" бр.17, 1000 Скопје, МК
- (51) **09-01**
- (54) **ШИШИЊА**















- (11) **00408** (45) 30.06.2005
 (21) 20030031 (22) 23.07.2003
 (30) 28.01.2003 AT MU270-273/2003
 (28) 4 (четири) дизајни
 (72) RITTER, Klaus, dipl. ing
 (73) AVI Alpenlandische Varedelungs-Industri
 Gesellschaft m.b.H.
 Gustinus-Ambrosi-strasse 1-3 A-8074 Raaba, AT
 (74) БИНСО д.о.о. Скопје Услужно претпријатие
 ул."Народен фронт" бр.7/4, 1000 Скопје, МК
 (51) **25-01**
 (54) **ЖИЧЕНА МРЕЖНА АРМАТУРА**



- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00409 | (45) 30.06.2005 |
| (21) 20030053 | (22) 26.11.2003 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) ПЕТРУШЕВСКИ, Димче, МК | |
| (73) ПЕТРУШЕВСКИ, Димче | |
| ул. "Ташко Караџа" бр.12-2-4, Скопје, МК | |
| (51) 07-01 | |
| (54) САД ЗА ОВОШЈЕ | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(51)	07-01	(11)	00409	(51)	15-99	(11)	00406
	09-01		00407		25-01		00408

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73) **AVI Alpenlandische Varedelungs-Industrie Gesellschaft m.b.H., AT**

(11) 00408 (21) 20030031

Pepsi Co, Inc., US

00407 20030055

(73) **ПЕТРУШЕВСКИ, Димче, МК**

(11) 00409 (21) 20030053

ZEPTER, Philip, MC

00406 20030046



ПРОМЕНИ

(11) **00205**

(45) 31.03.2000

(73) DONA D.O.O.

Praska 2, 10000 Zagreb, HR

(11) **00343**

(45) 31.03.2003

(73) Друштво за производство и трговија

„Лозар Пелистерка“ АД Скопје

бул. „Босна и Херцеговина“ 66, 1000 Скопје

(11) **00373**

(45) 31.12.2003

(73) Друштво за производство и трговија

„Лозар Пелистерка“ АД Скопје

бул. „Босна и Херцеговина“ 66, 1000 Скопје

ПРЕНОС

(11) **00116**

(45) 31.12.1997

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermaße, 6340 Baar, CH

(11) **00205**

(45) 31.03.2000

Andrija Klaric

Bulatova 20, 10000 Zagreb, HR



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на дадено првенство
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2000/1297** (220) 01/11/2000
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за трговија на големо и мало и услуги СКАЛА ДОО населба Г. Оризари**
ул. Крсте Нале 138, 7000 Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - живина (месо од живина), јајца, колбаси (месни), месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), паштета (паштета од цигер), пушено месо, салами, свинско месо, сланина, сувомесни производи, јогурт, млеко, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, павлака (млечни производи), сирење, путер

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со прехранбени производи: живина (месо од живина), јајца, колбаси (месни), месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), паштета (паштета од цигер), пушено месо, салами, свинско месо, сланина, сувомесни производи, јогурт, млеко, млечни напивки во кој преовладува млеко, млечни производи, павлака (млечни производи), сирење, путер

(210) **TM 2000/1303** (220) 07/11/2000
(442) 30/06/2005

(300) AM 3499/2000 10/05/2000 AT

(731) **The Procter & Gamble Company, manufacturers and merchants, a corporation organised and existing under the laws of the State of Ohio, USA**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

BLEND-A-MED MEDICLEAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - сапуни, производи за нега на телото и убавината, препарати за нега на забите, особено паста за заби, гелови за чистење на забите и течност за освежување на устата (вклучително и оние за медицинска намена и/или со медицински субстанции) - (со право на првенство од 10/05/2000 AT AM3499/2000)

кл. **5** - фармацевтски препарати, препарати за нега на здравјето, особено паста за заби, гелови за чистење на забите и течност за освежување на устата, материјали за пломбирање заби и забарски смоли; фластери, материјал за бандажирање, дезинфекциони средства - (со право на првенство од 10/05/2000 AT AM3499/2000)

кл. **10** - забарски стапчиња, конец за заби - (со право на првенство од 10/05/2000 AT AM3499/2000)

кл. **21** - четки за заби - (со право на првенство од 10/05/2000 AT AM3499/2000)

кл. **30** - гума за цвакање - (со право на првенство од 07/11/2000, како ден на прием на пријавата)


(210) **TM 2000/1355** (220) 16/11/2000
(442) 30/06/2005

(300) 2243301 23/08/2000 GB

(731) **B.T.I. IMPERIAL LIMITED**
H R House, 447A High Road, North Finchley LONDON N12 0AF, GB

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун; артикли (производи) за пушачи; кибрити

(210) **TM 2000/1356** (220) 16/11/2000
(442) 30/06/2005

(731) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

FENTANYL JANSSEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

- (210) **TM 2000/1396** (220) 28/11/2000
(442) 30/06/2005
- (731) **Акционерско друштво за менувачница, трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО - ЕКСПОРТ АД увоз-извоз**
ул. Анести Пановски бр. 49, 7000 Битола, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

ETERNA

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **31** - градинарско зеленило (свежо), добиток (храна за добиток), животни (живи), жито, зелена салата, зрна (жита), компири, корени за употреба во исхраната, леќа (зеленчук) свежа, лук (зеленчук) свеж, луковници (грутки), пиперка (растение), пченица, пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо овошје, семе, сено

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со: градинарско зеленило (свежо), добиток (храна за добиток), животни (живи), жито, зелена салата, зрна (жита), компири, корени за употреба во исхраната, леќа (свежа), лук (зеленчук) свеж, луковници (грутки), пиперка (растение), пченица, пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо овошје, семе, сено

кл. **36** - вложување средства, внесување долгови (агенции за внесување долгови), животното осигурување (потпишување полиса за животното осигурување), заем врз основа на залог, заеми, закуп на недвижен имот, изнајмување каде што закупецот станува сопственик на предметот на закупот (лизинг), изнајмување земјоделска сопственост, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, менување (менувањаци), монетарни дејности, недвижен имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот (проценка на недвижниот имот), недвижен имот (управување со недвижниот имот), осигурување, осигурување (информации за осигурувањето), осигурување (консултации за осигурувањето), посредување, посредување при осигурување, посредување во трговија со недвижен имот, проценка на недвижен имот, финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки, финансиски трансакции, штедилници

- (210) **TM 2000/1434** (220) 06/12/2000
(442) 30/06/2005
- (731) **Николиќ Александар Т.П. Кинг Бургер**
ул. Максим Горки бр.13, МК
- (540)



- (591) бела, црвена, сина, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **42** - подготвување храна и пијалоци

- (210) **TM 2000/1437** (220) 07/12/2000
(442) 30/06/2005

- (731) **SANKYO COMPANY LIMITED**
5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
- (740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

OLMETEC

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни болести, вклучително висок крвен притисок, конгестивен срцев удар, дијабетска нефропатија, артериосклерози и удари, што се издаваат само на лекарски рецепт и се наменети за орална употреба само во таблетна форма



(210) **TM 2000/1441** (220) 28/11/2000
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз**
ул. Гито Михајловски бр.9, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, (рекламирање), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација, рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. **37** - апарати (поставување, одржување и поправка на апарати), работилница (изнајмување апарати за работилници), сервисни станици

кл. **42** - трговија

(210) **TM 2000/1474** (220) 18/12/2000
(442) 30/06/2005

(731) **„СОНЕТ“ ДОО**
бул. Партизански одреди 72а Скопје, МК

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети и жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **38** - телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2000/1478** (220) 19/12/2000
(442) 30/06/2005

(731) **ПОПОВИЌ, Новица**

ул. III Ударна Македонска Бригада 48А,
1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - регулатори на напон за возила, редуктори

кл. **16**-амбалажа(хартијаза амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), ножеви за хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничиња за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња)/ канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање/карбон хартија/

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со: амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничиња за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/

(апарати за зацврстување со спојничиња)/ канцелариски прибор/, уреди за режење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање/карбон хартија/, хартиени кеси за подароци, персонално досие, жилети (ножиња за бричење), пени за бричење, батерии, производи од стакло, производи од порцелан, производи од текстил

(210) **TM 2000/1479** (220) 19/12/2000
(442) 30/06/2005

(731) **ПОПОВИЌ, Новица**
ул. III Ударна Македонска Бригада 48А,
1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

UNIVEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - регулатори на напон за возила, редуктори
кл. 16-амбалажа(хартијазаамбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), ножеви за хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничиња за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња)/ канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање/карбон хартија/

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничиња за печати,

папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња)/ канцелариски прибор/, уреди за режење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање/карбон хартија/, хартиени кеси за подароци, персонално досие, жилети (ножиња за бричење), пени за бричење, батерии, производи од стакло, производи од порцелан, производи од текстил

(210) **TM 2001/31** (220) 18/01/2001
(442) 30/06/2005

(731) **BP p.l.c.**
1 ST JAMES'S SQUARE,
LONDON SW1Y 4PD, GB

(740) **ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат**
ДТЦ Мавровка лам.Ц, кат 2, канц 12, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за употреба во индустријата и науката; хемиски производи за употреба во индустријата и/или за употреба во производните процеси; вештачки и синтетички смоли; сурови пластични материји за употреба во индустријата; хемиски производи за употреба во металуршката индустрија; препарати, течности и масла за работа на машински и/или метални работни опарации; смеси од течности и масла; разладувачи; растворувачи; хидраулични течности; детергенти и препарати за одмастување за употреба во индустријата и процесите на производство; хемиски производи за употреба во системите за ладење; растворувачки агенси; средства, течности и масла за отстранување на варовник, талог, каменец, малтер, масло, маснотии, восок, мастило, јаглен, нечистотија, плевел, мемла, кал и дамки; емулгатори; хемиски препарати за спречување на 'рѓа; материјали за филтрирање; течности за трансмисија; течности за сопирачки; препарати за употреба во детекција на површини што се извалкани, расипани и напукнати; дијагностички препарати и аналитички препарати; хемиски препарати за дисперзија на масло, мазира и петролеј; хемиски производи за превенција од каменец; препарати за чистење, перење отстранување на маслото, сите во употреба во индустриски и производни цели; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; катализатори; масти за



дупчалки; подмачкувачи за дупчалки; соединенија за моделирање; полимери за употреба во индустријата; течни полимери за употреба во соединенија во индустријата за едрење и за затворачи; инженерска термопластика; силикон и силикати; аглутинати за цемент

кл. 4 - индустриски масла и масти; соединенија за апсорбирање прав по пат на навлажнување и врзување; горива; илуминати; нехемиски адитиви за масла и горива; подмачкувачи и масла за подмачкување; метални производи за подмачкување; моторни масла, масла за запчаници, масла за подмачкување моторни возила; восоци; петролејско желе за индустриска потреба

кл. 6 - подредени рамки за соларни ќелии и модули; контејнери од метал за подмачкувачи, масла, мазира, хемикалии, компресиран гас и течно гориво; метални цевки; метални вентили што не се делови од машини; држачи за клучеви; алуминиум

кл. 9 - апарати и инструменти, геодетски, фотографски и мерни; апарати за гаснење пожар; електрични кабли; фотоволтажни соларни електрични инсталации за употреба во телекомуникации, навигациони цели, катодна заштита, осветлување и за електрификација на рурални средини; електрични ќелии и батерии; полначи на батерии; акумулатори; хидрометри на киселина; киселински мерачи за батерии; анодни батерии; аноди; оспособувачи; катодни апарати против корозија; прекинувачи на кола и затворачи на кола; облека за заштита од несреќи и/или пожари; заштитни ракавици; заштитни шлемови; апарати што работат на паричка за паркирање на автомобили и на паркинзи; компјутери; магнетски или оптички дискови; електрични инсталации за далечинска контрола на индустриските операции; галвански батерии; магнетски идентификациони картички; картички за електронско, оптичко или магнетно чување податоци за употреба како картички за потрошувач; „смарт“ картички; читачи и декодери на картички што работат автоматски и машини за читање на картички; картички за авторизација, картички за плаќање и идентификациони картички; електрични апарати за далечинско палење, интегрални кола; панцири; спасоносни сплавови; гуми за спасување за деца; фенери; осцилографи; печатени кола; пирометри; електрични отпорници; соларни батерии; телеметри; температурни индикатори; електрична инсталација за превенција од крадење; силиконски вафли; индикатори за ниво на вода; претходно наснимување лодатоци, ленти, видео и магнетски или оптички дискови; софтвер за компјутери; електронски публикации; машини за забава на автоматски погон или по пат на жетони; очила за сонце; стакла против блесок; синџири за бинокли; фотографски филм; камери; пумпи за гориво за сервисни станици; магнетски ленти; светлосни знаци; апарати за мерење притисок; радиа; електрични утикачи; утикачи за адаптери; индикатори на брзина; предупредувачки триаголници за дефект на возилата на пат

кл. 11 - инсталации и апарати за осветлување, топлење, готвење, ладење, сушење, вентилирање, еркондишни, снабдување со вода, санитарни цели, одделување гас, чување гас, отстранување смет или наслаги; инцинератори; акумулатори за топлина; апарати за автомобили против заслепување; апарати за ладење и замрзнување; радијатори за централно затоплување; електрични сијалици, ламби и цевки што не се полнат; електрични уништувачи, уништувачи на инсекти; апарати и столбови за дестилација; инсталации за отстранување прав во индустриски цели; трепкачки светла; горива; економизери за горива; согорувачи на гас; радијатори; регулирачки и безбедносни апарати за апарати и цевки за вода, гас или масло; соларни колектори за топлење; соларна опрема; електрични факели; вентили за контрола на ниво за употреба во складишта; апарати за освежување на воздухот автомобили, авиони и чамци; компоненти и опрема вклучени во оваа класа за употреба во производство на апарати за: готвење, разладување, замрзнување, еркондишни, вентилирање, топлење, осветлување, перење и сушење алишта, чинии, тенџериња и прибор за готвење, снабдувачи со вода, капење, отстранување на нечистотија и за санитарни цели

кл. 17 - материјал за пакување и изолација; неметални цевки; масло за изолација; полу-произведени пластични производи; пластичен филм што не е за пакување; полиолефински влакна што не се за текстилна употреба; карбонски влакна што не се за текстилна употреба; облоги за насади; пластики во незавршена форма за употреба во производство; компоненти и делови за употреба во производство

кл. 19 - асфалт, смола, битумен, соединенија на асфалтен битумен, соединенија и емулзии од асфалтен битумен (што не се обоени); асфалтна преслека; преслека од битумен за покриви; битуменски производи за конструкција на згради и патишта; рамки за употреба во градење и инженерство што не се од метал; оџаци; скали и огради за скали, што не се од метал; бараки; греди; летви; решетки за работа што не се од метал; макадам; градежни панел што не се од метал; претходно произведени платформи и греди што не се од метал; материјал за изработка и преслекување на патишта; штитници од влага и осветлувачи на покриви, што не се од метал; катран; ленти од катран за градење; преслекувачи за сидови што не се од метал, за градење; неметални црепови; решеткасти структури за секакви потреби во градење и инженерство; геотекстили (неметални)

кл. 25 - облека, чевли, капи, спортска облека; облека за бебиња; униформи; облека што не пропушта вода; облека што не пропушта вода за скијање на вода и други водени активности

кл. 36 - финансиски менаџменти и консултации; финансиски услуги; позајмици (финансиски); продажба на кредит; инструмент за плаќање; картички за претходно плаќање и за различни плаќања; и системи што исполнуваат слични

функции; консултации за менаџмент за купување; услуги за финасиско чистење; процесуирање на плаќања; изнајмување и давање лизинг на недвижна сопственост; картичка за плаќање; картичка за предвременно плаќање, разделено плаќање, каричка за лична идентификација, картичка за авторизација за купување, картичка за попусти и картичка за услуги во готово; финансирање на набавки; електронски трансфер на средства и услуги за префрлување готовина; услуги што се однесуваат на издавање сметки и анализи за сите горни услуги; процесуирање на плаќање; финансиски услуги; осигурување и осигурување на услуги на брокери; услуги за гаранции; услуги во администрација на пензиски фонд и менаџмент; услуги за издавање информации за пензиски фонд веднаш; растење на хуманитарен фонд; финансиско спонзорство

кл. 37 - антикорозивен третман на возила; асвалтирање; чистење, полирање, подмачкување, одржување и поправање авиони, моторни возила и приколки; миење моторни возила; инсталација и поправка на печки; поправка и менување на гуми на возила; инсталација и поправка на опрема за топлење; услуги за перење; чистење; одржување и поправка на кожа; конструкции на топли леи; инсталации одржување и сервисирање апарати и инструменти за снабдување и дистрибуција со гас; поправка, одржување и сервисирање апарати и инструменти за гас; инсталација, поправка и одржување машини; конструкција и одржување мрежи од цевки; поправка и одржување пумпи; услуги за сервисни станици за возила и пумпи за гориво за возила; инсталации за масло; бојосување или поправка на знаци; одржување, поправка и грижа за бродови, опрема за масло и авиони

кл. 39 - изнајмување на возила, вклучително лесни автомобили, камиони и приколки; влечење возила; паркирање возила; транспорт, пакување, чување и дистрибуција на стока; аранжмани за патување; чување бродови; дистрибуција, снабдување, транспорт и чување гориво, масло, петролеј, гас и подмачкувачи; трансмисија, снабдување и дистрибуција на електрична енергија; транспорт на масло и гас низ цевки; транспортни услуги во морини; услуги за полнење со гориво; полнење со гориво на бродови, чамци, авиони и долги возила; катеринг на бродови или простор на бродови за транспорт на стока

кл. 41 - образование и останати сродни услуги на полето на индустријата за масло, гас и петрохемија, наука, здравје, безбедност и човекова околина; организирање и одржување меѓународни контакти помеѓу училишта во различни држави обезбедувајќи при тоа мултијазични наставни единици за таа цел; објавување книги; услуги за електронски игри на интернет; услуги за обука во врска со употреба на компјутерски софтвер за организирањераспореднаттранспортнапроизводи, мониторинг на изведбата и известување во врска со тоа, вклучително постојано отворени (он-лине) услуги; услуги за обука во врска со совладување петрохемиско производство

кл. 42 - хотелски услуги; менаџмент за сместување во кампови; услови за опрема за јавни бањи, тушеви, сауни и тоалети; места за игралишта за деца на сервисни станици; кафиња; кафетерии, кантини, ресторани и снек бар услуги; услови за храна и пијалаци; услови за обезбедување конференции; компјутерско програмирање; изнајмување компјутери; дизајн на компјутерски софтвер; услуги за процесуирање податоци; подготовка и одржување на компјутерски програми за организира распоред на транспорт на производи и извештаи за тоа, вклучително отворени (он-лине) услуги; дизајнерски услуги за малопродажба и големопродажба; изнајмување униформи и машини за продажба; услуги за анализа на експлоатацијата на нафтени полиња; тестирање на квалитет на маслото, подобрување на квалитет на маслото, опрема за нафтени полиња; тестирање (инспекција) за рано дијагностицирање на нафтени полиња и опрема и системи за нафтени полиња; испитување морини, воздух и почва; дизајнирање опрема за употреба во индустриски процеси; услуги во хортикултура; анализи и дијагнози на масла, мазира и подмачкувачи, геолошки испитувања и геолошка експлоатација; операции на нафтени и гасни полиња; услуги за обезбедување и консултативни услуги во врска со тоа; услуги во врска со претходни знаења за опрема за размена на технички и технолошки информации; надгледување и инспекција на поле, машини и апарати; услуги на немедицинска технолошка анализа; правно застапување; експлоатација на индустриска и интелектуална сопственост; услуги на франшиза во продажба; сите вклучени во класата 42. Исто така: изнајмување соби, резервирање сместување во кампови; архитектонски совети и консултативни услуги; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; услуги за информации за временската прогноза; услуги на печатење; подготовка на инженерски нацрти, техничка документација и извештаи; услуги за професионални совети во врска со подмачкување и одржување на машини и машинерија; услуги за консултации, советодавни, технички, научни, истражувачки и дизајн, се во врска со индустрија, инженерство, компјутери, масла, хемикалии, пластични маси, продажба, влијание на полињата на околината; правен совет; консултативна услуга во врска со пополнување и проследување на пријава за регистрација на интелектуална сопственост; сите вклучени во класата 42 и сите вклучени во отворена (он-лине) услуга



(210) **TM 2001/91** (220) 08/02/2001
(442) 30/06/2005

(731) **TBWA International B.V.**
Stadhouderskade 79, 1072 AE Amsterdam, NL

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TBWA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - брушури и други печатени работи

кл. **35** - рекламни услуги; маркетинг услуги; продукција и распространување рекламни работи; помош во бизнисот на комерцијални и индустриски компании; бизнис менаџмент и бизнис организација, консалтинг и помош бизнис информации; комерцијални информации; бизнис пребарување; статистички информации и постапки; процесуирање податоци; промоција на продажби; купопродажба и издавање рекламен простор; купопродажба и издавање општи и рекламни материјали; директно порачано рекламирање; испитување на пазарот; гласачко мислење; организирање изложби; радио, телевизиско печатено и на билборди рекламирање; јавни и промотивни услуги; услуги на рекламни агенции; услуги на маркетинг агенции; планирање и купување по медиум; услуги на спонзорирање; анализи на пазарот; услуги на дизајнирање; услуги на развивање нови производи; сметководство; репродуцирање документи; услуги на агенции за вработување; издавање канцелариски машини и канцелариска опрема; обезбедување на напреднаведените услуги on-line од компјутерска база на податоци или на интернет; консултантски или советодавни услуги во врска со напреднаведените услуги

кл. **42** - дизајнирање рекламни материјали

(210) **TM 2001/253** (220) 16/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) **GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED**
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(740) КПМГ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" 28, кат 4, 1000, Скопје

(540)

LAMICTAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/263** (220) 16/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**

(also trading as **TOYOTA**

MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр. 17, 1000, Скопје

(540)

OMMS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - компјутери, компјутерски периферни уреди и мерни уреди за истите

(210) **TM 2001/276** (220) 20/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЛУБИ МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ**

ул. 11 Октомври бр. 25, 1000 Скопје, МК

(540)

QBE MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(210) **TM 2001/279** (220) 21/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) **РОДОН ДООЕЛ**

ул. Индустриски пат бб, Битола, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи

кл. **25** - облека, чевли и капи

(210) **TM 2001/286** (220) 22/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) „ГЕМИЛИ М” Друштво за трговија и услуги,
производство Љупчо ДООЕЛ
увоз-извоз, Скопје, МК

(540)

„Гемили М” ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - канцелариски мебел

(210) **TM 2001/290** (220) 23/03/2001
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за промет и услуги ДОЛАР ТУРС,
Мирјана дооел експорт-импорт, Скопје
бул. АСНОМ бр. 10-1-4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

(210) **TM 2001/318** (220) 02/04/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Diners Club International Ltd.**
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)

CLUB CASH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, а особено финансиски услуги, вклучително
и услуги поврзани со кредитни картички

(210) **TM 2000/371** (220) 11/04/2000
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за трговија, производство, шпедиција,
маркетинг, пропаганда и филм КАН Цвета ДОО
увоз-извоз Скопје

ул. „Луј Пастер” бр. 5/2, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АД- Скопје

бул. „Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 41 - спортски и културни активности

(210) **TM 2001/451** (220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје

ул. „4 Јули” За, 1000 Скопје, МК

(740) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје

ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи

кл. 35 - огласување

(210) **TM 2001/452** (220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје

ул. „4 Јули” За, 1000 Скопје, МК

(740) Издаваштво круг д.о.о. - Скопје

ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје

(540)





(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - печатени работи
кл. **35** - огласување

(210) **TM 2001/453** (220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје**
ул. "4 Јули" 3а, 1000 Скопје, МК
(740) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - печатени работи
кл. **35** - огласување

(210) **TM 2001/457** (220) 03/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) **B. T. I. IMPERIAL LIMITED**
H R House, 447A High Road, North Finchley,
LONDON N12 OAF, GB
(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **34** - тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2001/483** (220) 10/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) **McDonalds Corporation**
One McDonalds Plaza, Oak Brook,
Illinois 60523, US
(740) **РУБЕН ЛЪУБИЦА, адвокат**
бул. "Св. Климент Охридски" бр.66/1-1,
1000, Скопје
(540)

McFRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** - додатни сендвичи со месо, сендвичи со месо, сендвичи со свинско месо, сендвичи со риба, сендвичи со пилешко месо, бисквити, леб, торти, колачи, чоколади, кафе, замена за кафе, чај, сенф, овесно брашно, тестенини, сосови, зачини, шеќер

(210) **TM 2001/574** (220) 24/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) **BUSHNELL CORPORATION**
9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, US
(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)

PERMA FOCUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **9** - окулари

(210) **TM 2001/580** (220) 25/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) **GALLAHER LIMITED**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, UK
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје
(540)

CITY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за цвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат оделно или заедно со тутун, а не се за медицинска потреба или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2001/604** (220) 31/05/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Е.С. Гиrolанд Лимитид**
ул. Караисаки 38, Лимасол, CY
(740) **ЕВГЕНИЈ СЕРДЈУК, адвокат**
ул. „Стив Наумов“ бр.22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано и сушено и варено овошје и зеленчук, желе џемови, компоти, јајца млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии мраз

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци, услуги за привремено сместување, медицинска и хигиенска помош и разубавување, ветеринарски и земјоделски услуги, правни услуги, научни и индустриски истражувања, изработка на програми за компјутери

(210) TM 2001/682

(220) 11/06/2001

(442) 30/06/2005

(731) KABUSHIKI KAISHA MAKITA

trading as MAKITA CORPORATION

11-8, 3-CHOME, SUMIYOSHI-CHO ANJO-SHI, AICHI-KEN, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - алати на електричен погон, вклучително и безжични алати: пили за шини, брусилы, брусевы, распрснувачы, дробилкы, рачны моторны пили, циркуларны пили, јаглени четкички, машини за сечење, сечила, сврдла, тримеры за трева, сечачы на жлебовы, ударны дупчалкы, тримеры за жива ограда, сет одвртувачы, клучевы за матицы, убодны пили, аголници, косилкы, мешалкы за течност, аголны пили, грицкалки, чеканы за заковување и демолирање, стругови, светнувачы, повратны пили, кружны чеканы, направи за обрежување, одвртувачы, ножицы, спајувалкы, смукалкы, клучевы за матицы, пумпы како и деловы и додатна опрема за сите наведени производи; машини за обработка на дрво: трачны пили, спојници, спојны стругови и стругови, столны пили, моторны синцирны точила, подвижны работны плочи, машини за спојување, како и деловы и додатна опрема за сите наведени производи; бензиски моторны алати: распрснувачы, рачны моторны пили, сечачы, тримеры за трева, тримеры за жива ограда, косилкы пумпы, како и деловы и додатна опрема за сите наведени производи; пневматски алати: воздушны компресоры, воздушны пиштолы за клинцы, воздушны пиштолы за спајувалкы како и деловы и додатна опрема за сите наведени производи; бензиски генераторы, преносны бензински генераторы, како и деловы

и додатна опрема за сите наведени производи; истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги што не се опфатени со другите класи а особено услуги поврзани со продажба и доставување бела техника и мебел

(210) TM 2001/713

(220) 21/06/2001

(442) 30/06/2005

(731) „МОБИМАК“ Акционерско друштво за мобилна телефонија-Скопје

ул. Орце Николов б.б. 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(210) TM 2001/733

(220) 28/06/2001

(442) 30/06/2005

(731) Exxon Mobil Corporation,
a New Jersey corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

TEMPO PACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени публикации, весници и периодичници во врска со петрохемиски производи и услуги

(210) TM 2001/741

(220) 02/07/2001

(442) 30/06/2005

(731) Bristol-Myers Squibb Company

345 Park Avenue, New York, New York, 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

VORMADA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - антивирусни фармацевтски препарати



(210) **TM 2001/742** (220) 02/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Pharma Company**
203 Longmeadow Drive Wilmington,
DE 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

SYMPHONIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни заболувања, заболувања на централниот нервен систем, рак, инфламациони и инфламаторни заболувања, респираторни и инфекциски заболувања и за дијагностицирање со употреба на компјутерско снимање

(210) **TM 2001/751** (220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **SSANGYONG MOTOR COMPANY**
150-3, Chilko-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, спортски возила и возила за спорт, возила за повеќе намени, патнички автомобили, комбиња, пикап (pick-up) камиони, автобуси, приколки за трактори, камиони истоварувачи, тркачки автомобили, тркала за возила, моторни возила

(210) **TM 2001/752** (220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје**

Кошаркарска сала „Градски Парк“, - Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, зелена, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - настава и разонода

кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни дејности; образовни и едукативни дејности неспомнати во другите класи

(210) **TM 2001/753** (220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје**

Кошаркарска сала „Градски Парк“, - Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - настава и разонода

кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни дејности; образовни и едукативни дејности неспомнати во другите класи

(210) **TM 2001/754** (220) 04/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, зелена, жолто кафена, и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - масло, особено масло за пржење

(210) **TM 2001/755** (220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) M0102489 28/04/2001 HU

(731) **Axelero Internet Szolgaltato Reszvenytarsasag**
Krisztina krt.55, H-1013 Budapest, HU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, црвена, жолто-кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - опрема и апарати - електрични, електронски, оптички, за електро-оптичка комуникација и забава, радио, телевизиска, интерактивна мултимедиска опрема и апарати; уреди со далечинска команда со рачно управување засновани на микрокомпјутер наменети за мултимедиски програми, додатни апарати за нив, адаптери, електрични контролни системи; опрема за анализирање, сигнализација, контрола, надзор; предавател на радио пораки, пејџер, телефонска и радио-телефонска опрема и системи, целуларни

радио-телефонски системи; едукативна опрема; уреди за наснимување и репродукција на податоци, звук и слика; електрични и комуникациски кабли, антени, уреди за водење на брановите; опрема и апарати за обработка, наснимување, складирање, пренесување, примање и/или печатење на податоци; банковни картички и кредитни картички, сметковни картички, чековни картички; компјутери, микропроцесори, опрема и апарати за шифрирање и дешифрирање; калкулатори и уреди за прикажување, модеми, магнетни носачи на податоци - дискови, ленти, картички и жици; оптички дискови, ленти и картички; компјутерски софтвер (наснимен), компјутери и шифрирани програми за процесори за податоци; тастатури; примопредаватели, контролери; сателитски земјени станици и построенија и делови за истите; електронски игри, имено мултимедиски игри, симулатори, интерактивни медиски игри и видео игри

кл. 12 - возила и транспортни уреди за друмски, воздушен или воден сообраќај

кл. 16 - канцелариски материјал, пластика, картон; хартиени ленти и картички за наснимување на компјутерски програми; печатени работи и публикации, особено билтени, списоци, каталози, водичи за програмирање; списанија и часописи во врска со телекомуникации, забава, интерактивни медиуми; канцелариски реквизити: едукативни материјали

кл. 35 - рекламирање, промовирање, маркетинг, истражување на пазарот; организирање изложби и кампањи, агентура, консултации и активности на гла-вен изведувач, организирање и агентура во врска со промет на технолошко-интелектуални производи и услуги, организирање и раководење со преземачки активности и претпријатија, консултации во врска со економски и трговски работи, при што сите се во врска со и преку интернет; трансакција на зделки преку компјутер; изнајмување канцелариски машини и компјутери

кл. 37 - изградба, монтажа, одржување, работење со и поправка на телекомуникациски, информативни и интерактивни мултимедиски системи и апарати, поправка на канцелариска, компјутерска, телекомуникациска опрема и апарати; архитектонски и градежен инженеринг и консултации; производство, монтажа, изградба, одржување и поправка на телекомуникациски станици, сезонски или постојани јавни телефонски, факс, видеофонски станици, јавни станици за интернет и дигитална комуникација, електронски пошти и јавни компјутерски станици и мрежи

кл. 38 - телекомуникации; електронско пренесување на податоци, звук и видео за неинтерактивна или интерактивна забава и програми; услуги во врска со звук и пораки; услуги за телекомуникациски пристап; пренос преку телевизија и кабелска телевизија; пренесување на податоци преку главен компјутер (достапни во секое време); системи за компјутерски огласни табли (BBS), услуги преку мрежи за конференции; услуги преку мрежи за финансиски и банкарски услуги; пренесување на звучни и видео програми,



видео пренос во затворено коло; пренесување на звучни и видео програми врз основа на доставено барање; приватни или јавни, аналогни или дигитални телекомуникациски услуги засновани на интернет, особено пренос на информации преку телефон, факс, видеофон, мобилен телефон, дигитални информации; размена на дигитални податоци и документи преку интернет, услуги на електронска пошта, телекомуникациски услуги со намалена или специјална тарифа, услуги на пејџер; новинска агенција

кл. 41 - едукација; забава, обезбедување музички и видео информации, едукативни информации, информации за спортски настани и резултати, културолошки услуги, особено организирање и спроведување културолошки настани како што се концерти, шоу програми, претстави, раководење и организирање оркестри, артистички и изведувачки агенции, раководење и изнајмување концертни сали, организирање и раководење на изложби, аукции; забава преку радио, телевизиско и мултимедиско емитување, произведување на радио и телевизиски претстави, просторија за играње со компјутерски видео игри, при што сите се достапни и преку интернет; објавување, производство и пуштање во промет на часописи, звучни и видео снимки и носачи на податоци

кл. 42 - организирање и раководење претпријатија и преземачки активности; обработка на податоци, складирање и ракување преку компјутер, преку интернет и мрежа, услуги на датотеки; заштита и обезбедување на податоци, дигитална валидација на податоци, дигитално потпишување; пристап до јавни компјутери, складишта, услуги на шалтер за помош, услуги на поправка, работи во врска со резервни делови; истражување и развој, техничко, техничко-економско испитување, истражување, анализирање; создавање и развој на компјутерски програми; услуги со готови програми (апликативни програми), имено пристап до компјутерски програми преку интернет, создавање на изглед на Интернет, изготвување домашна страница, проектирање аспекти, обезбедување домашен (приемен) „сервер“ за други, обезбедување „серверско“ користење за други, инфра-структура (заснована на интернет) за деловни, трговски и услуги на електронски складишта

(210) **TM 2001/756** (220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) M0102562 03/05/2001 HU

(731) **Axelero Internet Szolgaltato Reszvenytarsasag**
Krisztina krt. 55, H-1013 Budapest, HU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AXELERO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - опрема и апарати - електрични, електронски, оптички, за електро-оптичка комуникација и

забава, радио, телевизиска, интерактивна мултимедиска опрема и апарати; уреди со далечинска команда со рачно управување засновани на микрокомпјутер наменети за мултимедиски програми, додатни апарати за нив, адаптери, електрични контролни системи; опрема за анализирање, сигнализација, контрола, надзор; предавател на радио пораки, пејџер, телефонска и радио-телефонска опрема и системи, целуларни радио-телефонски системи; едукативна опрема; уреди за наснимување и репродукција на податоци, звук и слика; електрични и комуникациски кабли, антени, уреди за водење на брановите; опрема и апарати за обработка, наснимување, складирање, пренесување, примање и/или печатење на податоци; банковни картички и кредитни картички, сметковни картички, чековни картички; компјутери, микропроцесори, опрема и апарати за шифрирање и дешифрирање; калкулатори и уреди за прикажување, модеми, магнетни носачи на податоци - дискови, ленти, картички и жици; оптички дискови, ленти и картички; компјутерски софтвер (наснимен), компјутери и шифрирани програми за процесори за податоци; тастатури; примопредаватели, контролери; сателитски земјени станици и построенија и делови за истите; електронски игри, имено мултимедиски игри, симулатори, интерактивни медиски игри и видео игри

кл. 12 - возила и транспортни уреди за друмски, воздушен или воден сообраќај

кл. 16 - канцелариски материјал, пластика, картон; хартиени ленти и картички за наснимување на компјутерски програми; печатени работи и публикации, особено билтени, списоци, каталози, водичи за програмирање; списанија и часописи во врска со телекомуникации, забава, интерактивни медиуми; канцелариски реквизити: едукативни материјали

кл. 35 - рекламирање, промовирање, маркетинг, истражување на пазарот; организирање изложби и кампањи, агентура, консултации и активности на гла-вен изведувач, организирање и агентура во врска со промет на технолошко-интелектуални производи и услуги, организирање и раководење со преземачки активности и претпријатија, консултации во врска со економски и трговски работи, при што сите се во врска со и преку Интернет; трансакција на зделки преку компјутер; изнајмување на канцелариски машини и компјутери

кл. 37 - изградба, монтажа, одржување, работење со и поправка на телекомуникациски, информативни и интерактивни мултимедиски системи и апарати, поправка на канцелариска, компјутерска, телекомуникациска опрема и апарати; архитектонски и градежен инженеринг и консултации; производство, монтажа, изградба, одржување и поправка на телекомуникациски станици, сезонски или постојани јавни телефонски, факс, видеофонски станици, јавни станици за Интернет и дигитална комуникација, електронски пошти и јавни компјутерски станици и мрежи

кл. 38 - телекомуникации; електронско пренесување на податоци, звук и видео за неинтерактивна или интерактивна забава и програми; услуги во врска со звук и пораки; услуги за телекомуникациски пристап; пренос преку телевизија и кабелска телевизија; пренесување на податоци преку главен компјутер (достапни во секое време); системи за компјутерски огласни табли (BBS), услуги преку мрежи за конференции; услуги преку мрежи за финансиски и банкарски услуги; пренесување на звучни и видео програми, видео пренос во затворено коло; пренесување на звучни и видео програми врз основа на доставено барање; приватни или јавни, аналогни или дигитални телекомуникациски услуги засновани на интернет, особено пренос на информации преку телефон, факс, видеофон, мобилен телефон, дигитални информации; размена на дигитални податоци и документи преку интернет, услуги на електронска пошта, телекомуникациски услуги со намалена или специјална тарифа, услуги на пејџер; новинска агенција

кл. 41 - едукација; забава, обезбедување музички и видео информации, едукативни информации, информации за спортски настани и резултати, културолошки услуги, особено организирање и спроведување на културолошки настани како што се концерти, шоу програми, претстави, раководење и организирање на оркестри, артистички и изведувачки агенции, раководење и изнајмување концертни сали, организирање и раководење на изложби, аукции; забава преку радио, телевизиско и мултимедиско емитување, произведување на радио и телевизиски претстави, просторија за играње со компјутерски видео игри, при што сите се достапни и преку интернет; објавување, производство и пуштање во промет на часописи, звучни и видео снимки и носачи на податоци

кл. 42-организирањеираководењенапретпријатија и преземачки активности; обработка на податоци, складирање и ракување преку компјутер, преку интернет и мрежа, услуги на датотеки; заштита и обезбедување на податоци, дигитална валидација на податоци, дигитално потпишување; пристап до јавни компјутери, складишта, услуги на шалтер за помош, услуги на поправка, работи во врска со резервни делови; истражување и развој, техничко, техничко-економско испитување, истражување, анализирање; создавање и развој на компјутерски програми; услуги со готови програми (апликативни програми), имено пристап до компјутерски програми преку интернет, создавање на изглед на интернет, изготвување на домашна страница, проектирање на аспекти, обезбедување домашен (приемен) „сервер“ за други, обезбедување „серверско“ користење задруги, инфраструктура (заснована на интернет) за деловни, трговски и услуги на електронски складишта

(210) **TM 2001/757** (220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **DUNAPACK PAPIR ES CSOMAGOLOANYAG RT**
Duna u. 42., H-1215 Budapest, HU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартиени производи и слични производи со отпечатени и неотпечатени површини, материјали за пакување, ребраста хартија во рамнини и свиткана во ролни, кутии од ребреста хартија, чинии од ребреста хартија и покривни плочи од ребреста хартија

(210) **TM 2001/758** (220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **IPR PHARMACEUTICALS INC**
Sabana Gardens Industrial Park, P. O. Box 1967, CAROLINA, Puerto Rico PR 00984, PR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

кл. 16 - печатени работи; фотографии, материјал за настава и обука (освен апарати)

(210) **TM 2001/759** (220) 06/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **AstraZeneca AB**
Vastra Malarehamnen 9, 151 85 SODERTALJE, SE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
кл. 16 - печатени работи; фотографии, материјал
за настава и обука (освен апарати)

(210) **TM 2001/763** (220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Cable & Wireless plc, a company registered under the laws of England and Wales**
124 Theobald's Road, London WC1X 8RZ, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за проверка (набљудување), спасувачки и едукативни; апарати за наснимување; машини за пресметување, опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми и софтвер преземен од или наменет за пребарување на Интернет и за пребарување на податоци на глобална компјутерска мрежа или интернет; електронски публикации кои можат да се преземат од интернет; апарат за телекомуникации, инструменти (блукетично и модеми) мрежи и електрични шеми блукетично и такви за овозможување, олеснување и водење на врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи и интернет; апарати и инструменти - телефони, телекс, телепри

нтери и за електронско соопштување на податоци; апарат за повикување преку радио врска; радио-телефонски апарати; електронски апарати и инструменти, сите за раководење или изведба и анализа на телекомуникации и мрежи и кола за пренесување податоци; оптички и електро-оптички апарат и опрема за праќање, пренесување или примање на податоци, информации, слики или звуци; кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски и кола со оптички влакна; електронски апарат и инструменти за повикување, прибирање, обработка, сместување, складирање, пренесување, примање, прикажување и/или печатење на сигнали, податоци и информации за комуникација; апарати и инструменти за наснимување, примање и/или пренесување на видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или информации; интерактивен електронски апарат и инструменти за телекомуникации, пренесување и примање на податоци, слики и/или звуци и за нарачка на производи и/или услуги; апарати и инструменти и претходно платени картици за задолжување и/или одобрување на финансиски сметки и за вршење на плаќања за производи или услуги; долговни и/или кредитни и/или задолжувачки картички кои може да се читаат со помош на машина; апарати, инструменти и софтвер за комуникација со компјутерски мрежи (на пр. world wide web); софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио, видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за шифрирање и дешифрирање електронски, видео и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и парчиња за горенаведените производи; и делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail“ и „website“ адресари; печатени работи; списанија; книги, адресари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски материјал; хартија и картон и производи направени од овие материјали; фотографии, инструкциски и едукативен материјал; материјали за пакување; картички во форма на долговни картички, кредитни картички, задолжувачки картички и телефонски картички

кл. 35 - екламирање и промовирање и информациски услуги кои се однесуваат на тоа; услуги за маркетинг и за односи со јавноста; ускладување на реклами и информации за употреба во или како „веб“ страници на интернет; оперативни и деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и организација; обезбедување на сите горенаведени услуги преку главен компјутер (во секое време), или во компјутерска датотека, или од интернет, или електронски; услуги на компјутерско одговарање со помош на телекомуникациски апарат на недостапни претплатници; деловни советодавни и консултациски услуги; регистрација, транскрипција, составување, ускладување, пренесување и систематизација на писмени и дигитални соопштенија; користење и ускладување на математички и статистички податоци; изготвување деловни извештаи; организирање и реализација на деловни и комерцијални конференции и семинари

кл. 36 - осигурување и финансиски услуги вклучително и обезбедување на истите електронски и/или по пат на телекомуникации; финансиски консултациски и советодавни услуги; услуги на претходно платени телефонски картички, кредитни картички, долговни картички, чековни гарантни картички и задолжувачки картички; банкарски и услуги за штедење и инвестиции; услуги на финансиски менаџмент; услуги на финансиско сравнување; услуги за финансиски инструменти за електронско пазарно работење и сравнување; услуги за задолжување и одобрување на финансиски сметки; услуги за електронско банкарско работење, купување и/или плаќање сметки, проценување на ризикот за кредити и раководење во врска со ризикот на кредитите; информациски услуги кои се однесуваат на финансии и осигурување, кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) со помош на компјутерска датотека или интернет; домашно банкарско работење; банкарско работење со помош на интернет; консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во врска со апарати и опрема за комуникација; услуги за поправка, монтажа и одржување на опрема и апарати за телекомуникации, емитување, прием на емисии, праќање пораки и прием на пораки; подводна изградба, монтажа и поправка; услуги за спојување на подморски кабли; поправка, одржување, поставување и затрупување на кабли (вклучително и оптички и подморски кабли); работење и раководење со бродови кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење со железнички станици кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење на подморнички возила со далечинска команда; и консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку интернет; обезбедување телекомуникациски врски до глобална компјутерска мрежа; обезбедување пристап за корисници до интернет или до глобална компјутерска мрежа; телекомуникација на информации (вклучително и „веб“ страници), компјутерски програми и било какви други податоци; услуги за телекомуникациски пристап; услуги за интерактивна електронска комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на построенија и конструкции на „world wide web“, комуникациски услуги преку сателитски, оптички и мрежи со компјутерски терминали; услуги за праќање пораки со помош на компјутер; услуги за изнајмување и закупување во врска со апарати и опрема за комуникации; услуги за воспоставување и експлоатација на телекомуникации; наснимување, пренесување, или репродукција на звук или слики; емитување и пренесување на радио, телевизиски и кабелски програми; одржување на видео врски; емитување преку кабелска телевизија; услуги за домашно купување; обезбедување пристап до електронски податоци, датотеки, огласни табли и публикации на далечински компјутери или преку

компјутерски мрежи; советодавни, информациски, консултациски услуги кои се однесуваат на горенаведеното

кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за далечинско учење; објавување, вклучително и електронски и/или услуги за објавување преку главен компјутер (достапни во секое време); услуги за обука; услуги за образование, забава, упатства, обука и електронско објавување кое може да се преземе преку компјутер, кои се однесуваат на информациска технологија, компјутери, телекомуникации, компјутерски софтвер, дизајнирање на „вебсајт“ и деловен менаџмент; деловногостопримство; организирање на забавни и културни настани, конференции и состаноци, обезбедување објекти за електронски и/или интерактивни дискусии преку главен компјутер (достапни во секое време), разговори и учење, телевизиски, видео и услуги за забава; консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражување; елаборати за технички проекти; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги кои се однесуваат на експлоатација на вештачка интелигенција; консултативни услуги во областа на телекомуникациите; услуги за инженеринг проектирање; услуги за подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги за подводно обележување на карти; услуги за резервација и чекирање; изнајмување компјутери; проектирање, цртање и овластено пишување, сето за ускладување на „веб“ страници на интернет; информации кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) од компјутерска датотека или од интернет; информации на пребарување и повикување информации; податоци и „вебсајтови“ на или од компјутерски мрежи; создавање и одржување „вебсајтови“; водење грижа за „вебсајтовите“ за други; монтажа и одржување на компјутерски софтвер; создавање индекси на информации, податоци, „сајтови“ и други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување на време за пристап до компјутерска датотека

(210) **TM 2001/764** (220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Cable & Wireless plc, a company registered under the laws of England and Wales**
124 Theobald's Road, London WC1X 8RZ, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

C & W

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски,



оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за проверка (набљудување), спасувачки и едукативни; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за пресметување, опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми и софтвер преземен од или наменет за пребарување на интернет и за пребарување на податоци на глобална компјутерска мрежа, вклучително и софтвер преземен од глобална компјутерска мрежа или интернет; електронски публикации кои може да се преземат од интернет; апарат за телекомуникации, инструменти (вклучително и модеми), мрежи и електрични шеми вклучително и такви за овозможување, олеснување и водење на врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи и интернет; апарати и инструменти - телефони, телекс, телепринтери и за електронско соопштување на податоци; апарат за повикување преку радио врска; радио-телефонски апарати; електронски апарати и инструменти, сите за раководење и/или изведба и анализа на телекомуникации и мрежи и кола за пренесување податоци; оптички и електро-оптички апарат и опрема за праќање, пренесување и/или примање на податоци, информации, слики и/или звуци; кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски и кола со оптички влакна; електронски апарат и инструменти за повикување, прибирање, обработка, сместување, складирање, пренесување, примање, прикажување и/или печатење на сигнали, податоци и информации за комуникација; апарати и инструменти за наснимување, примање и/или пренесување на видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или информации; интерактивен електронски апарат и инструменти за телекомуникации, пренесување и примање на податоци, слики и/или звуци и за нарачка на производи и/или услуги; апарати и инструменти и претходно платени картици за задолжување и/или одобрување на финансиски сметки и за вршење на плаќања за производи или услуги; долговни и/или кредитни и/или задолжувачки картички кои може да се читаат со помош на машина; апарати, инструменти и софтвер за комуникација со компјутерски мрежи (на пр. world wide web); софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио, видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за шифрирање и дешифрирање електронски, видео и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и парчиња за горенаведените производи; и делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail“ и „website“ адресари; печатени работи; списанија; книги, адресари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски материјал; хартија и картон и производи направени од овие материјали; фотографии, инструкциски и едукативен материјал; материјали за пакување; картички во форма на долговни картички, кредитни картички, задолжувачки картички и телефонски картички

кл. 35 - рекламирање и промовирање и информациски услуги кои се однесуваат на тоа;

услуги за маркетинг и за односи со јавноста; ускладување на реклами и информации за употреба во или како „веб“ страници на интернет; оперативни и деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и организација; обезбедување на сите горенаведени услуги преку главен компјутер (во секое време), или во компјутерска датотека, или од интернет, или електронски; услуги на компјутерско одговарање со помош на телекомуникациски апарат на недостапни претплатници; деловни советодавни и консултациски услуги; регистрација, транскрипција, составување, ускладување, пренесување и систематизација на писмени и дигитални соопштенија; користење и ускладување на математички и статистички податоци; изготвување на деловни извештаи; организирање и реализација на деловни и комерцијални конференции и семинари

кл. 36 - осигурување и финансиски услуги вклучително и обезбедување на истите електронски и/или по пат на телекомуникации; финансиски консултациски и советодавни услуги; услуги на претходно платени телефонски картички, кредитни картички, долговни картички, чековни гарантни картички и задолжувачки картички; банкарски и услуги за штедење и инвестиции; услуги на финансиски менаџмент; услуги на финансиско сравнување; услуги за финансиски инструменти за електронско пазарно работење и сравнување; услуги за задолжување и одобрување на финансиски сметки; услуги за електронско банкарско работење, купување и/или плаќање сметки, проценување на ризикот за кредити и раководење во врска со ризикот на кредитите; информациски услуги кои се однесуваат на финансии и осигурување, кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) со помош на компјутерска датотека или интернет; домашно банкарско работење; банкарско работење со помош на интернет; консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во врска со апарати и опрема за комуникација; услуги за поправка, монтажа и одржување на опрема и апарати за телекомуникации, емитување, прием на емисии, праќање пораки и прием на пораки; подводна изградба, монтажа и поправка; услуги за спојување на подморски кабли; поправка, одржување, поставување и затрупување на кабли (вклучително и оптички и подморски кабли); работење и раководење со бродови кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење со железнички станици кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење на подморнички возила со далечинска команда; и консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку интернет; обезбедување телекомуникациски врски до глобална компјутерска мрежа; обезбедување пристап за корисници до интернет или до глобална компјутерска мрежа; телекомуникација на информации (вклучително и „веб“ страници),

компјутерски програми и било какви други податоци; услуги за телекомуникациски пристап; услуги за интерактивна електронска комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на построенија и конструкции на „world wide web“, комуникациски услуги преку сателитски, оптички и мрежи со компјутерски терминали; услуги за праќање пораки со помош на компјутер; услуги за изнајмување и закупување во врска со апарати и опрема за комуникации; услуги за воспоставување и експлоатација на телекомуникации; наснимување, пренесување, или репродукција на звук или слики; емитување и пренесување на радио, телевизиски и кабелски програми; одржување на видео врски; емитување преку кабелска телевизија; услуги за домашно купување; обезбедување пристап до електронски податоци, датотеки, огласни табли и публикации на далечински компјутери или преку компјутерски мрежи; советодавни, информациски, консултатиски услуги кои се однесуваат на горенаведеното

кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за далечинско учење; објавување, вклучително и електронски и/или услуги за објавување преку главен компјутер (достапни во секое време); услуги за обука; услуги за образование, забава, упатства, обука и електронско објавување кое може да се преземе преку компјутер, кои се однесуваат на информациска технологија, компјутери, телекомуникации, компјутерски софтвер, дизајнирање на „вебсајт“ и деловен менаџмент; деловно гостопримство; организирање на забавни и културни настани, конференции и состаноци, обезбедување објекти за електронски и/или интерактивни дискусии преку главен компјутер (достапни во секое време), разговори и учење, телевизиски, видео и услуги за забава; консултатиски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражување; елаборати за технички проекти; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги кои се однесуваат на експлоатација на вештачка интелигенција; консултативни услуги во областа на телекомуникациите; услуги за инженеринг проектирање; услуги за подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги за подводно обележување на карти; услуги за резервација и чекирање; изнајмување компјутери; проектирање, цртање и овластено пишување, сето за ускладување на „веб“ страници на интернет; информации кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) од компјутерска датотека или од интернет; информации на пребарување и повикување информации; податоци и „вебсајтови“ на или од компјутерски мрежи: создавање и одржување „вебсајтови“; водење грижа за „вебсајтовите“ за други; монтажа и одржување на компјутерски софтвер; создавање индекси на информации, податоци, „сајтови“ и други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување на време за пристап до компјутерска датотека

(210) **TM 2001/765** (220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Cable & Wireless plc, a company registered under the laws of England and Wales**
124 Theobald's Road, London WC1X 8RZ, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

CABLE & WIRELESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за проверка (набљудување), спасувачки и едукативни; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за пресметување, опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми и софтвер преземен од или наменет за пребарување на интернет и за пребарување на податоци на глобална компјутерска мрежа, вклучително и софтвер преземен од глобална компјутерска мрежа или интернет; електронски публикации кои може да се преземат од интернет; апарат за телекомуникации, инструменти (вклучително и модеми), мрежи и електрични шеми вклучително и такви за овозможување, олеснување и водење на врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи и интернет; апарати и инструменти - телефони, телекси, телепринтери и за електронско соопштување податоци; апарат за повикување преку радио врска; радио-телефонски апарати; електронски апарати и инструменти, сите за раководење и/или изведба и анализа на телекомуникации и мрежи и кола за пренесување податоци; оптички и електро-оптички апарат и опрема за праќање, пренесување и/или примање на податоци, информации, слики и/или звуци; кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски и кола со оптички влакна; електронски апарат и инструменти за повикување, прибирање, обработка, сместување, складирање, пренесување, примање, прикажување и/или печатење на сигнали, податоци и информации за комуникација; апарати и инструменти за наснимување, примање и/или пренесување на видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или информации; интерактивен електронски апарат и инструменти за телекомуникации, пренесување и примање податоци, слики и/или звуци и за нарачка на производи и/или услуги; апарати и инструменти и претходно платени картички за задолжување и/или одобрување на финансиски сметки и за вршење на плаќања за производи или услуги; долговни и/или кредитни и/или задолжувачки картички што може да се читаат со помош на машина; апарати, инструменти



и софтвер за комуникација со компјутерски мрежи (на пр. world wide web); софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио, видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за шифрирање и дешифрирање електронски, видео и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и парчиња за горенаведените производи; и делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. **16** - телефонски, факсимил, „e-mail“ и „website“ адресари; печатени работи; списанија; книги, адресари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски материјал; хартија и картон и производи направени од овие материјали; фотографии, инструкциски и едукативен материјал; материјали за пакување; картички во форма на долговни картички, кредитни картички, задолжувачки картички и телефонски картички

кл. **35** - рекламирање и промовирање и информациски услуги што се однесуваат на тоа; услуги за маркетинг и за односи со јавноста; чување реклами и информации за употреба во или како „веб“ страници на интернет; оперативни и деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и организација; обезбедување на сите горенаведени услуги преку главен компјутер (во секое време), или во компјутерска датотека, или од интернет, или електронски; услуги на компјутерско одговарање со помош на телекомуникациски апарат на недостапни претплатници; деловни советодавни и консултациски услуги; регистрација, транскрипција, составување, чување, пренесување и систематизација на писмени и дигитални соопштенија; користење и чување на математички и статистички податоци; изготвување деловни извештаи; организирање и реализација на деловни и комерцијални конференции и семинари

кл. **36** - осигурување и финансиски услуги, вклучително и обезбедување на истите електронски и/или по пат на телекомуникации; финансиски консултациски и советодавни услуги; услуги на претходно платени телефонски картички, кредитни картички, долговни картички, чековни гарантни картички и задолжувачки картички; банкарски и услуги за штедење и инвестиции; услуги на финансиски менаџмент; услуги на финансиско израмнување; услуги за финансиски инструменти за електронско пазарно работење и израмнување; услуги за задолжување и одобрување на финансиски сметки; услуги за електронско банкарско работење, купување и/или плаќање сметки, проценување на ризикот за кредити и раководење во врска со ризикот на кредитите; информациски услуги што се однесуваат на финансии и осигурување, а се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) со помош на компјутерска датотека или интернет; домашно банкарско работење; банкарско работење со помош на интернет; консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. **37** - услуги за конструирање и поправка во врска со апарати и опрема за комуникација; услуги за поправка, монтажа и одржување

на опрема и апарати за телекомуникации, емитување, прием на емисии, праќање пораки и прием на пораки; подводна изградба, монтажа и поправка; услуги за спојување на кабли за подморе; поправка, одржување, поставување и затрупување на кабли (вклучително и оптички и кабли за подвода); работење и раководење со бродови кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење со железнички станици што функционираат со кабелска врска; работење и раководење на подморнички возила со далечинска команда; и консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услуги

кл. **38** - телекомуникациски услуги; услуги преку интернет; обезбедување телекомуникациски врски до глобална компјутерска мрежа; обезбедување пристап за корисници до интернет или до глобална компјутерска мрежа; телекомуникација на информации (вклучително и „веб“ страници), компјутерски програми и било какви други податоци; услуги за телекомуникациски пристап; услуги за интерактивна електронска комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на построенија и конструкции на „world wide web“, комуникациски услуги преку сателитски, оптички и мрежи со компјутерски терминали; услуги за праќање пораки со помош на компјутер; услуги за изнајмување и закупување врска со апарати и опрема за комуникации; услуги за воспоставување и експлоатација на телекомуникации; наснимување, пренесување, или репродукција на звук или слики; емитување и пренесување на радио, телевизиски и кабелски програми; одржување на видео врски; емитување преку кабелска телевизија; услуги за домашно купување; обезбедување пристап до електронски податоци, датотеки, огласни табли и публикации на далечински компјутери или преку компјутерски мрежи; советодавни, информациски, консултациски услуги што се однесуваат на горенаведеното

кл. **41** - услуги за едукација и забава; услуги за далечинско учење; објавување, вклучително и електронски и/или услуги за објавување преку главен компјутер (достапни во секое време); услуги за обука; услуги за образование, забава, упатства, обука и електронско објавување што може да се преземе преку компјутер, а се однесуваат на информациска технологија, компјутери, телекомуникации, компјутерски софтвер, дизајнирање на „вебсајт“ и деловен менаџмент; деловно гостопримство; организирање забавни и културни настани, конференции и состаноци, обезбедување објекти за електронски и/или интерактивни дискусии преку главен компјутер (достапни во секое време), разговори и учење, телевизиски, видео и услуги за забава; консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. **42** - услуги за научно и индустриско истражување; елаборати за технички проекти; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги што се однесуваат на експлоатација на вештачка интелигенција; консултативни услуги во областа на телекомуникациите;

услуги за инженеринг проектирање; услуги за подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги за подводно одбележување на карти; услуги за резервација и чекирање; изнајмување компјутери; проектирање, цртање и овластено пишување, сето за ускладување на „веб“ страници на интернет; информации што се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) од компјутерска датотека или од интернет; информации на пребарување и повикување информации; податоци и „вебсајтови“ на или од компјутерски мрежи: создавање и одржување „вебсајтови“; водење грижа за „вебсајтовите“ за други; монтажа и одржување на компјутерски софтвер; создавање индекси на информации, податоци, „сајтови“ и други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување време за пристап до компјутерска датотека

- (210) **TM 2001/767** (220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005
- (731) **GTfM, Inc. CORPORATION NEW YORK**
350 Fifth Avenue Suite 6617 New York,
New York 10118, US
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

FUBU

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња за капење, парферм тоалетна вода, колонска вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми, млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за после бричење, сапун за бричење, дезороданси, лосиони за коса и талк во прав

кл. **14** - накит и рачни часовници

кл. **25** - облека, особено кошули, поткошули, џемпери, чевли, капи, шамичиња, пуловери, панталони, колани за облека, чорапи, костуми за капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки, чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава, пиџами и ноќници

- (210) **TM 2001/768** (220) 13/07/2001
(442) 30/06/2005

- (731) **GTfM, Inc. CORPORATION NEW YORK**
350 Fifth Avenue Suite 6617 New York, NEW YORK
10118, US

- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња за капење, парферм тоалетна вода, колонска вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми, млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за после бричење, сапун за бричење, дезороданси, лосиони за коса и талк во прав

кл. **14** - накит и рачни часовници

кл. **25** - облека, особено кошули, подкошули, џемпери, чевли, капи, марамчиња, пуловери, панталони, колани за облека, чорапи, костими за капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки, чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава, пиџами и ноќници

- (210) **TM 2001/771** (220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

- (731) **SYNGENTA LIMITED**
Sungenta European Regional Center Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2, 7YH, GB

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници

- (210) **TM 2001/772** (220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

- (731) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Pearack, New Jersey, US

- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

VIQUIST

- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња, фластери, материјал за преврзување, материјали за пломбирање заби и за забни отисоци, дезинфекциони средства, производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди



(210) **TM 2001/773** (220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

LIVATE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување на сепса, со исклучок на препарати за лекување и ублажување на кожни болести, пореметување и состојби

(210) **TM 2001/774** (220) 19/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

CIVIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња, фластери, материјал за преврзување, материјали за пломбирање заби и за забни отисоци, дезинфекциони средства, производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/784** (220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Gallaher Limited Members Hill**
Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, GB

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје
(540)

SAINT GEORGE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одвоено или заедно

со тутун а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2001/785** (220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Gallaher Limited Members Hill**
Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, GB

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје
(540)

THREE KINGS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одвоено или заедно со тутун а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2001/786** (220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Gallaher Limited Members Hill**
Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, GB

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје
(540)

JAZZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одвоено или заедно со тутун а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2001/787** (220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2262074 20/02/2001 GB

(731) **FORD MOTOR COMPANY**

The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

FOMOCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - лепила; состави за поправка на површини; состави за запечатување; состави за растопување; состави што спречуваат замрзнување; хемиски производи за употреба при работа, поправка, сервисирање и одржување друмски возила

кл. 2 - состави за обложување и средства за конзервирање, сите се по природа бои

кл. 3 - состави за чистење, полирање, рибање и абразивни состави

кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за подмачкување и хидраулички масла

кл. 6 - шарки, неелектрични брави и резиња; значки; прицврстувачи; цевки (кои не се бојлерски цевки или делови од машини) и врски за истите; резервоари за течности; сите од обичен метал; јажиња за влечење од метал; канистери; шарки; значки; прицврстувачи; клучеви; калаузи; приврзоци за клучеви; синцирчиња за клучеви; прстени за клучеви; регистерски таблички за возила; регистерски таблички за автомобили; делови и елементи за друмски возила

кл. 7 - алтернатори; средства за прочистување (филтри за воздух) за машини; компресори (машини); карбуратори; вентилатори и ремења за вентилатори, сите за радијатори за ладење на моторите (различни од оние наменети за друмски возила); спојка; машини (не се за друмски возила); ауспуси; радијатори за ладење за машини; менувач на брзини што не е за друмски возила; апарат за довод на гориво во мотори; уреди за инјектирање на гориво за мотори со внатрешно согорување; електрични агрегати; хидрауличен запчаник за подигање; апарат за ладење на масло (за машини); пумпи (различни од оние за издавање бензин, хируршки пумпи или пумпи за воздух што служат како прибор за возилата); вентили; уреди за отстранување на преносот на енергија за машини; делови за горенаведените производи; четки и лежишта; спојки за машини; погонски ремења; погонски синцири; сопирачки; капи за радијатори за ладење; апарат за механичка контрола за машини, сопирачки, спојки, забрзување или за преносен апарат; хидраулички цилиндри; хидраулички мотори; хидраулички цевки сите за машини; електрични мотори; преносни запчаници и преносни оски; спојки за константна брзина; делови за машини;

шипки за поврзување; контролни кабли; апарат за палење и дистрибутори за палење, сите за мотори со внатрешно согорување; филтри; подигнувачи; патрони за палење со искра; свеќици за палење; клипови; клипни прстени; делови од рекетката; цевоводи; брегасти осовини; кардани; турбо-суперполначи за машини; делови и елементи за друмски возила и машини

кл. 8 - рачни дигалки; рачни алати; гарнитури на рачни алати; делови за наведените производи

кл. 9 - електрични акумулатори; антени (воздушни); предупредувачки уреди против кражба; електрични акумулатори и склопови; електрични уреди за дување; електрични запалки; електрични прекинувачи; комутатори; електрични кондензатори; електрични врски; електрични кабли; електрични осигурувачи; електрични кутии за осигурувачи; електрични контролни апарати и инструменти за моторни возила и машини; електрични сензори; апарат за гаснење пожар; мерачи; инструмент табли и спојки; леќи за светилки; звучници; бројчаници за километража; печатени електрични кола; електрични релеа; електрични склопки; брзиномери; тахометри; температурни сензори; регулатори на напон; волтметри; средства за прибирање на електричните жици во сноп; амперметри; радио апарати; опрема за репродукција на звук; опрема за телекомуникации; уреди за прифаќање ленти; уреди за прифаќање компакт дискови; испитни апарати; компјутерски софтвер; компакт дискови; магнетни ленти; средства за складирање податоци; инсталации за телефон во автомобил; аспиратори за чистење, автомобили; опрема за панично предупредување на автопат; опрема за чистење за моторни возила; делови и елементи за друмски возила

кл. 11 - инсталации и апарати за климатизација, вентилација или греење на моторни друмски возила; светлечки инсталации и апарати; склопови за сијалици; делови за горенаведените производи; уреди што спречуваат заслепување; сијалички за светилки; светлечки арматури; рефлектори; делови и елементи за друмски возила

кл. 12 - друмски возила и делови и елементи за истите; склопови за оски за возила; каросерии за возила; калибарски шестари за сопирачки; инсталации за сопирање; палки за влечење; шипки за амортизација; куплунзи; преносници на диференцијалот; погонски преносници; погонски оски; машини; мотори; вентилатори; уреди за избор (промена) на брзината; преносници; оски за преносници; радијатори; радијаторски капи; ауспуси; капази за ауспуси; хидраулични цилиндри и мотори; спојки; лежишта; ремења за вентилатори; шасија за моторни возила; апарат за управување, на рачен и енергетски погон; седишта со ограничување заради лична безбедност; покривки за седишта; подвижни кровови; столбови за управување возила; глави за тркала за возила; тркала за возила; делови за горенаведените производи; средства за дотерување тркала; одбојници; покажувачи на правецот; врати; отвори (решетки);



тапацири; рачки за врата: рог-антени; огледала (ретровизори); штитници од кал: багажници за на кров; багажници за скии; амортизери; спирали; шипки за стабилизирање; задвижувачки мотори; управувачки тркала; управувачки врски; одстојници; опрема за спуштање на одстојниците; палки за усукување; палки за влечење; прозори; механизми за движење на прозори; бришачи за ветробраново стакло; држачи за рачки; тегови за тркала; подлошки за сопирачки и облоги за сопирачки за возила; кзбини; капи за резервоари за гориво за возила; механички контролни уреди; склопови за машини; резервоари; штитници за врева од машини; заштитни капаци; радијаторски решетки; резервоари за течности; кутии за складирање; комори за складирање; носачи на тркала; механизми за подигнување на кабина; украсна табла; спојлери (во авијација), рабови; уреди против кражба; жалузини за прозорци на возила; уреди за задржување багаж на возила; мрежи за багаж; синџири за снег; мрежи за миленици; мрежи за камења; безбедносни седишта за деца; безбедносни перничкиња; чадори за сонце; опрема за монтирање мобилни телефони; значки за возила; рамки за регистерски таблички

кл. 16 - пакување од хартија, картон, или од пластични материјали; пакување за делови за возила; печатени работи; книги; часописи; списанија; весници; инструкциски и едукативни материјали; списоци на резервни делови; прирачници за одржување и рекламни материјали; печатени публикации што се однесуваат на самоодни предмети

кл. 17 - средства за прицврстување и поврзување, сите направени од пластични материјали, за цевки и кабли; еластични капаци направени од гума или пластични материјали за заштита на механички компоненти; склопови направени од гума или пластични материјали за машини, преносни склопови и за ауспуси; пластични материјали во форма на платна (не штофени) за употреба во производството на покривки за кровови на возила; облоги за куплунзи; дихтунзи (различни од влакнести дихтунзи за бродови); подлошки (различни од оние за славини за вода) од гума, пластични материјали или од вулканизирано влакно; изолациони подлошки од гума или од пластичен материјал; соединенија за запечатување или затнување (по природа зглобови или пакувања); изолациони материјали; неметални црева; маслени заптивки (пакувања); ленти направени од гума или пластични материјали за запечатување спојки; делови и елементи за друмски возила

кл. 27 - покривки за под, килимчиња и простирки за возила; простирки за врата

(210) **TM 2001/788**

(220) 20/07/2001

(442) 30/06/2005

(300) 2262075 20/02/2001 GB

(731) **FORD MOTOR COMPANY**

The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - лепила; состави за поправка на површини; состави за запечатување; состави за растопување; состави што спречуваат замрзнување; хемиски производи за употреба при работа, поправка, сервисирање и одржување друмски возила

кл. 2 - остави за обложување и средства за конзервирање, сите се по природа бои

кл. 3 - состави за чистење, полирање, рибање и абразивни состави

кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за подмачкување и хидраулички масла

кл. 6 - шарки, неелектрични брави и резиња; значки; прицврстувачи; цевки (кои не се бојлерски цевки или делови од машини) и врски за истите; резервоари за течности; сите од обичен метал; јажиња за влечење од метал; канистери; шарки; значки; прицврстувачи; клучеви; калаузи; приврзоци за клучеви; синџирчиња за клучеви; прстени за клучеви; регистерски таблички за возила; регистерски таблички за автомобили; делови и елементи за друмски возила

кл. 7 - алтернатори; средства за прочистување (филтри за воздух) за машини; компресори (машини); карбуратори; вентилатори и ремења за вентилатори, сите за радијатори за ладење на моторите (различни од оние наменети за друмски возила); спојка; машини (не се за друмски возила); ауспуси; радијатори за ладење за машини; менувач на брзини што не е за друмски возила; апарат за довод на гориво во мотори; уреди за инјектирање на гориво за мотори со внатрешно согорување; електрични агрегати; хидрауличен запчаник за подигање; апарат за ладење на масло (за машини); пумпи (различни од оние за издавање бензин, хируршки пумпи или пумпи за воздух што служат како прибор за возилата); вентили; уреди за отстранување на преносот на енергија за машини; делови за горенаведените производи; четки и лежишта; спојки за машини; погонски ремења; погонски синџири; сопирачки; капи за радијатори за ладење; апарат за механичка контрола за машини, сопирачки, спојки, забрзување или за преносен апарат;

хидраулички цилиндри; хидраулички мотори; хидраулички цевки сите за машини; електрични мотори; преносни запчаници и преносни оски; спојки за константна брзина; делови за машини; шипки за поврзување; контролни кабли; апарат за палење и дистрибутори за палење, сите за мотори со внатрешно согорување; филтри; подигнувачи; патрони за палење со искра; свеќици за палење; клипови; клипни прстени; делови од рекетката; цевоводи; брегасти осовини; кардани; турбо-суперполначи за машини; делови и елементи за друмски возила и машини

кл. 8 - рачни дигалки; рачни алати; гарнитури на рачни алати; делови за наведените производи

кл. 9 - електрични акумулатори; антени (воздушни); предупредувачки уреди против кражба; електрични акумулатори и склопови; електрични уреди за дување; електрични запалки; електрични прекинувачи; комутатори; електрични кондензатори; електрични врски; електрични кабли; електрични осигурувачи; електрични кутии за осигурувачи; електрични контролни апарати и инструменти за моторни возила и машини; електрични сензори; апарат за гасење пожар; мерачи; инструмент табли и спојки; леќи за светилки; звучници; бројчаници за километража; печатени електрични кола; електрични релеа; електрични склопки; брзинометри; тахометри; температурни сензори; регулатори на напон; волтметри; средства за прибирање на електричните жици во сноп; амперметри; радио апарати; опрема за репродукција на звук; опрема за телекомуникации; уреди за прифаќање ленти; уреди за прифаќање компакт дискови; испитни апарати; компјутерски софтвер; компакт дискови; магнетни ленти; средства за складирање податоци; инсталации за телефон во автомобил; аспиратори за чистење, автомобили; опрема за панично предупредување на автопат; опрема за чистење за моторни возила; делови и елементи за друмски возила

кл. 11 - инсталации и апарати за климатизација, вентилација или греење на моторни друмски возила; светлечки инсталации и апарати; склопови за сијалици; делови за горенаведените производи; уреди што спречуваат заслепување; сијалички за светилки; светлечки арматури; рефлектори; делови и елементи за друмски возила

кл. 12 - друмски возила и делови и елементи за истите; склопови за оски за возила; каросерии за возила; калибарски шестари за сопирачки; инсталации за сопирање; палки за влечење; шипки за амортизација; куплунзи; преносници на диференцијалот; погонски преносници; погонски оски; машини; мотори; вентилатори; уреди за избор (промена) на брзината; преносници; оски за преносници; радијатори; радијаторски капи; ауспуси; капацита за ауспуси; хидраулични цилиндри и мотори; спојки; лежишта; ремења за вентилатори; шасија за моторни возила; апарат за управување, на рачен и енергетски погон; седишта со ограничување заради лична безбедност; покривки за седишта; подвижни кровови; столбови за управување возила; глави

за тркала за возила; тркала за возила; делови за горенаведените производи; средства за дотерување тркала; одбојници; покажувачи на правецот; врати; отвори (решетки); тапацири; рачки за врата; рог-антени; огледала (ретровизори); штитници од кал; багажници за на кров; багажници за скии; амортизери; спирали; шипки за стабилизирање; задвижувачки мотори; управувачки тркала; управувачки врски; одстојници; опрема за спуштање на одстојниците; палки за усукување; палки за влечење; прозори; механизми за движење на прозори; бришачи за ветробраново стакло; држачи за рачки; тегови за тркала; подлошки за сопирачки и облоги за сопирачки за возила; кзбини; капи за резервоари за гориво за возила; механички контролни уреди; склопови за машини; резервоари; штитници за врева од машини; заштитни капацита; радијаторски решетки; резервоари за течности; кутии за складирање; комори за складирање; носачи на тркала; механизми за подигнување на кабина; украсна табла; спојлери (во авијација), рабови; уреди против кражба; жалузини за прозорци на возила; уреди за задржување багаж на возила; мрежи за багаж; синцири за снег; мрежи за миленици; мрежи за камења; безбедносни седишта за деца; безбедносни перничина; чадори за сонце; опрема за монтирање мобилни телефони; значки за возила; рамки за регистерски таблички

кл. 16 - пакување од хартија, картон, или од пластични материјали; пакување за делови за возила; печатени работи; книги; часописи; списанија; весници; инструкциски и едукативни материјали; списоци на резервни делови; прирачници за одржување и рекламни материјали; печатени публикации што се однесуваат на самоодни предмети

кл. 17 - средства за прицврстување и поврзување, сите направени од пластични материјали, за цевки и кабли; еластични капацита направени од гума или пластични материјали за заштита на механички компоненти; склопови направени од гума или пластични материјали за машини, преносни склопови и за ауспуси; пластични материјали во форма на платна (не штофени) за употреба во производството на покривки за кровови на возила; облоги за куплунзи; дихтунзи (различни од влакнести дихтунзи за бродови); подлошки (различни од оние за славини за вода) од гума, пластични материјали или од вулканизирани влакна; изолациони подлошки од гума или од пластичен материјал; соединенија за запечатување или затнување (по природа зглобови или пакувања); изолациони материјали; неметални црева; маслени заптивки (пакувања); ленти направени од гума или пластични материјали за запечатување спојки; делови и елементи за друмски возила

кл. 27 - покривки за под, килимчиња и простирки за возила; простирки за врата



(210) **TM 2001/789** (220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **THE GILLETTE COMPANY**
Prudential Tower Building, BOSTON,
Massachusetts 02199, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

DYNACHARGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - батерии што се полнат и полначи на батерии

(210) **TM 2001/790** (220) 20/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT**
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, модра и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - универзални мирудии

(210) **TM 2001/792** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 30104108.3/12 22/01/2001 DE

(731) **Ballard Power System AG**
Neue Strasse 95,
D-73230 Kirchheim/Teck-Nabern, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - мотори за стационарни намени и нивни делови; агрегати за ќелии за гориво

кл. 12 - моторни возила и нивни делови (опфатени со класата 12)

(210) **TM 2001/793** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(300) 168747 15/06/2001 CZ

(731) **IVAX-CR a.s**
Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемикалии и хемиски препарати

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за употреба во пералници, препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби; забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди, додатоци на храна, витамински додатоци, наркотици и психотични супстанции и прекуратори

кл. 32 - минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци, додатоци за пијалаци

(210) **TM 2001/794** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Pharma Company**
203 Longmeadow Drive Wilmington, DE 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

ENERAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни заболувања на централниот нервен систем, рак, инфламациони и инфламаторни заболувања, респираторни и инфекциски заболувања и за дијагностицирање со употреба на компјутерско снимање

(210) **TM 2001/795** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Healthtex Apparel Corp., a Delaware corporation**
200 Weldin Building, Concord Plaza, 3411 Silverside
Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

HEALTHTEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи

(210) **TM 2001/797** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **SEAGATE TECHNOLOGY LLC,**
a Delaware Corporation
920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

SEAGATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за складирање на компјутерски
податоци вклучително диск драјв, апарати и
компјутерски софтвер за складирање податоци и
повикување и за работа на компјутерски мрежи и
раководење со податоци

(210) **TM 2001/798** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **SEAGATE TECHNOLOGY LLC,**
a Delaware Corporation
920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за складирање компјутерски
податоци вклучително диск драјв, апарати и
компјутерски софтвер за складирање податоци и
повикување и за работа на компјутерски мрежи и
раководење со податоци

(210) **TM 2001/801** (220) 23/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Dow AgroSciences LLC**
a Delaware limited liability company
9330 Zionsville Road Indianapolis,
Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MUSTANG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербациди и инсектициди

(210) **TM 2001/802** (220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Pilkington plc, incorporated in England**
Prescot Road, St. Helens Merseyside,
WA10 3TT, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PILKINGTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - ветробрани и прозорци вклучително и
покривни прозорци за копнени, морски и воздушни
возила

кл. 19 - градежни материјали стакло, зајакнато
стакло, лиснато стакло, обложено стакло, стакло
за заштита од радијација; затемнето или обоено
стакло; прозорци; предмети изработени од стакло
или во главно од стакло; плочи и штитници од
стакло или главно од стакло; веранди; стакленици;
повеќестрани единици за застаклување; градежни
единици за застаклување; градежни стаклени
склопови; делови и опрема за сите горенаведени
производи за употреба во градежништвото

кл. 37 - вградување и поправка на стакло, двојни
прозорци и прозорци на возилата, обложување со
стакло

(210) **TM 2001/803** (220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Pilkington plc, incorporated in England**
Prescot Road, St. Helens Merseyside,
WA10 3TT, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - ветробрани и прозорци вклучително и покривни прозорци за копнени, морски и воздушни возила

кл. **19** - градежни материјали стакло, зајакнато стакло, лиснато стакло, обложено стакло, стакло за заштита од радијација; затемнето или обоено стакло; прозорци; предмети изработени од стакло или главно од стакло; плочи и штитници од стакло или во главно од стакло; веранди; стакленици; повеќестрани единици за застаклување; градежни единици за застаклување; градежни стаклени склопови; делови и опрема за сите горенаведени производи за употреба во градежништвото

кл. **37** - вградување и поправка на стакло, двојни прозорци и прозорци на возила, обложување со стакло

(210) **TM 2001/804** (220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ATLAS, turisticcka agencija d.d**
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ATLAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи; услуги на продажба за трето лице; организирање продажни изложби, уметнички и антиквитетни предмети; услуги на реклама и пропаганда; комерцијални услуги на остварување функции на прометот на стоки и услуги; услуги на туристички агенции кои се бават со анимирање на туристичкиот пазар; организирање различни приредби за туристички цели

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи, работи со недвижности; услуги

во врска со водење работи за кредитни картички и патнички исправи (чекови); посредување кај осигурувањето на патници и туристи

кл. **37** - изградба; поправки; услуги на поставување; услуги на работилници за сервисирање автомобили, миене моторни возила, снабдување на возила на деловни партнери со нафта и масло; услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт и обнова на челични и дрвени бродови; поправка на електротехнички апарати и уреди, електронска мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди; одржување на пловни објекти, посредување во градба и ремонт на бродови

кл. **39** - превоз; паркирање и складиштување на производи; организирање патувања; услуги на отворени простори за гаражирање; организирање и спроведување одмор, чување пловни објекти, услуги на капетан на јахта, како и други услуги за потребите на наутички туризам опфатени со оваа класа; услуги на поморски агенција во врска со прифаќање и исправање туристички пловила; услуги во врска со развивање и организирање на посебни облици на туризам (здравствен, конгресен, ловен и сл.); изнајмување на возила; пружање на услуги на туристички водичи и пратиљи; посредување во врска со туристички услуги; издавање на возни карти и прибавување на патни исправи; давање на туристички информации, поморски превоз; превоз на патници во патниот промет, јавен патен превоз; давање во закуп на лично возила и автобуси; останат превоз на патници (водење на жичари, превоз на патници со жичари); услуги на поморски агенции во врска со пловидба; услуги на помош, посредување и застапување во врска со пловидба и искористување на бродови како што се услуги на прифаќање и отпремување на бродови; склучување на договори за искористување на бродови, осигурување, пополнување на посада и грижа за посадата; организирање и спроведување на туристички патувања и излети; изнајмување на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги на пловни објекти за одмор, спорт и разонода, изнајмување на везови за пловни објекти

кл. **41** - обука, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности; организирање спортски, културни и останати приредби; услуги на издавање на туристичка литература и други производи кои вообичаено се издаваат во туристичкиот промет

кл. **42** - укрепнување; привремено примање на стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; начну и индустриски програмирање за сметачи (компјутери); прифаќање и организирање на престојот на патници и туристи во земјата; услуги во врска со издавање на соби односно кревети и фамилијарни апартамани од страна на домаќинставата; угостителски услуги, услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички населби, кампови, ресторани со послужување и останата прехрана на пловни објекти и на излети; останати угостителски што ги пружаат кафеани, крчми, барови и слично; услуги на фотостудија; пружање на угостителски услуги

(210) **TM 2001/805** (220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ATLAS, turisticka agencija d.d**

Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи; услуги на продажба за трето лице; организирање продажни изложби, уметнички и антиквитетни предмети; услуги на реклама и пропаганда; комерцијални услуги на остварување функции на прометот на стоки и услуги; услуги на туристички агенции кои се бават со анимирање на туристичкиот пазар; организирање различни приредби за туристички цели

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи, работи со недвижности; услуги во врска со водење работи за кредитни картички и патнички исправи (чекови); посредување кај осигурувањето на патници и туристи

кл. **37** - изградба; поправки; услуги на поставување; услуги на работилници за сервисирање автомобили, миене моторни возила, снабдување на возила на деловни партнери со нафта и масло; услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт и обнова на челични и дрвени бродови; поправка на електротехнички апарати и уреди, електронска мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди; одржување на пловни објекти, посредување во градба и ремонт на бродови

кл. **39** - превоз; паркирање и складиштување на производи; организирање патувања; услуги на отворени простори за гаражирање; организирање и спроведување одмор, чување пловни објекти, услуги на капетан на јахта, како и други услуги за потребите на наутички туризам опфатени со оваа класа; услуги на поморски агенција во врска со прифаќање и исправање туристички пловила; услуги во врска со развивање и организирање на посебни облици на туризам (здравствен, конгресен, ловен и сл.); изнајмување на возила; пружање на услуги на туристички водичи и пратиљи; посредување во врска со туристички услуги; издавање на возни карти и прибавување на патни исправи; давање на туристички информации, поморски превоз; превоз на патници во патниот промет, јавен патен превоз; давање во закуп на лично возила и автобуси; останат превоз на патници (водење на жичари, превоз на патници со жичари); услуги на поморски агенции во врска со пловидба; услуги на помош,

посредување и застапување во врска со пловидба и искористување на бродови како што се услуги на прифаќање и отпремување на бродови; склучување на договори за искористување на бродови, осигурување, пополнување на посада и грижа за посадата; организирање и спроведување на туристички патувања и излети; изнајмување на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги на пловни објекти за одмор, спорт и разонода, изнајмување на везови за пловни објекти

кл. **41** - обука, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности; организирање спортски, културни и останати приредби; услуги на издавање на туристичка литература и други производи кои вообичаено се издаваат во туристичкиот промет

кл. **42** - укрепнување; привремено примање на стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; начну и индустриски програмирање за сметачи (компјутери); прифаќање и организирање на престојот на патници и туристи во земјата; услуги во врска со издавање на соби односно кревети и фамилијарни апартмани од страна на домаќинставата; угостителски услуги, услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички населби, кампови, ресторани со посложување и останата прехрана на пловни објекти и на излети; останати угостителски што ги пружаат кафеани, крчми, барови и слично; услуги на фотостудија; пружање на угостителски услуги

(210) **TM 2001/806** (220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ATLAS, turisticka agencija d.d**

Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфимериски и козметички производи.

кл. **14** - благородни материјали и нивни легури и производи од тие материјали или обложени со тие материјали, што не се опфатени со другите класи; производи од скапоцени камења, накит, скапоцени камења, часовнички производи и хронометарски инструменти

кл. **16** - хартија, картон и производи од тие материјали што не се опфатени со другите класи; печатарски производи; производи за поврзување книги; фотографии; прибор за пишување; лепила (лепливи работи за производи од хартија или за домаќинство); сликарски прибор; четкички; машини за пишување и прибор за канцеларија (освен мебел); опрема за подучување и за обука (освен апарати); пластични материјали за амбалажа (не се опфатени со други класи); карти за играње



кл. 18 - кожа, имитација на кожа, производи од тие материјали што не се вклучени во другите класи; животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори за сонце и стапови; производи за колани

кл. 20 - мебел, огледала, рамки; производи што не се опфатени со другите класи од дрво, плута, трска, прачки, рогозина, коски, слонова коска, усовина, желка, амбра, седеф, морска згура; надоместоци (замени) на сите тие материјали или производи од пластични маси

кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава

кл. 28 - игри и играчки, гимнастички и спортски артикли што не се опфатени со другите класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи; услуги на продажба за трето лице; организирање на продажни изложби, уметнички и антиквитетни предмети; услуги на реклама и пропаганда; комерцијални услуги на остварување функции на прометот на стоки и услуги; услуги на туристички агенции што се бават со анимирање на туристичкиот пазар; организирање на различни приредби за туристички цели

кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности; организирање спортски, културни и останати приредби; услуги на издавање на туристичка литература и други производи што вообичаено се издаваат во туристичкиот промет

кл. 42 - закрепнување; привремено примање стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања, програмирање засметачи (компјутери); прифаќање и организирање на престојот на патници и туристи во земјата; услуги во врска со издавање соби односно кревети и фамилијарни апартмани од страна на домаќинствата; угостителски услуги, услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички населби, кампови, ресторани со послужување и останата прехрана на пловни објекти и на излети; останати угостителски услуги што ги пружаат кафеани, крчми, барови и слично; услуги на фотостудија; давање угостителски услуги

(210) **TM 2001/807** (220) 24/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Esprit International, California Partnership**
584 Broadway, New York, New York, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ESP
esprit sports

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметика и парфимерија; сапуни и тоалетни препарати; со исклучок на обојувачки и самопотемнувачки (за црнење) продукти

кл. 9 - рамки за очила, очила, очила за сонце, футроли за очила, сенки за очи, заштитно облекло за очи и облекло за очи при спортување

кл. 14 - накит што спаѓа во класата 14, вклучително накит направен од благородни и неблагородни метали; часовници, саати и временски релее (бројачи)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производи што се направени од тие материјали а не се вклучени во другите класи; кутии за носење, торби, багаж, куфери, чадори, рачни торби, чанти; футроли за клучеви, торби за патување за облекло, торби за плажа, ремени (колани) и паричници

кл. 24 - чаршафи за на маса, крпи, подлошки; покривки за кревет, постелнина вклучително чаршафи и навлаки за перници; крпи за бања и крпи за лице и раце, крпи за пред када и ткаенини (парчиња) и производи од ткаенини за домаќинството што не се вклучени со другите класи

кл. 25 - облекло, обувки и покривачи за глава

кл. 35 - услуги на огласување и рекламирање и услуги во малопродажба

кл. 39 - аранжмани за патување

(210) **TM 2001/809** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Company,**
a Delaware corporation
345 Park Avenue New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

ORENCIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова употреба

(210) **TM 2001/810** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Company,**
a Delaware corporation
345 Park Avenue New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

INTUID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова употреба

(210) **TM 2001/811** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Company,**
a Delaware corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10514, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

VIRCLUDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
хепатитис Б

(210) **TM 2001/812** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миене садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2001/813** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS SPRING BLOSSOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миене садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2001/814** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS OCEAN BREEZE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миене садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2001/815** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS GREEN APPLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миене садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

(210) **TM 2001/816** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS ORCHARD FRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миене садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите



(210) **TM 2001/817** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS BOTANICAL BLEND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миење садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2001/820** (220) 26/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Royal Bank of Canada**
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Васил Ѓоргов" 24/ 59, 1000, Скопје

(540)

RBC INSURANCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансиски сервис; осигурувачки и реосигурувачки сервис; монетарни работи; работи со недвижности (сè од класата 36)

(210) **TM 2001/821** (220) 27/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје**
ул. Козле бр.188, Скопје, МК

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела и модра

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, одматување, триење и нагризување; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња, фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци, дезинфекциони средства, производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/822** (220) 27/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Exxon Mobil Oil Corporation,**
a New York corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

LITHOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи, книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и домашна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи особено пластични материјали за пакување како што е пластичен филм, фолија или лист вклучително пластична амбалажа која може да биде печатена и етикети; печатарски и печатени материјали; и образовни и наставни материјали; карти за играње; печатарски букви, клишиња, сè од класата 16

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материји, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки, особено пластика во истисната (екструдирана) форма за употреба во производството како што е пластичен филм, фолија или лист, вклучително пластичен филм за употреба во производството на амбалажа и етикети, вклучително се од класата 17


кл. 39 - транспортни услуги, пакување особено ставање етикети и други услуги на амбалажирање, складирање стоки, организирање патувања, сè што вклучува класата 39

(210) **TM 2001/823** (220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола**

ул. Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)




(591) црвена, зелена, бела, жолта, кафена, сина,
портокалова, жолто кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - ОВОШНИ СОКОВИ

(210) ТМ 2001/824 (220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Индустрѳа за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)




(591) црвена, жолта, зелена, кафена, бела, сина,
портокалова, жолто кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - ОВОШНИ СОКОВИ

(210) ТМ 2001/825 (220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) Индустрѳа за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, црвена, зелена, бела, жолта, светло
сина, светло зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - ОВОШНИ СОКОВИ

(210) ТМ 2001/835 (220) 30/07/2001
(442) 30/06/2005

(731) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VIN DON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехранбени производи од животинско
потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење



(210) **TM 2001/843** (220) 06/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ImClone Systems Incorporated**

180 Varick Street, 6th Floor, New York,
New York 10014, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

XETUXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, посебно
моноклонални антители за лекување рак

(210) **TM 2001/846** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financna družba, d.d.**

(скратено име **KD GROUP, d.d.**)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Group

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување, како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/847** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financna družba, d.d.**

(скратено име **KD GROUP, d.d.**)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Investments

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување на опрема за транспортирање по вода; изнајмување на опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/848** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financna družba, d.d.**

(скратено име **KD GROUP, d.d.**)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD International

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижностите, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување на опрема за транспортирање по вода; изнајмување на опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/849** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financna družba, d.d.**

(скратено име **KD GROUP, d.d.**)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Securities

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како

и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/850** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financna družba, d.d.**

(скратено име **KD GROUP, d.d.**)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Venture

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за



транспортирање по вода; изнајмување опрема за
транспортирање по воздух
кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/851** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financa družba, d.d. (скратено име KD GROUP, d.d.)**

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Holding

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/852** (220) 09/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **KD GROUP, financa družba, d.d.**

(скратено име KD GROUP, d.d.)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(210) **TM 2001/857** (220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **JAMNICA d.d**

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела, темно-сина и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на црна рибизла

(210) **TM 2001/858** (220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **JAMNICA d.d**
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолто-кафена, бела, сина и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - студен чај со вкус на праска

(210) **TM 2001/859** (220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **JAMNICA d.d**
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, црна и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на јагода

(210) **TM 2001/860** (220) 14/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **JAMNICA d.d**
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, жолто-кафена и зелена
(554) тридимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на кајсија, јаблоко и праска



(210) **TM 2001/864** (220) 15/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Exxon Mobil Corporation,**
a New Jersey corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ExxonMobil
Aviation

(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазира, соединенија за собирање прав со навлажнување и врзување, горива (вклучително течни горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили, посебно авиациони горива, лубриканти, масти и хидраулични флуиди во меѓународната класа 4

кл. 35 - огласување, водење на работењето (бизнис менаџмент); управување со работите (бизнис администарција), канцелариски работи, вклучително работи што се однесуваат на услуги за индустријата за авијациони горива; менаџмент, маркетинг, промотивни услуги, советодавни и консултантски услуги што се однесуваат на сите горе споменати услуги во меѓународната класа 35

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, вклучително фактурирање и наплатувачки услуги во меѓународната класа 36

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги; поправки, одржување и чистење на авиони; услуги на снабдителни станици за авиони, паркинг услуги за авиони во меѓународната класа 37

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања, посебно воздушен транспорт; изнајмување авиони и возила, разнесување аеродромски багаж, аеродромска земна поддршка, услуги на планирање на летови во меѓународната класа 39

(210) **TM 2001/869** (220) 21/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **CORPORATION HABANOS s.a**
Calle 3ra. No. 2006 e/ 20y 22, Miramar, Ciudad de La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, (не се вклучени во другите класи); печатени работи; подврзувачки материјали за книги; фотографии; канцелариски материјали; адхезиви за канцелариска намена или намена во домаќинството; материјали за уметници; четки за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (со исклучок на мебел); инструкциски и образовни материјали (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски плочи

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали (не се вклучени во другите класи, животинска кожа; големи кожи; ковчежи и патни торби; аташе папки; папки за визит карти; џебни паричници; торби; папки за пасоши; акт ташни; папки за документи; чадори; јареми (harnedd) и седларска роба

кл. 25 - облека, обувки и облека за глава

кл. 42 - услуги на привремено сместување, услуги на клубови, ресторани, кафе барови, кафетерии и услуги на снек барови; снабдување клубови, набавка (овозможување) на артикли за пушачи за продажба или консумирање во клубови, ресторани и барови

(210) **TM 2001/871** (220) 21/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Novo Nordisk A/S**
Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

НовоМиск

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - анти-диабетски препарати

(210) **TM 2001/872** (220) 21/08/2001
(442) 30/06/2005

(731) **NBA Properties, Inc.**
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - звучни, видео, компјутерски и ласерски дискови, претходно снимени аудио и видео касети, претходно снимени звучни и видео ленти, претходно снимени компакт дискови, претходно снимени компјутерски дискови, се во врска со кошарката; прибор за компјутери, како што се подлошки за глумчиња, глумчиња, кутии за дискети, кутии за пренос на компјутери, подлошки за рачните зглобови пред тастатурата, картонски рамки за монитори за компјутери, а се во врска со кошарката; компјутерски програми за пружање на информации, статистички и/или останати податоци за кошарката; компјутерски софтвери кои се однесуваат на кошарката, имено за заштита и одмарање на екранот (screensavers); софтвери за видео игри; носачи на видео игри и уреди за видео игри за користење на телевизор; радио уреди и телефони; двогледи; очила за заштита од сонце; рамки за очила; ленти и ланчиња за носење очила, футроли и кутии за очила; магнети; кредитни картици и магнетни телефонски картици, видео снимки, наменски видео снимки и звучни записи од подрачјето на кошарката кои се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за пружање информации, статистички и останати податоци, бази на податоци, бази на статистички и останати податоци, размена на информации и интерактивна размена на информации во областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за игри, програми за видео игри, интерактивни видео игри и софтвери за останати игри кои се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери кои се користат како заштита за екранот (screensavers), позадини на екранот, рамки за пребарувачи, и граничници достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. **16** - публикации и печатени работи, и тоа кошаркарски картици за размена, картици за размена кои се однесуваат на танцови групи, картици за размена со сликички на ласкоти, картици за размена од подрачјето на забавата, налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки, колекционерски картонски дискови за размена, зидно информативни плочи, прицврстувачки подсетници, самолепливи подсетници, разгледници, одложувачи од хартија и пластика, картици за пораки, карти за играње, информативни подлошки, хемиски моливи со куглици, моливи, држачи на моливи и хартија, стоечки плочи, самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени транспаренти и знаменца, означувачи на страни за книги, повези со три надворешни прстени, омоти за списи, роковници и тетратки со повез и/или оивичени со жичани спирали, роковници, врмени и неврмени фотографии, постери, календари, смешни налепници, обвивки за книги, хартија за завиткување, дневници активности за деца, статистички книги, водачи низ кошарката и референтни книги за кошарка, часописи од подрачјето на кошарката, пригодни програми за игри, хартиени декорации, роковници за

канцеларии, статистички листови со кошаркарски теми, билтени и памфлети од областа на кошарката; банковни чекови, обвивки за чековни книшки, кредитни картици и немагнетни телефонски картици, електронски публикации од типот на часописи и билтени од областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; книги за боење од типот на цртежи и слики достапни преку глобалната компјутерска мрежа; детски книги за боење; каталози

кл. **25** - обувки и облекло, и тоа чорапи, чевли, кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици со кратки ракави, маици, пуловери од памук, панталони за појачано потење, панталони, горни делови на тренерки, трико маици, шортцеви, пижами, спортски маици и кошули, маици за рагби, волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули, костуми за загревање, панталони за загревање, горни делови на облекло за загревање, јакни, ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина, потници за глава и рачни зглобови, кеџели, боксерски шортцеви, спортски панталони, капи, греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти, ткаени шортцеви и шортцеви од трикотажа

кл. **28** - играчки, игри, спортски артикли, а особено: кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за играње на отворено игралиште, спортски топки, гумени топки и топки од пенести материји кои силно отскокнуваат, плишани топки, мрежички за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи за пумпање на кошаркарски топки и игли за истите, стапови за голф, торби за голф, палици за удирање во голфот, поклоп пакети со топки за голф со алати за поправка на теренот, и/или со означувачи на почетните точки или топчиња, прибор за голф, и тоа: навлаки за торби за голф, футроли за глави на стаповите, ракавици за голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за велосипеди, електронска стопна кошарка, стопна кошарка, кошаркарски игрички кои се играат на плоча, уреди за електронски видео игрички, кошаркарска опрема која се состои од мрежичка и свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки, слојувалки и украси за божиќно дрво; акциони игрички, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, останати информациски игри, и игри со плоча достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. **41** - услуги на разонода и образование од типот на директен телевизиски и радио пренос од областа на кошарката и прикажување во живо на кошаркарски натпревари, игри и турнири; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски преноси на кошаркарски натпревари, настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски центри и центри за обука на тренери како и центри за водење и организирање на кошаркарски приредби, web страници кои прикажуваат најзанимливи телевизиски снимки, најзанимливи интерактивни телевизиски снимки, видео записи, наменски видео записи, избор на најзанимливи интерактивни видео записи, радио програми и нивни најзанимливи делови, звучни записи од областа на кошарката; Web страници со



информации, статистички податоци, бази на информации, бази на статистички информации, размена на информации и интерактивна размена на информации од областа на кошарката, кои ја обезбедуваат on-line компјутерската база на податоци од областа на кошарката; web страници со on-line компјутерски игрички, видео игри, интерактивни и видео игри, акциони игри, игри за видео играчици, игри за забава на возрастни и деца, игри на плочи и останати игри, како и книги за боене од типот на цртежи и слики; пружање на информации од областа на кошарката преку глобалната компјутерска мрежа

- (210) **TM 2001/873** (220) 22/08/2001
(442) 30/06/2005
- (731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

COCCOLINO RAPIDA

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - детергенти; препарати и супстанции, сите за употреба при перење; препарати за кондиционирање на ткаенина; омекшувачи на ткаенини; препарати за белење; препарати за отстранување дамки; дезодорирачки и освежувачки препарати за употреба на облека и текстил; сапуни; сапуни за давање сјај на текстил; средства за перење раце; штирак за употреба при перењето; вреќички и листови за парфимирање ткаенина; препарати за чистење, полирање, рибане и абразивни препарати; потпури; мирисни води; дезодоранси

- (210) **TM 2001/877** (220) 24/08/2001
(442) 30/06/2005
- (731) **Royal Bank of Canada**
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA
- (740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - сервис на осигурување и реосигурување, имено имовинско и осигурување од незгоди; животно и здравствено осигурување; ануитети; сегрегатски вложувања; патно осигурување; животно, здравствено, имовинско и реосигурување од незгоди, изградба на финасии; кредитно осигурување; осигурувачки сервис осигурители; работи сродни со администрација на осигурувањето

кл. 3 - интернет-обезбедување на електронски трансакции солучии за е-комерц и рентање на терминали за продажба; доверлив програм сервис; онлине бизнис центер сервис, имено потполн интегриран бизнис влез за провајдирање на корисниците со бизнис помагала за усогласени со индустријата, интегрирани да овозможат бизнис процеси, физички и битни за добивање и влечење и зголемување на хоризонтален и вертикален маркет за развој и оперирање на сите аспекти на нивниот бизнис; бизнис консултации; бизнис асистенции и менаџмент сервис

кл. 36 - финансиски сервис, имено; банкарски сервис; банкарско инвестирање; банкарска трговија; сервис за инвестирање, имено инвестиции и министерски менаџмент сервис; консалтинг за инвестиции и советодавен сервис; превземање на инвестирање на капитал; трговија и добит упутства и извршување; трговија со некретнини и сопственички менаџмент сервис; советодавен сервис за некретнини; брокерство на некретнини; финансиско планирање и препораки за даночно планирање; финансиски упатства; сервис за заедничко вложување, имено заедничко вложување брокерско, заедничко вложување во инвестиции и заедничко вложување во дистрибуција; сигурносен брокерски сервис; сервис во врска со менаџмент на обрезање и пензиски вложувања; чување и пензиски сервис; сервис во врска со администрација на имот, имено чување и уредување, заложен сервис, финансиски извештаи и обезбедување на позајмици; синдикални позајмици, имовинско обезбедување и востројување на финансии; заложен и сопственички сервис; кредитен сервис, имено сервис на кредитни картички, сервис за позајмици и хипотеки; сервис за сметки; депозитни сервис, имено чување, чекирање и гарантирање на инвестициони вложувања; паричен сервис, имено маркет на пари, клиринг, трговија, замена на странски пари, сервис на позајмици и паричен менаџмент; сервис на готовински менаџмент; финансиски лизинг трансакции во постапка на глобално обезбедување; готовински менаџмент, плаќање и трговински бизнис во одредени маркети; трговински финансиски сервис; фиксни добивки истражување, продажба и пазарење; трговија со квоти, изведени квоти, измени и опции и сродни продукти

(210) **TM 2001/893** (220) 06/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз**
ул. Горе Горески бр.5, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

IRM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки гудрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисииски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

(210) **TM 2001/894** (220) 06/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз**
ул. Горе Горески бр.5, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RMC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 - апарати (поставување, одржување и поправка на апарати), електрични апарати (поставување и поправка на електрични апарати), информации врзани за поправка, климатизација на воздухот (поправка и одржување на клима уреди), трезори (одржување и поправка на трезори)

кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат на сметачки терминали, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, радиофонски емисии, радиофонски врски, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски врски, телеграфски врски, упатства за телекомуникации

кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка (концепирање) на софтвери, консултации во врска со сметачи, контрола на квалитет, лиценци за интелектуална сопственост (отстапување на лиценци за интелектуална сопственост), механика (истражување од областа на механиката), патенти (користење на патентите), разработка на технички проекти, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, хемиски истражувања, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), цртачи на амбалажи (услуги на цртачите на амбалажа)

(210) **TM 2001/895** (220) 06/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Grunenthal GmbH**
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, DE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

RAPIGESIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2001/901** (220) 10/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Dow Corning Corporation**
2200 W. Salzburg Road, Midland,
Michigan 48686-0944, US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SILASTIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - силиконско соединение, имено додаток кој се користи за зголемување на ефективност на хербициди и пестициди што се употребуваат за семиња и билки во земјоделската индустрија

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни продукти, диететска храна за деца и пациенти, фластери, завои, средства за полнење на забите, маса за забни отпечатоци во забарството, средства за дезинфекција, средства за уништување (гушење) на плевел и инсекти

(210) **TM 2001/902** (220) 10/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Dow Corning Corporation**
2200 W. Salzburg Road, Midland,
Michigan 48686-0944, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SYLGARD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - силиконско соединение, имено додаток кој се користи за зголемување на ефективност на хербициди и пестициди што се употребуваат за семиња и билки во земјоделската индустрија

(210) **TM 2001/903** (220) 10/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Dow Corning Corporation**
2200 W. Salzburg Road, Midland,
Michigan 48686-0944, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SYLTHERM XLT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - ниско-температурна, течно-фазна течност за трансфер на топлина за употреба во системите за греење и ладење во фармацевтската индустрија и индустријата на фини хемикалии

(210) **TM 2001/904** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **FRANCK, Prehrambena industrija,**
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, златна, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(210) **TM 2001/905** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **FRANCK, Prehrambena industrija,**
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црвена, бела, црна и златно жолта

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(210) **TM 2001/906** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **FRANCK, Prehrambena industrija,**
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(210) **TM 2001/907** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) Z20011068 A 05/07/2001 HR

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)

VIGOR NEW GENERATION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) TM 2001/908

(220) 12/09/2001

(442) 30/06/2005

(300) Z 20011105 A 11/07/2001 HR

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) TM 2001/909

(220) 12/09/2001

(442) 30/06/2005

(300) Z 20011104 A 11/07/2001 HR

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) TM 2001/910

(220) 12/09/2001

(442) 30/06/2005

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) сиво-зелена, сребрена и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - коктел водка специјален (ликер-лимета)

(210) TM 2001/911

(220) 12/09/2001

(442) 30/06/2005

(731) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) сиво-зелена, сребрена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - коктел водка (специјален ликер-тангерина)



(210) **TM 2001/912** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2264056 13/03/2001 UK

(731) **Pfizer Products Inc.**
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

ENVACAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и супстанции; сите вклучени во класата

(210) **TM 2001/913** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2264049 13/03/2001 UK

(731) **Pfizer Products Inc.**
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

OPOVASC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и супстанции; сите вклучени во класата

(210) **TM 2001/914** (220) 12/09/2001
(442) 30/06/2005

(300) 2277605 10/08/2001 UK

(731) **Pfizer Products Inc.**
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

OPOVAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и супстанции; сите вклучени во класата

(210) **TM 2001/921** (220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SPAZMOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/922** (220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

STRUMEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/923** (220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ULKOBOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/924** (220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **GELCREM S.r.l.**
Via Adamello 5/7 20010 Bareggio / MI / IT

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 32 - минерални и газирани води и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготовка на напивки

(210) **TM 2001/925** (220) 17/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул. Маркова 101, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) темносина, бела и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, посебно цигари

(210) **TM 2001/936** (220) 27/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DIONA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чоколадни пралини, чоколада и други чоколадни преработки

(210) **TM 2001/937** (220) 27/09/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, светлосина, темносина, црна, жолта, портокалова, кафена и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210) **TM 2001/940** (220) 01/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **COCA COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA**
Fragoglissias 9, 151 25 Marousi, Athens, GR

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

AVRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - минерални и сода води; овошни сокови и други безалкохолни пијалоци; сирупи и други препарати за подготвување напивки



(210) **TM 2001/945** (220) 02/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MEDITERANEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколадни школки, бонбониери, чоколада и други чоколадни производи

(210) **TM 2001/950** (220) 03/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Conrad Hospitality, LLC**
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills,
California 90210, US

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје

(540)

CONRAD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - услуги на сместување, хотелски, мотелски, барски, кафе, ресторантски, банкетски и кетеринг услуги; менаџментски хотелски услуги; услуги на резервација за хотелско сместување; услуги на снабдување со сите неопходни работи и потреби за прослави, конференции, конвенции, изложби, семинари и состаноци

(210) **TM 2001/952** (220) 03/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **GALENKA a.d**
Batajnicki drum b.b. Beograd - Zemun, YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**
Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје

(540)

IZOMONIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/964** (220) 05/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SIRIUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - полнето чоколадо, чоколада и чоколадни производи

(210) **TM 2001/965** (220) 05/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SINTAGMA

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. **30** - чоколада, чоколадни и чоколадирани производи

(210) **TM 2001/967** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Бањански Димитар**
ул. Лесновска бр. 9, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сина и златна боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - цигари

(210) **TM 2001/968** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005


(731) **LIJANOVICI D.O.O.**
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

PILI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - месо и живина; месни екстракти; сите
видови колбаси и преработки од месо и живина;
сите видови сувомесни производи

(210) **TM 2001/969** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **LIJANOVICI D.O.O.**
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - полутраен колбас од пилешко месо

(210) **TM 2001/970** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **LIJANOVICI D.O.O.**
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - полутраен колбас од свинско месо

(210) **TM 2001/971** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **LIJANOVICI D.O.O.**
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - обарен колбас од свинско и јунешко месо

(210) **TM 2001/972** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **LIJANOVICI D.O.O.**
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, бела и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - обарен колбас од пилешко месо



(210) **TM 2001/973** (220) 08/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **LIJANOVICI D.O.O.**
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - полутраен колбас од јунешко месо

(210) **TM 2001/976** (220) 09/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Трговец поединец ЗЛАТНО ЗРНО**
ул. Гаврил Константиновиќ бр. 73,
1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето) и чоколадни пијалоци

(210) **TM 2001/977** (220) 09/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Трговец поединец ЗЛАТНО ЗРНО**
ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр. 73,
1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GRAND

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето) и чоколадни напиви

(210) **TM 2001/987** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

BEXTRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски производи, а посебно производи за намалување на болката (аналгетици), за лекување на воспалителни заболувања и канцер

(210) **TM 2001/988** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

NIZON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување, материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(210) **ТМ 2001/989** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **СТРАТУС ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги**

ул. „Перо Наков“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, сина, жолто-кафена, виолетова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - вафли

(210) **ТМ 2001/990** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005


(731) **СТРАТУС ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги**

ул. „Перо Наков“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, жолто-кафена, црвена, црна, бела, виолетова и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - флипс

(210) **ТМ 2001/991** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **СТРАТУС ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги**

ул. „Перо Наков“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DRAGON BALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити, бонбони, вафли, гуми за џвакање, карамел бонбони, медени слатки, бонбони од мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани (врста бонбони), чајни слатки (мињони), чоколади, шеќерни производи

(210) **ТМ 2001/992** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **СТРАТУС ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги**

ул. „Перо Наков“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

POKEMON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити, бонбони, вафли, гуми за џвакање, карамел бонбони, медени слатки, бонбони од мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани (врста бонбони), чајни слатки (мињони), чоколади, шеќерни производи

(210) **ТМ 2001/993** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **СТРАТУС ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги**

ул. „Перо Наков“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

EXTREME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити, бонбони, вафли, гуми за џвакање, карамел бонбони, медени слатки, бонбони од мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани (врста бонбони), чајни слатки (мињони), чоколади, шеќерни производи



(210) **TM 2001/994** (220) 15/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **СТРАТУС ДОО, Друштво за производство, трговија и услуги**

ул. „Перо Наков“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

FLIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - бисквити, бонбони, вафли, гуми за цвакање, карамел бонбони, медени слатки, бонбони од мента, овошни слатки, палачинки, слатки, слатки стапчиња, торти, фино ситно печиво, фондани (врста бонбони), чајни слатки (мињони), чоколади, шеќерни производи

(210) **TM 2001/1004** (220) 18/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)

MR SHEEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за чистење и полирање; антистатички препарати

кл. **21** - контејнери и направи за домаќинство и кујна; сунѓери; четки (освен четки за боење); метлички; чистачи за килими; крпи; четки за триење; продукти наменети за чистење; крпи за чистење; апарати за прашина; облека за чистење; натопени алишта со детергент наменети за чистење; челична волна; материјали за полирање; кожа за полирање

(210) **TM 2001/1005** (220) 18/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)

AIR WICK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за чистење и полирање; препарати за белење; препарати и супстанции за перење; сапуни; детергенти; не- медицински препарати за тоалети; козметика; парфеми; есенцијални масла; миризливи препарати за воздух; освежувачи на воздух; миризливи шишарки; миризливи стикови; миризливи спрејови

кл. **4** - свеќи; миризливи или на парфемирани свеќи; свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи; заострени свеќи; свеќници и фитили

кл. **5** - апарати за дезинфекција (различни од оние што се наменети за апсорбирање прашина); санитарни препарати; антисептички средства; средства за уништување на инсекти; гермициди; дезодоранси (не за лична употреба); средства за освежување на воздух; миризливи препарати и супстанции за освежување на воздух; ароматични препарати за освежувачи на воздух; средства за освежување на атмосферата; и препарати за освежување на воздух во соба

кл. **11** - апарати и средства, сите наменети за мирисање, чистење или освежување на атмосферата; делови и составни елементи за сите горенаведени стоки

кл. **21** - контејнери и направи за домаќинство и кујна (освен за оние направени од благородни метал или крзнени средства) согорувачи од масло; согорувачи од парфеми; миризливи согорувачи од масло; есенцијални уљни согорувачи; апарати за греење и ослободувачки мириз во атмосферата; аптекарски инструменти; средства за дезодоранси; контејнери наменети за парфемирање и освежување на атмосферата или аптекарски парфеми; средства за освежување на воздухот и за очистување на атмосферата во собит; средства од стакло, порцелан и грнчарски производи

(210) **TM 2001/1012** (220) 23/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - бистри супи (бујони), бистри супи (бујони) (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје (суво), желатин за исхрана, желиња за исхрана, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), шлаг, какао - путер, кокос

(сушен кокосов орех), конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирани шампињони (печурки), конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи (бујони), краставички (кисели), кристализирано овошје, кромид (зеленчук) конзервиран, леќа (зеленчук) конзервирана, мармалад, маслинки (конзервирани маслинки), млечни производи, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), подготвувани бадеми, салати од зеленчук, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук

кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), ванилија (арома), ванилин (надоместок за ванилија), вафли, гриз, гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита), згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зобени снегулки, какао, какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалочи врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе (зелено), кечап (сос), компирово брашно за употреба во исхраната, мајонез, макарони, малтоза, марципан (слатки од шеќер и бадем), матична млеч за исхрана на луѓето (не е за медицинска употреба), мед, медени слатки, меласа, мента (бонбони од мента), мента за слатки, мирудии, мирудии (зачини), мирудии, ароматични, овошни слатки, палачинки, пиперка (мирудија), пица, природни засладувачи, прополис (производ на пчела) за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки (поп - корн), пченкарни снегулки, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, скроб за преупотреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки) слатки од бадем, сол за конзервирање, сол (за во јадење), сосови (со исклучок на сосови за салати), стапчиња - слатки, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки (за јадење) за слатки, фондани (врста бомбони), цимет (мирудија), црн пипер, црн шеќер, чаеви (не се за медицинска употреба), чај, чајни слатки (мињони), чоколадни пијалочи, чоколадно млеко (напиевка), чоколадо, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни пијалочи, вода (за пиење), газирани води, газирани води (производи за подготвување на газирани води), газирани пијалочи (прашок за газирани пијалочи), газирани пијалочи (таблети за газирани пијалочи), ѓумбир (пиво од ѓумбир), концентрати на екстракти за подготвување напиевки, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада) минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални

води (пијалочи), овошни напиевки без алкохол, овошни сокови, сода - вода, сокови од растенија (напиевки)

(210) **TM 2001/1016** (220) 24/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - додатоци за тесто

(210) **TM 2001/1018** (220) 25/10/2001
(442) 30/06/2005

(731) **Rittal GmbH & Co. KG**
Auf dem Stutzberg, 35745 Herborn, DE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - предмети за затворање (од метал), како што се брави за врата; дополнителни предмети од метал, како што се вртливи агли; рамковни предмети и рамкови помошници од метал, фиксирани или подвижни, како што се рамковни панели, стожерни рамки, основи за оддели; жичани помошници од метал или од пластика, како што се ленти за спони за кабли, внатрешност на кабли, профилирани спони, ленти за налепници; делови за истите, на пример главни делови

кл. 9 - куќишта, особено куќишта за прекинувачи направени од метал и/или од пластика, сталажи, полици и маси, особено за индустријата, инсталација, електронски, компјутерски, интерактивни терминални системи и информатичка трансмисија, исто во врска со потпирачки системи, исто ер-кондишн и/или земјотресен и/или разурнувачки и/или експлозивен доказ; компонентни за пренос за утикачи со електронски кола (вклучени во оваа класа); сигнални уреди за мониторинг и осигурување куќишта, особено куќишта за прекинувачи; компоненти за

дистрибуција (вклучени во оваа класа), особено конектори и адаптери и полначи; инструменти за надгледување на протокот на гас, особено притисок на гас во регулаторни станици; преслики од метал, стакло или пластика, на пример врати, сидови; влошки за подмонтажни пренесувачи, картички за вклучување, касети, конектори за вклучување; делови за сите претходно именувани стоки

кл. 11 - инсталациони прибори, како што се сијалици со кукишта за прекинувачи; клима уреди, особено апарати за ладење, менувачи за топлина, филтер вентилатори и системи за топлење, особено за кукишта за прекинувачи

кл. 42 - услуги на компјутерски консултации; ажурирање, создавање и надградување на програми за процесуирање; дизајн на компјутерски софтвер; истражувања во областа на технологијата и инжењерството; нацрти, планирање и тестирање на материјали; научни истражувања

(210) **TM 2003/246** (220) 18/04/2003
(442) 30/06/2005

(731) **МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО**
Фабрика за преработка на зеленчук и овошје
с.Кукуричани, Индустриска бб., Неготино, МК
(540)



(591) црвена, жолта, зелена, портокалова, светло кафена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - пица-сос

(210) **TM 2003/247** (220) 18/04/2003
(442) 30/06/2005

(731) **МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО**
Фабрика за преработка на зеленчук и овошје
с.Кукуричани, Индустриска бб., Неготино, МК
(540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кечап

(210) **TM 2004/319** (220) 27/04/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за транспорт, трговија, услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт**

Чучер- Сандево, 1204, Кучевиште, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чај

кл. 35 - услуги при продажба на чај на големо и мало

(210) **TM 2004/574** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



(210) **TM 2004/575** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

**МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
(МПЦ)**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/576** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

МАКЕДОНСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/577** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

МАКЕДОНСКА ПАТРИЈАРШИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/578** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



(210) **TM 2004/579** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА ПАТРИЈАРШИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/580** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПРАВОСЛАВНА СКОПСКА МИТРОПОЛИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/581** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПРАВОСЛАВНА СКОПСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/582** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПРАВОСЛАВНА СКОПСКА ПАТРИЈАРШИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



(210) **TM 2004/583** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/584** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

СКОПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/585** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА И БИТОЛСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/586** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

БРЕГАЛНИЧКА И ШТИПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



(210) **TM 2004/587** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/588** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПОЛОШКО-КУМАНОВСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/589** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

ПОВАРДАРСКА И ВЕЛЕШКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2004/590** (220) 06/08/2004
(442) 30/06/2005
(731) **Македонска Православна Црква**
бул. Партизански Одреди 12, 1000 Скопје, МК
(540)

СТРУМИЧКА И ПОЛЈАНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот


кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2004/805** (220) 21/10/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово, Романовце

(540)



(591) бела, сина, модра, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко

(210) **ТМ 2004/806** (220) 21/10/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово, Романовце

(540)



(591) бела, сина, модра и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко

(210) **ТМ 2004/808** (220) 21/10/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово, Романовце

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова, бела и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци

(210) **ТМ 2004/809** (220) 21/10/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово, Романовце

(540)



(591) зелена, темно сина, црвена, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци



(210) **ТМ 2004/918** (220) 19/11/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија производство и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул. "Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Романовце, Куманово

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе и чај

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **ТМ 2004/1054** (220) 30/12/2004
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје**
ул. "11 Октомври" бр.23/2, 1000 Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - туристички агенции

(210) **ТМ 2005/71** (220) 04/02/2005
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО Скопје**
ул. Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица“ бб (Скопски саем), 1000, Скопје

(540)

MARSHAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **ТМ 2005/72** (220) 04/02/2005
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО Скопје**
ул. Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица“ бб (Скопски саем), 1000, Скопје

(540)

MARSAL

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

- (210) **TM 2005/119** (220) 23/02/2005
(442) 30/06/2005
- (731) **Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул. "Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК
- (740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Романовце, Куманово
- (540)



- (591) бела, модра и сина
- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 29 - млеко



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2001/0031 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/0793 TM 2001/0893 TM 2001/0901 TM 2001/0902 TM 2001/0903	кл. 5	TM 2001/1005 TM 2000/1303 TM 2000/1356 TM 2000/1437 TM 2001/0253 TM 2001/0741 TM 2001/0742 TM 2001/0758 TM 2001/0759 TM 2001/0771 TM 2001/0772 TM 2001/0773 TM 2001/0774 TM 2001/0793 TM 2001/0794 TM 2001/0801 TM 2001/0809 TM 2001/0810 TM 2001/0811 TM 2001/0821 TM 2001/0843 TM 2001/0871 TM 2001/0881 TM 2001/0888 TM 2001/0895 TM 2001/0896 TM 2001/0897 TM 2001/0901 TM 2001/0912 TM 2001/0913 TM 2001/0914 TM 2001/0916 TM 2001/0919 TM 2001/0921 TM 2001/0922 TM 2001/0923 TM 2001/0926 TM 2001/0952 TM 2001/0987 TM 2001/0988 TM 2001/1005	кл. 7	TM 2001/0682 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/0792 TM 2001/0893 TM 2001/0918 TM 2001/0981
кл. 2	TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/0877			кл. 8	TM 2001/0787 TM 2001/0788
кл. 3	TM 2000/1303 TM 2001/0767 TM 2001/0768 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/0793 TM 2001/0806 TM 2001/0807 TM 2001/0812 TM 2001/0813 TM 2001/0814 TM 2001/0815 TM 2001/0816 TM 2001/0817 TM 2001/0821 TM 2001/0873 TM 2001/0877 TM 2001/0878 TM 2001/0879 TM 2001/0880 TM 2001/0881 TM 2001/0926 TM 2001/0983 TM 2001/0984 TM 2001/0985 TM 2001/0986 TM 2001/1004 TM 2001/1005			кл. 9	TM 2000/1474 TM 2000/1478 TM 2000/1479 TM 2001/0031 TM 2001/0263 TM 2001/0574 TM 2001/0755 TM 2001/0756 TM 2001/0763 TM 2001/0764 TM 2001/0765 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/0789 TM 2001/0797 TM 2001/0798 TM 2001/0807 TM 2001/0872 TM 2001/0893 TM 2001/1018 TM 2004/0825 TM 2004/1053
кл. 4	TM 2001/0031 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/0864 TM 2001/0916	кл. 6	TM 2001/0031 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/1018	кл. 10	TM 2000/1303
				кл. 11	TM 2001/0031 TM 2001/0787 TM 2001/0788 TM 2001/1005 TM 2001/1018
				кл. 12	TM 2001/0751 TM 2001/0755 TM 2001/0756 TM 2001/0787 TM 2001/0788



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2001/0792		TM 2001/0979		TM 2001/1016
	TM 2001/0802				TM 2003/0246
	TM 2001/0803	кл. 25	TM 2001/0031		TM 2003/0247
			TM 2001/0279		TM 2004/0319
кл. 14	TM 2001/0767		TM 2001/0767		TM 2004/0918
	TM 2001/0768		TM 2001/0768		TM 2005/0071
	TM 2001/0806		TM 2001/0795		TM 2005/0072
	TM 2001/0807		TM 2001/0806		
			TM 2001/0807	кл. 31	TM 2000/1396
кл. 16	TM 2000/1478		TM 2001/0869		
	TM 2000/1479		TM 2001/0872	кл. 32	TM 2001/0793
	TM 2001/0091		TM 2001/0979		TM 2001/0823
	TM 2001/0451				TM 2001/0824
	TM 2001/0452	кл. 27	TM 2001/0787		TM 2001/0825
	TM 2001/0453		TM 2001/0788		TM 2001/0857
	TM 2001/0733				TM 2001/0859
	TM 2001/0755	кл. 28	TM 2001/0806		TM 2001/0860
	TM 2001/0756		TM 2001/0872		TM 2001/0924
	TM 2001/0757		TM 2004/0825		TM 2001/0940
	TM 2001/0758		TM 2004/1053		TM 2001/1012
	TM 2001/0759				TM 2004/0808
	TM 2001/0763	кл. 29	TM 2000/1297		TM 2004/0809
	TM 2001/0764		TM 2001/0604		
	TM 2001/0765		TM 2001/0754	кл. 33	TM 2001/0907
	TM 2001/0787		TM 2001/0835		TM 2001/0908
	TM 2001/0788		TM 2001/0937		TM 2001/0909
	TM 2001/0806		TM 2001/0968		TM 2001/0910
	TM 2001/0822		TM 2001/0969		TM 2001/0911
	TM 2001/0869		TM 2001/0970		TM 2001/0982
	TM 2001/0872		TM 2001/0971		TM 2005/0071
	TM 2001/0926		TM 2001/0972		TM 2005/0072
	TM 2001/0975		TM 2001/0973		
			TM 2001/1012	кл. 34	TM 2000/1355
кл. 17	TM 2001/0031		TM 2004/0805		TM 2001/0457
	TM 2001/0787		TM 2004/0806		TM 2001/0580
	TM 2001/0788		TM 2005/0119		TM 2001/0784
	TM 2001/0822				TM 2001/0785
		кл. 30	TM 2000/1303		TM 2001/0786
кл. 18	TM 2001/0806		TM 2001/0483		TM 2001/0925
	TM 2001/0807		TM 2001/0604		TM 2001/0967
	TM 2001/0869		TM 2001/0790		
			TM 2001/0858	кл. 35	TM 2000/1297
кл. 19	TM 2001/0031		TM 2001/0904		TM 2000/1396
	TM 2001/0802		TM 2001/0905		TM 2000/1441
	TM 2001/0803		TM 2001/0906		TM 2000/1478
			TM 2001/0936		TM 2000/1479
кл. 20	TM 2001/0286		TM 2001/0945		TM 2001/0091
	TM 2001/0806		TM 2001/0964		TM 2001/0451
			TM 2001/0965		TM 2001/0452
кл. 21	TM 2000/1303		TM 2001/0976		TM 2001/0453
	TM 2001/0881		TM 2001/0977		TM 2001/0755
	TM 2001/1004		TM 2001/0989		TM 2001/0756
	TM 2001/1005		TM 2001/0990		TM 2001/0763
	TM 2004/0825		TM 2001/0991		TM 2001/0764
	TM 2004/1053		TM 2001/0992		TM 2001/0765
			TM 2001/0993		TM 2001/0804
кл. 24	TM 2001/0279		TM 2001/0994		TM 2001/0805
	TM 2001/0807		TM 2001/1012		TM 2001/0806



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2001/0807	кл. 39	TM 2001/0031		TM 2001/0869
	TM 2001/0846		TM 2001/0290		TM 2001/0894
	TM 2001/0847		TM 2001/0804		TM 2001/0950
	TM 2001/0848		TM 2001/0805		TM 2001/1018
	TM 2001/0849		TM 2001/0807		
	TM 2001/0850		TM 2001/0822	кл. 43	TM 2004/0918
	TM 2001/0851		TM 2001/0846		TM 2005/0071
	TM 2001/0852		TM 2001/0847		TM 2005/0072
	TM 2001/0864		TM 2001/0848		
	TM 2001/0907		TM 2001/0849		
	TM 2001/0908		TM 2001/0850		
	TM 2001/0909		TM 2001/0851		
	TM 2001/0975		TM 2001/0852		
	TM 2004/0319		TM 2001/0864		
			TM 2001/0907		
кл. 36	TM 2000/1396		TM 2001/0908		
	TM 2001/0031		TM 2001/0909		
	TM 2001/0318		TM 2004/1054		
	TM 2001/0763	кл. 40	TM 2000/0371		
	TM 2001/0764				
	TM 2001/0765	кл. 41	TM 2000/0371		
	TM 2001/0804		TM 2000/1474		
	TM 2001/0805		TM 2001/0031		
	TM 2001/0820		TM 2001/0752		
	TM 2001/0846		TM 2001/0753		
	TM 2001/0847		TM 2001/0755		
	TM 2001/0848		TM 2001/0756		
	TM 2001/0849		TM 2001/0763		
	TM 2001/0850		TM 2001/0764		
	TM 2001/0851		TM 2001/0765		
	TM 2001/0852		TM 2001/0804		
	TM 2001/0864		TM 2001/0805		
	TM 2001/0877		TM 2001/0806		
кл. 37	TM 2000/1441		TM 2001/0872		
	TM 2001/0031		TM 2001/0975		
	TM 2001/0755	кл. 42	TM 2000/1441		
	TM 2001/0756		TM 2001/0031		
	TM 2001/0763		TM 2001/0091		
	TM 2001/0764		TM 2001/0604		
	TM 2001/0765		TM 2001/0752		
	TM 2001/0802		TM 2001/0753		
	TM 2001/0803		TM 2001/0755		
	TM 2001/0804		TM 2001/0756		
	TM 2001/0805		TM 2001/0763		
	TM 2001/0864		TM 2001/0764		
	TM 2001/0894		TM 2001/0765		
кл. 38	TM 2000/1474		TM 2001/0804		
	TM 2001/0713		TM 2001/0805		
	TM 2001/0755		TM 2001/0806		
	TM 2001/0756		TM 2001/0846		
	TM 2001/0763		TM 2001/0847		
	TM 2001/0764		TM 2001/0848		
	TM 2001/0765		TM 2001/0849		
	TM 2001/0894		TM 2001/0850		
	TM 2004/0825		TM 2001/0851		
	TM 2004/1053		TM 2001/0852		

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(732) носител на правото на трговска марка
(210) број на пријавата

(731) **AstraZeneca AB**

(210) MK/TM 2001/759

ATLAS, turisticka agencija d.d

MK/TM 2001/804

MK/TM 2001/805

MK/TM 2001/806

**Axelero Internet Szolgaltato
Reszvenytarsasag**

MK/TM 2001/755

MK/TM 2001/756

B. T. I. IMPERIAL LIMITED

MK/TM 2001/457

MK/TM 2000/1355

**BADEL 1862 d.d. vina alkoholna i
bezalkoholna pica**

MK/TM 2001/907

MK/TM 2001/908

MK/TM 2001/909

MK/TM 2001/910

MK/TM 2001/911

Ballard Power System AG

MK/TM 2001/792

BOSNALIJEK d.d.

MK/TM 2001/921

MK/TM 2001/922

MK/TM 2001/923

MK/TM 2001/988

BP p.l.c.

MK/TM 2001/31

Bristol-Myers Squibb Company

MK/TM 2001/741

MK/TM 2001/809

MK/TM 2001/810

MK/TM 2001/811

Bristol-Myers Squibb Pharma Company

MK/TM 2001/742

MK/TM 2001/794

BUSHNELL CORPORATION

MK/TM 2001/574

**Cable & Wireless plc, a company registered
under the laws of England and Wales**

MK/TM 2001/763

MK/TM 2001/764

MK/TM 2001/765

(731) **COCA COLA HELLENIC
BOTTLING COMPANY SA**

(210) MK/TM 2001/940

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

MK/TM 2001/812

MK/TM 2001/813

MK/TM 2001/814

MK/TM 2001/815

MK/TM 2001/816

MK/TM 2001/817

Conrad Hospitality, LLC

MK/TM 2001/950

CORPORATION HABANOS s.a

MK/TM 2001/869

Diners Club International Ltd.

MK/TM 2001/318

**Dow AgroSciences LLC
a Delaware limited liability company**

MK/TM 2001/801

Dow Corning Corporation

MK/TM 2001/901

MK/TM 2001/902

MK/TM 2001/903

**DUNAPACK PAPIR ES
CSOMAGOLOANYAG RT**

MK/TM 2001/757

Esprit International, California Partnership

MK/TM 2001/807

Exxon Mobil Corporation

MK/TM 2001/733

MK/TM 2001/864

MK/TM 2001/822

FORD MOTOR COMPANY

MK/TM 2001/787

MK/TM 2001/788

**FRANCK, Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB**

MK/TM 2001/904

MK/TM 2001/905

MK/TM 2001/906

(731) **GALENICA a.d**

(210) MK/TM 2001/952

Gallaher Limited Members Hill

MK/TM 2001/784

MK/TM 2001/785

MK/TM 2001/786

GALLAHER LIMITED

MK/TM 2001/580

GELCREM S.r.l.

MK/TM 2001/924

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED

MK/TM 2001/253

Grunenthal GmbH

MK/TM 2001/895

GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK

MK/TM 2001/767

MK/TM 2001/768

**Healthtex Apparel Corp.,
a Delaware corporation**

MK/TM 2001/795

ImClone Systems Incorporated

MK/TM 2001/843

IPR PHARMACEUTICALS INC

MK/TM 2001/758

IVAX-CR a.s

MK/TM 2001/793

JAMNICA d.d

MK/TM 2001/857

MK/TM 2001/858

MK/TM 2001/859

MK/TM 2001/860

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

MK/TM 2000/1356

KABUSHIKI KAISHA MAKITA

MK/TM 2001/682

**KD GROUP, financia druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)**

MK/TM 2001/846

MK/TM 2001/847

MK/TM 2001/848

MK/TM 2001/849

MK/TM 2001/850

MK/TM 2001/851

MK/TM 2001/852

(731) **KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT**

(210) MK/TM 2001/790

LIJANOVICI D.O.O.

MK/TM 2001/968

MK/TM 2001/969

MK/TM 2001/970

MK/TM 2001/971

MK/TM 2001/972

MK/TM 2001/973

McDonalds Corporation

MK/TM 2001/483

NBA Properties, Inc.

MK/TM 2001/872

Novo Nordisk A/S

MK/TM 2001/871

Pfizer Products Inc.

MK/TM 2001/912

MK/TM 2001/913

MK/TM 2001/914

Pharmacia & Upjohn Company

MK/TM 2001/772

MK/TM 2001/773

MK/TM 2001/774

MK/TM 2001/987

Pilkington plc, incorporated in England

MK/TM 2001/802

MK/TM 2001/803

RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED

MK/TM 2001/1004

MK/TM 2001/1005

Rittal GmbH & Co. KG

MK/TM 2001/1018

Royal Bank of Canada

MK/TM 2001/820

MK/TM 2001/877

SANKYO COMPANY LIMITED

MK/TM 2000/1437

**SEAGATE TECHNOLOGY LLC,
a Delaware Corporation**

MK/TM 2001/797

MK/TM 2001/798

SSANGYONG MOTOR COMPANY

MK/TM 2001/751



(731) SYNGENTA LIMITED

(210) МК/ТМ 2001/771

TBWA International B.V.

МК/ТМ 2001/91

THE GILLETTE COMPANY

МК/ТМ 2001/789

The Procter & Gamble Company,
manufacturers and merchants,
a corporation organised and existing
under the laws of the State of Ohio, USA

МК/ТМ 2000/1303

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

МК/ТМ 2001/263

Unilever N.V.

МК/ТМ 2001/873

VINDIJA d.d.

МК/ТМ 2001/835

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

МК/ТМ 2001/754

МК/ТМ 2001/937

МК/ТМ 2001/1016

Акционерско друштво за менувачница,
трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО -
ЕКСПОРТ АД увоз-извоз

МК/ТМ 2000/1396

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ
МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

МК/ТМ 2001/276

Бањански Димитар

МК/ТМ 2001/967

ГЕМИЛИ М Друштво за трговија и услуги

МК/ТМ 2001/286

Друштво за електроника дизајнирање и
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз

МК/ТМ 2001/893

МК/ТМ 2001/894

Друштво за производство и трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ

МК/ТМ 2004/805

МК/ТМ 2004/806

МК/ТМ 2004/808

МК/ТМ 2004/809

(210) МК/ТМ 2005/119

МК/ТМ 2004/918

Друштво за производство, трговија и
услуги ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз
МК/ТМ 2000/1441

Друштво за промет и услуги ДОЛАР ТУРС,
Мирјана дооел експорт-импорт, Скопје
МК/ТМ 2001/290

Друштво за современа комуникации ЈБТ
ДОО Скопје

МК/ТМ 2005/71

МК/ТМ 2005/72

Друштво за трговија, производство,
шпедиција, маркетинг, пропаганда и филм
КАН Цвета ДОО увоз-извоз Скопје
МК/ТМ 2000/371

Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ
Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје
МК/ТМ 2004/1054

Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје

МК/ТМ 2001/821

Е.С. Гиrolанд Лимитид

МК/ТМ 2001/604

Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје

МК/ТМ 2001/752

МК/ТМ 2001/753

Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје

МК/ТМ 2001/451

МК/ТМ 2001/452

МК/ТМ 2001/453

Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола

МК/ТМ 2001/823

МК/ТМ 2001/824

МК/ТМ 2001/825

МАКЕДОНИЈА АД НЕГОТИНО Фабрика за
преработка на зеленчук и овошје

МК/ТМ 2003/246

МК/ТМ 2003/247

Македонска Православна Црква

МК/ТМ 2004/574

МК/ТМ 2004/575

МК/ТМ 2004/576

МК/ТМ 2004/577



(210) МК/ТМ 2004/578
 МК/ТМ 2004/579
 МК/ТМ 2004/580
 МК/ТМ 2004/581
 МК/ТМ 2004/582
 МК/ТМ 2004/583
 МК/ТМ 2004/584
 МК/ТМ 2004/585
 МК/ТМ 2004/586
 МК/ТМ 2004/587
 МК/ТМ 2004/588
 МК/ТМ 2004/589
 МК/ТМ 2004/590

**МОБИМАК Акционерско друштво за
 мобилна телефонија-Скопје**

МК/ТМ 2001/713

Николиќ Александар Т.П. Кинг Бургер

МК/ТМ 2000/1434

ПОПОВИЌ, Новица

МК/ТМ 2000/1478

МК/ТМ 2000/1479

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

МК/ТМ 2001/936

МК/ТМ 2001/945

МК/ТМ 2001/964

МК/ТМ 2001/965

МК/ТМ 2001/1012

РОДОН ДООЕЛ

МК/ТМ 2001/279

СОНЕТ ДОО

МК/ТМ 2000/1474

**СТРАТУС ДОО, Друштво за производство,
 трговија и услуги**

МК/ТМ 2001/989

МК/ТМ 2001/990

МК/ТМ 2001/991

МК/ТМ 2001/992

МК/ТМ 2001/993

МК/ТМ 2001/994

(731) **Трговец поединец ЗЛАТНО ЗРНО**

(210) МК/ТМ 2001/976

МК/ТМ 2001/977

**Трговско друштво за транспорт, трговија,
 услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ
 експорт-импорт**

МК/ТМ 2004/319

**Трговско друштво за трговија на големо
 и мало и услуги СКАЛА ДОО населба Г.
 Оризари**

МК/ТМ 2000/1297

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

МК/ТМ 2001/925

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаните права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **10444** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/1 (220) 09/01/2001
 (181) 09/01/2011
 (450) 30/06/2005
 (300) 300 68 411.8 12/09/2000 DE
 (732) **Sun Microsystems, Inc. (Delaware Corporation)**
901 San Antonio Road, Palo Alto,
California 94303, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

SUN FIRE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **9** - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерска периферна опрема, сервери; опрема за обработка на податоци и компјутери; опрема за внесување податоци, опрема за издавање податоци, опрема за чување податоци и опрема за пренос на податоци; компјутерски програми и бази на податоци; компјутерски хардвер и софтвер, вклучително компјутерски софтвер за примена во областа на мрежи и управување со системи како и развој на понатамошен софтвер; компјутерски хардвер и софтвер, вклучително компјутерски софтвер за внесување и повикување на информации на интернет и светска мрежа; компјутерски програми за употреба на интернет и светска мрежа; он-лајн дистрибуција на компјутерски програми преку интернет и светска мрежа; компјутерски програми што можат да се преснимаат од глобалната компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер посебно за влез во интернет системи и за користење на овие системи; упатства за управување и за корисници што се чуваат во дигитална форма за компјутери и компјутерски софтвер, особено на флопи дискети и CD-ROM-ови
 кл. **37** - инсталациски услуги, особено технолошки инсталациски услуги
 кл. **42** - компјутерско сродни консултантски услуги; компјутерско програмирање

(111) **10363** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/3 (220) 09/01/2001
 (181) 09/01/2011
 (450) 30/06/2005
 (732) **Makhteshim Chemical Works Ltd.**
P.O.Box 60 - Beer Sheva, IL
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

POLARIS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - агрохемиски инсектициди, фунгициди и хербициди

(111) **10382** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/4 (220) 09/01/2001
 (181) 09/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **FUJITSU LIMITED**
1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,
Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - комуникациска опрема, имено, телефонски сетови, апарати за телефонски приклучувања (телефонски центри), насочувачи (routers), факс апарати, модеми, апарати за трансмисија на дигитални податоци, апарати за радио и телевизиска трансмисија и прием, и радар апарати; електрични жици; комуникациски кабли и оптички влакна; контрола за грејна и климатизациска опрема, машински алати и работи; далечински управувачи и телеметрички апарати; опрема за електронски компјутери и обработка на податоци, имено, компјутерски програми, монитори, тастатури, принтери, скенери, магнет диск единици и периферни делови, терминали за употреба во системи за обработка на податоци, регистар каси и сидни држачи; полупроводни уреди, имено, интегрални кола, полупроводнички мемории и микропроцесори; електрични и електронски делови и компоненти, имено релеи, конектори, прекинувачи и батерии; апарати за проекција, имено, ЛЦД проектори - (со течен кристал); камери, имено, дигитални камкордери и камерни уреди на двојно полнење (charged coupled device cameras); оптички дискови со снимен звук и слика, магнето-оптички дискови, магнетни дискови и магнетни ленти; апарати за игри адаптирани или кои се користат со телевизиски приемници
 кл. **11** - електрични ламби, клима уреди, собни разладувачи, циркулатори за воздух, вентилатори, прочистувачи на воздух, електрични фенови, електрични фрижидери, греачи за топла вода, филтери за уреди за климатизација, електрични замрзнувачи, сушачи на воздух, електрични

апарати за греење и делови и приклучоци за горе споменатите производи

кл. 16 - печатени работи, печатени публикации, книги, билтени, хартија, канцелариски материјали, инструменти за пишување, машини за пишување, рибони за машини за пишување и мастилни рибони за компјутерски принтери.

кл. 35 - сметководство и книговодство за други, консултативни услуги за бизнис менаџмент, репродукција на документи, „ворд“ обработка, компјутеризиран менаџмент на досиеја, компилации на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, снабдување со комерцијално продажни информации, и он-лајн продажни услуги за други

кл. 36 - услуги на кредитни картички и снабдување на финансиски информативни услуги и осигурителни информативни услуги

кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер, инсталација, одржување и поправка на телекомуникациска опрема, инсталација, одржување и поправка на канцелариски машини, инсталација и поправка на електрични уреди и инсталација и поправка на апарати за климатизација

кл. 38 - комуникации со компјутерски терминали, компјутерски потпомогната трансмисија на пораки и слики, изнајмување телекомуникациска опрема и снабдување на телекомуникациски конекции на глобална компјутерска мрежа кл. 41 - компјутерско образование, инструкции и тренинг за работа со компјутер и компјутерско програмирање, снабдување забавни информации, монтажа и синхронизација (снимање) на видео ленти и дискови и овозможување на он-лајн компјутерски игри

кл. 42 - компјутерско програмирање, дизајн на компјутерски софтвер, инсталација и сетап на компјутерски софтвер, одржување и ажурирање на компјутерски софтвер, далечинска контрола и надгледување на компјутерски системи и мрежи, анализи на компјутерски системи, консултации на полето на компјутерскиот хардвер и софтвер, овозможување информации во врска со дизајн, развој и одржување на компјутерски софтвер, изнајмување и лизинг на компјутери, сервери и компјутерски софтвер, лизинг на пристапно време на компјутерски бази на податоци, преводи на јазици преку глобална компјутерска мрежа, услуги на обработка на податоци со користење компјутери и истражување и развој за други на полето на компјутерскиот хардвер и софтвер, комуникациските системи и полупроводничките уреди

(111) 10338 (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/6 (220) 09/01/2001
(181) 09/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, модра, бела, црна, сива, црвена, зелена, жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, производи од сирење; масла и масти за јадење, маргарин, маргарин со благ и солени вкус и производи за мачкање направени од масла за јадење, желеа и џемови

кл. 30 - производи за мачкање генерално, со сладок и солени вкус, слаткарски производи

(111) 10318 (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/19 (220) 12/01/2001
(181) 12/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) Jack Daniel's Properties, Inc.,

a Delaware Corporation

4040 Civic Center Drive, Suite528,

San Rafael, California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

JACK DANIEL'S SILVER SELECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вклучително дестилирани алкохоли



(111) **10306** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/21 (220) 15/01/2001
(181) 15/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) „**PHARMACHIM HOLDING**” P.L.C.
16 „Iliensko shausse” Str. 1220 Sofia, BG
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



pharmachim

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографијата, како и за земјоделството, градинарство и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диетски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекциј; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10404** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/26 (220) 17/01/2001
(181) 17/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
(540)

JODOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **10405** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/27 (220) 17/01/2001
(181) 17/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
(540)

JODOMARIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **10406** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/28 (220) 17/01/2001
(181) 17/01/2011
(450) 30/06/2005

(732) **BOREALIS A/S**
Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 Lyngby, DK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
(540)

BORSTAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** хемиски препарати; вештачки и/или синтетички смоли, непреработени; пластични материи, непреработени; полипропилен; полиолефини; полиетилен; каустична сода за индустриска намена

кл. **17** пластични супстанции полупреработени; пластика во форма за истискување а за употреба во производство; свитливи неметални цевки; материјали за изолација; неметални споеви за цевки и неметални материјали за појачување на цевки; пластични влакна, не за употреба во текстил; конец и влакна од пластичен материјал и не за употреба во текстил; синтетички смоли, полупреработени производи

кл. **42** услуги за истражување и развој на нови постапки; професионални консултации во врска со производна технологија; координативни консултации кај унапредувањето на размена на технички и технолошки информации; експлоатација на правата на индустриска сопственост; дизајнирање опрема за употреба во индустриското производство; подготовка на технички дизајн, технички документационен материјал и извештаи, анализа на материјали, иницирање и инспекција (преглед) на работењето, инвентар, постројки и апарати

(111) **10435** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/30 (220) 18/01/2001
 (181) 18/01/2011
 (230)
 (450) 30/06/2005
 (732) **GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company**
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(111) **10407** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/33 (220) 22/01/2001
 (181) 22/01/2011
 (450) 30/06/2005
 (732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 540)

XILOX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
 кл. **35** - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
 кл. **42** - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(111) **10408** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/34 (220) 22/01/2001
 (181) 22/01/2011
 (450) 30/06/2005
 (732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

CALCICAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
 кл. **35** - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
 кл. **42** - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(111) **10409** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/35 (220) 22/01/2001
 (181) 22/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

FEMOCALC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - Фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
 кл. **35** - Рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
 кл. **42** - Снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања



(111) **10319** (151) 04/05/2005
 (210) ТМ 2001/36 (220) 22/01/2001
 (181) 22/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.**
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

CORONA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 - пиво

(111) **10434** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/38 (220) 23/01/2001
 (181) 23/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **РИО Зоран ДООЕЛ Друштво за преработка на**
кафе и трговија на големо и мало извоз-увоз
ул. Тодор Чангов бр.62, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 - кафе

(111) **10339** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/43 (220) 24/01/2001
 (181) 24/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

TIKKELS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - ориз, тестенини за исхрана; жита и житни производи; чај, кафе, какао, чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и цикориини смеси, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не содржат лек во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладоледи, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонези; сосови; макала; се вклучено во класата 30

(111) **10313** (151) 04/05/2005
 (210) ТМ 2001/46 (220) 25/01/2001
 (181) 25/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **MERCK & CO., Inc., корпорација на државата**
New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

ARCOXIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забнотисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10314** (151) 04/05/2005
 (210) ТМ 2001/47 (220) 25/01/2001
 (181) 25/01/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **MERCK & CO., Inc., корпорација на државата**
New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје



(540)

ARCOXA**(551) индивидуална**

(510, 511)


кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забнотисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгици

(111) 10383	(151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/50	(220) 26/01/2001
	(181) 26/01/2011
	(450) 30/06/2005

(732) **Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.**
No.14, Station Road, Wattala, LK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чај

(111) 10364	(151) 12/05/2005
(210) ТМ 2001/51	(220) 29/01/2001
	(181) 29/01/2011
	(450) 30/06/2005

(732) **Update Garments s.a.r.l.**
Bitar Group Bldg., 4-th to 5-th Floor, Bachir Kassar Str., Verdun, Beirut, LB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) 10335	(151) 05/05/2005
(210) ТМ 2001/56	(220) 30/01/2001
	(181) 30/01/2011
	(450) 30/06/2005

(732) **ROYAL BANK OF CANADA**
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Canada, H3C 3A9, CA

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Васил Ѓоргов" 24/ 59, 1000, Скопје

(540)

RBC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични работи; работи врзани за недвижности се од класа 36

(111) 10320	(151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/58	(220) 30/01/2001
	(181) 30/01/2011
	(450) 30/06/2005

(732) **Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.**
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac, 11320 Mexico, D.F., MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

КОРОНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво



(111) **10365** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/74 (220) 02/02/2001
 (181) 02/02/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.**

P.O. Box 262 Ashdod, IL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

MITIGAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - агрохемиски инсектициди, фунгициди и хербициди

(111) **10292** (151) 01/03/2005
 (210) ТМ 2000/74 (220) 28/01/2000
 (181) 28/01/2010
 (450) 30/06/2005

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД“ АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр.12,

1000 Скопје, МК

(540)

CAFFEDON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **10366** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/83 (220) 07/02/2001
 (181) 07/02/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **SCHERING-PLOUGH LTD.**

Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

DIVATIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10367** (151) 12/05/2005

(210) ТМ 2001/85

(220) 08/02/2001

(181) 08/02/2011

(450) 30/06/2005

(732) **Oasis Corporation**

265 North Hamilton Road, Columbus,

Ohio, 43213, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

OASIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - средства за ладење вода во шишиња и за издавање вода за пиење што имаат апарат за греење, ладење и/или газирање на електричен погон; фонтани за пиење и средства за ладење вода под притисок; уреди за издавање, филтрирање на вода и спротивна осмоза од типот „point-of-use“ заради производство на вода за пиење за домашна употреба; уреди за одвлажнување на електричен погон заради отстранување на влагата од воздухот по пат на кондензација; уреди за навлажнување на електричен погон заради доведување на влагата во атмосферата на соба или некоја друга затворена просторија; и делови и помошен материјал за горенаведените производи; имено, надворешни ормари, сензори за течност која протекува, како и ормари за уреди за ладење вода во шишиња и за уреди за издавање вода за пиење, што се отвораат од предната страна, горната страна, долната страна и бочната страна; вентили за затворање, жуборење и регулирање на притисокот за фонтана за пиење и уред за ладење вода; сифони за истекување, цедилки за цевководи, елементи за поврзување и колена за испусни водови за фонтана за пиење и уреди за ладење вода под притисок, како и цефки и млазници за полнење чаши за пиење; славини за уреди за ладење вода, фонтани за пиење и уреди за издавање вода за пиење, и сифони на фонтана за сидна монтажа

(111) **10368** (151) 12/05/2005
(210) ТМ 2001/89 (220) 08/02/2001
(181) 08/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Raisio Yhtymä Oy**

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

FINEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

(111) **10369** (151) 12/05/2005
(210) ТМ 2001/90 (220) 08/02/2001
(181) 08/02/2011
(450) 30/06/2005


(732) **KINESIA, S.A.**

Travesera de Gracia 9, 8021 Barcelona, ES

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфимериски и козметички производи; етерични и есенцијални масла, козметички сапуни, талк (пудра), шампони и други лосиони за коса, желеа за капење и соли за капење; дезодоранси за тело; пасти за заби

(111) **10325** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/101 (220) 13/02/2001
(181) 13/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **DELTA ICE CREAM S.A.**

3, KERKYRAS STR. 177 78

TAVROS ATHENS, GR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат

Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

540)



(591) бела, жолта, црвена, зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мудрии/, мудрии, мраз

(111) **10321** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/106 (220) 15/02/2001
(181) 15/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Grant Thornton International**

**One Prudential Plaza, Chicago, Illinois
60601-6050, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

GRANT THORNTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - компјутерски софтвер за употреба во извршување сметководство, сметководствено-финансиски анализи или така наречени „oditing“, финансии, подготвување повраток на порез, управување со туѓ имот, проценки, и обавување финансиски менаџмент

кл. **16** - печатени публикации, особено книги, магазини и периодични информации така наречени „newsletters“

кл. **35** - услуги на сметководство, сметководствено-финансиски анализи и анализи на работење, услуги на бизнис консалтинг; даночни совети, планирање данок и подготвување за повраток на данокот, одбирање персонал и управување со персонал

кл. **36** - финансиски менаџмент, финансиски консалтинг; лично финансиско планирање и финансиско планирање за фирми; инвестиционо и пензиско планирање; услуги на управување со туѓ имот и услуги во врска со инсолвентност; услуги на проценка; спојување или така наречено „merger“ и аквизициони услуги во врска со стекнување други фирми



кл. 41 - услуги на образование и обука

кл. 42 - помош при судски спорови, судски - forensic услуги; услуги на истрага и услуги на обезбедување

(111) **10411** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/109 (220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

LERCANIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(111) **10412** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/110 (220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

RANCA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(111) **10413** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/(111) (220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

TENSOLERC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(111) **10370** (151) 12/05/2005
(210) ТМ 2001/112 (220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Raisio Yhtymä Oy**
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

ADELA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

(111) **10322** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/114 (220) 16/02/2001
(181) 16/02/2011
(450) 30/06/2005

(732) **YKK CORPORATION a Japanese corporation**
1, KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

УКК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - приклучоци за торби, нитни-алки (buckles clasp), подлоги (влошки) за рамо, нараменици, токи за нараменици, бастуни, ракофати, рамки, брави за торби, куки, прстени, држачи, закрпи

кл. 24 - ткаенини со тесна широчина, ткаен текстилен материјал, памучни ткаенини, плетени ткаенини, еластичен ткаен материјал

кл. 26 - лизгачки прицврстувачи (патенти), прицврстувачи со кука и јамка, подесувачки прицврстувачи, копчиња, копци на притисок (сусти), копчиња со завртка, алки (тркалезни копци), алки за копци за еполети, куки и окца, јазли за вовлекување облека, јазли за чевел, држачи за колан, ротирачки куки, јаже и запирачи, рибони, еластични врвци, траки, тврдо ткаени ленти, подлошки за на рамо за облека, гајтани

(111) 10410

(151) 13/05/2005

(210) ТМ 2001/134

(220) 21/02/2001

(181) 21/02/2011

(450) 30/06/2005

(732) EMONA OBALA KOPER D.D.,

Zunanja in notranja trgovina

Pristanska 12, 6505 Koper, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - економска пропаганда, подготвување изложби и саеми во комерцијални намени, маркетиншки услуги, услуги на увозно-извозни агенции, водење комерцијални работи, деловна администрација за трети лица

кл. 42 - индустриско графичко обликување

(111) 10384

(151) 13/05/2005

(210) ТМ 2001/135

(220) 21/02/2001

(181) 21/02/2011

(450) 30/06/2005

(732) ДТД Милко ДООЕЛ

ул.Иван Аговски бр. 10/2-12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) 10311

(151) 04/05/2005

(210) ТМ 2001/145

(220) 22/02/2001

(181) 22/02/2011

(450) 30/06/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge

ул. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сива, розова, црна, портокалова, жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маргарин



(111) **10340** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/146 (220) 22/02/2001
 (181) 22/02/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.**
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037-1020 , US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

DURZERA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10341** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/152 (220) 23/02/2001
 (181) 23/02/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, сина, зелена, црна, жолта, бела, кафена, црвена, окер, златна, розова и темно-црвена (бордо)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо; риба; живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа; џемови; овошни сосови; јајца; млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. **30** - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; вештачко кафе; брашно и подготовки направени од жита; леб; тесто за слатки и слатки; овошни сладоледи; мед; меласа; квасец; прашок за печиво; сол; сенф; оцет; мирудии; сосови (мирудии); мраз

(111) **10437** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/159 (220) 27/02/2001
 (181) 27/02/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **1** - хемикалии за користење во земјоделство, хортикултурата и шумарството, фертилизатори (гној) и губрива, регулатори за растот на билките, препарати за лекување и третман на семиња

кл. **5** - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници

(111) **10438** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/160 (220) 27/02/2001
 (181) 27/02/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Syngenta Limited**

Syngenta European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **1** - хемикалии за користење во земјоделство, хортикултурата и шумарството, фертилизатори (гној) и губрива, регулатори за растот на билките, препарати за лекување и третман на семиња

кл. **5** - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници



(111) **10414** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/173 (220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES BEGINNINGS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - производи за еднократна употреба за бебиња и деца направени главно од хартија, вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање

(111) **10415** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/174 (220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES FREEDOM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** - производи за еднократна употреба за бебиња и деца направени главно од хартија, вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање

(111) **10416** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/175 (220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**
Neenah, Wisconsin 54956, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUGGIES ADVENTURERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - производи за еднократна употреба за бебиња и деца направени воглавно од хартија, вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за вежбање

(111) **10305** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/177 (220) 01/03/2001
(181) 01/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **NEC CORPORATION**
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - електрични и електронски апарати и инструменти: електрични и електронски апарати и инструменти, сите за примање, пренос, снимање, менување и производство на податоци; дигитални централни системи за вклучување, телефонски промени на податоци, приватни гранковни размени, телефони, модеми за асинхроничен пренос, пакет на системи за вклучување, фибер-оптички системи за пренос, дигитални системи за пренос, мултиплексери, подморски кабловски системи, CATV (Кабловски телевизиски системи), телеконференциски системи, мобилни комуникациски системи, microwave комуникациски системи, комуникациски системи на ласери, опрема за телевизија и пренос, опрема за видео и студио, електронска опрема за воздухопловство и простор, опрема за контрола и водење, опрема за радио навигација и радар, заштитни електронски системи, опрема за мобилни и портабл радија, пејџери, безжични телефони, мобилни телефони, персонални дигитални асистенти, факсови, кодирани телефонски системи, безжични телефонски апарати, електронски компјутери, главни системи за компјутери, мали деловни компјутери, персонални компјутери, нотебоок компјутери, супер компјутери, работни станици за компјутери, софтвер за компјутери, станици и потстанции за компјутери, клучеви за блокирање на рамките на компјутери, глушец (maus) за компјутери, mausi, word процесор, компјутерски принтери, сервери, снимки на дискови, хард диск драјвери (HDD), CD-ROM драјвери, CD- драјвери за снимање, CD- драјвери за пишување, DVD-ROM драјвери, DVD- драјвери за пишување, монитори, проектори, плазма во боја за дисплеј панели, модеми, патоказници, CAD/CAM и CAE системи, рачен автоматизиран систем за идентификација,

медицинска електронска опрема, контролни системи за телеметрија и оддалечување, контролни системи за комуникација во мрежа, автоматизирани системи за градење, образовна електронска опрема, поштенски автоматизирани системи, индустриски роботи, контролни системи за компјутерско нумерирање, опрема за подводна ултрасонична примена, вакумска опрема и опрема за семикондукторско производство, системи за мерење и тестирање, мемории, микрокомпјутери, влезнистроеви, стандардни ќелии, семикондуктори, интегрирани кола (ICs), пакети за интегрирани кола, примена на хибридни интегрирани кола посебни инте-рирани кола (ASICs), голема мерка на интеграција (LSI), мемории read only (ROMs), мемории random access (RAMs), мемории static random access (SRAMs), мемории dynamic random access (DRAMs), програмирани мемории read only (PROMs), програмирани мемории за бришење read only (EPROMs), електронски програмирани мемории за бришење read only (EEPROMs), програмирани мемории за едно поле read only (FPGAs), микрокомпјутери, централни системи за работа (CPUs), дупли трошочни инструменти (CCDs), транзистори, транзистори што делуваат во полето на галиум и арсениде, диоди, display цевки, флуоросцентни рамки за индикација, електролуминесцентни рамки за светло, ликвидни кристални дисплеи (LCD), дисплеи за осветлувачки диоди за емитување, кабли за принтање (PBWs), електронски цевки, ласерска опрема за примена, капацитети, сменувачи, повторувачи, појачувачи, преносители, кабли, херметички ќелии, електронски цевки, гасовни ласери, различни отпорници, кибордови (keyboards), електрични поврзувачи, телевизиски приемници, проектори, плазма во боја со дисплеј панели, директни приемници за пренос на сателити, приемници за телевизија и радио, видео рекордери, плејери за компакт дискови, појачувачи, централи за видео игри, опрема за кујна, батерии, блескави вклучувачи, стартери за флуоросцентни ламби и лампиони, делови и опрема за сите наведени стоки, научни, поморски, надзорни, електронски, фотографски, кинематографски, оптички, меречки, сигнализирачки, супревизиски, спасувачки апарати и инструменти за учење; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носители на податоци, дискови за снимање; дигитални видео дискови; автоматски машини и механизми за апарати за работа со ситни пари; регистри за готови пари, дигитрони, нивна опрема; инструменти за гаснење пожар; се вклучено во класата 9

кл. 11 - апарати за осветлување и инсталации; електрични ламби, флуоросцентни ламби, флуоросцентни индикатори, електролуминесцентни рамки за светло, усвитени ламби, лампиони, блескави приклучувачи, стартери за флуоросцентни лампи и лампиони, инсталации за греење, инструменти и елементи и греачи, апарата за ладење на воздухот, ладилници, вентилатори, чистачи; се вклучено во класата 11

кл. 16 - печатарски букви, хартија, стоки направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатарски работи, книговежнички материјали, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска и куќна употреба, уметнички материјали; четки за боење, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел) инструкциски и материјали за предавање (освен апарати), пластични материјали за пакување (не вклучени во другите класи); карти за играње; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, информациски услуги за водење на работите за други, советодавни и консултациски услуги на полето на бизнисот, провизија од информација поврзана со бизнисот, деловно книговодство, комерцијално и продажно управување, провизија за дадена информација во форма на ЦД ROM или преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; увоз и извоз на стоки за други, агенција за увоз и извоз, услуги за деловно управување и консултации, вклучително и транспортот, стоковни куќи, контрола на пронаоѓање, и дистрибуција на производи, консултни и договорени услуги за логиката на стоките помеѓу транспортерот и носителот; консултациски и договорени услуги за царинење на стоките помеѓу транспортерот и носителот; консултациски и советодавни услуги во полето на компјутерскиот хардвер, софтвер и дизајнот за компјутерскиот мрежен систем; консултациски услуги за деловен бизнис; снабдување на другите со информации поврзани со бизнис, администарција и статистика; снабдување на другите со наведените информации преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; царинска застапничка услуга; продажба на мало; се вклучено во класата 35

кл. 36 - банкарски услуги; услуги за дебитни картички; финансиски услуги; услуги за отворање сметки; услуги за средување сметки; услуги за ракување со акции и меници; услуги на финансиски пренос и провизија на кои било од наведените услуги преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; царинска застапничка услуга; осигурување; услуги поврзани со недвижности

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; мesteње и инсталирање на електрични и електронски апарати и инструменти и компјутерски мрежен систем; снабдување на другите со информација поврзани со градежни конструкции, поправки, мesteње и инсталирање електрични и електронски апарати и инструменти и компјутерски мрежен систем; снабдување на другите со кои било од наведените услуги преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации и web страна; градежни конструкции

кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникации за емитување, пренос и распространување на електронска пошта, видео слики, вклучително дигитални информациски податоци преку телевизор, аудио, видео и мултимедиа презентери; консултациски и советодавни услуги

поврзани со комуникациски мрежи / компјутерски комуникациски мрежи, телекомуникациски апарати/ комуникациски апарати; обезбедување пристап до локална или глобална компјутерска мрежа на информации

кл. 39 - услуги поврзани со транспорт, пакување, дистрибуција, складирање, пратки на стоки; инспекцијана стокитенаменетизатранспорт; услуги за организирање на патувања; консултациски услуги вклучително и транспортот, стокерна кука, контрола на пронаоѓање, дистрибуција на производи, консултациски и договорни услуги за логиката на стоките помеѓу транспортерот и носителот; консултациски и договорни услуги за царинењето на стоките помеѓу транспортерот и носителот

кл. 41 - услуги што ги содржат сите форми на образување; услуги што имаат цел организирање на забава и рекреација на другите, снабдување, услуги поврзани со забава, рекреација, култура, уметност, музика, спорт; провизија за информации од областа на културата, образованието, забава, рекреација, уметност, музика, спорт; провизија од споменатите информации преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации

кл. 42 - компјутерски услуги; обезбедување пристап до компјутерските податоци поврзани со локална или глобална компјутерска мрежа на информации обезбедување пристап до локална или глобална компјутерска мрежа на информации за трансфер и распространување голем избор на информации; провизија од програмирање компјутери преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; обезбедување книги и магацини од најразлична тематика преку on-line линија; обезбедување пристап до електронски билтени со широк избор на полиња, обезбедувајќи on-line линија за активности преку своите компјутери во најразлични тематички во природата на разговорите; технички услуги и технички консултациски услуги за креирање, дизајнирање и одржување web страница за други; технички услуги и технички консултациски услуги за компјутерско програмирање и компјутерски хардвер; дизајнирање компјутерски хардвер, софтвер, web страници и компјутерски мрежен систем за други; снабдување на другите со информации поврзани со компјутерски хардвер и софтвер; снабдување на другите со горните информации преку локална или глобална компјутерска мрежа на информации; одржување компјутерски софтвер web страни; анализи на информации во компјутерска мрежа; услуги поврзани со техничка супер-визија и инспекција на електронски апарати и инструменти вклучително електронски компјутери; услуги за изнајмување електрични и електронски апарати, инструменти и додатоци; услуги за снабдување со храна и пијалоци; услуги на снабдување со привремен престој; услуги за поправка на софтвер програми и web страници градежна конструкција

(111) 10361 (151) 12/05/2005
(210) TM 2001/181 (220) 02/03/2001
(181) 02/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - масла за јадење, маргарин

кл. 30 - мајонез

(111) 10362 (151) 12/05/2005
(210) TM 2001/182 (220) 02/03/2001
(181) 02/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазира; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување: горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили и сè друго што опфаќа оваа класа

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масти и масла за јадење и сè друго што опфаќа оваа класа

кл. 30 - кафе, чај, какао, колач, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии, мраз и сè друго што опфаќа оваа класа



(111) **10312** (151) 04/05/2005
 (210) ТМ 2001/183 (220) 02/03/2001
 (181) 02/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)

zvijezda

(591) зелена, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **4** - индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување: горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили и сѐ друго што опфаќа оваа класа

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масти и масла за јадење и сѐ друго што опфаќа оваа класа

кл. **30** - кафе, чај, какао, колачи, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии, мраз и сѐ друго што опфаќа оваа класа

(111) **10436** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/187 (220) 02/03/2001
 (181) 02/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Syngenta Limited**
Syngenta European Regional Centre,
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

ACANTO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **1** - хемикалии за користење во земјоделството, хортикултурата и шумарството, фертилизатори (гној) и ѓубрива

кл. **5** - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници

(111) **10304** (151) 04/05/2005
 (210) ТМ 2001/188 (220) 02/03/2001
 (181) 02/03/2011
 (450) 30/06/2005

(300) Z20001524A 06/11/2000 HR

(732) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, 48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, портокалова, црвена, зелена и кафена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - конзервиран, сушен и варен зеленчук, особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и препарати за подготвување супи, вклучително препарати за супи од зеленчук и концентрати за бујон

кл. **30** - сосови (освен салатни преливи), мирудии, адитиви за храна, смеси од солени и сушени зеленчук за употреба како мирудии за храна

(111) **10303** (151) 04/05/2005
 (210) ТМ 2001/189 (220) 02/03/2001
 (181) 02/03/2011
 (450) 30/06/2005

(300) Z20001523A 06/11/2000 HR

(732) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, 48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, портокалова, црвена, зелена, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук, особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и препарати за подготвување супи, вклучително препарати за супи од зеленчук и концентрати за бујон

кл. 30 - сосови (освен салатни преливи), мирудии, адитиви за храна, смеши од солени и сушени зеленчуци за употреба како мирудии за храна

(111) 10441 (151) 13/05/2005

(210) TM 2001/208 (220) 09/03/2001

(181) 09/03/2011

(450) 30/06/2005

(732) **Viacom International Inc.**
1515 Broadway , New York, New York
10036-5794, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

VIACOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарат за наснимување и репродукција на звук, видео и податоци, наснимување, пренесување и репродукција на звук и/или слики; апарат за забава преку игри наменет за користење со телевизиски екран или видео монитор; компјутеризиран или електронски апарат за забава; електричен или електронски апарат за забава што се активира со помош на метална паричка или жетони; компјутерски софтвер; компјутерски игри; електронски игри; видео игри, игри преку CD ROM; игри со аудио ефекти; касетки со игри наменети за употреба со електронски апарат за игри; наснимување звук и видео; кинематографски и фотографски филмови; филмови и видео ленти со подвижни слики; очила за сонце/очила со диоптер; наснимување звук; наснимување фотографии; записи; дискови; ленти; касети; касетки, картички и други носачи, при што сите носат или се наменети за употреба со носачи на звучни снимки, видео снимки, наснимени слики, игри, графикони, текст, програми или податоци; фонографски записи и дискови; касетки со игри за компјутерски видео игри и машини за играње со видео ефекти како и упатства- материјали кои се продаваат како целина; касети со компјутерски игри; програми со компјутерски игри; ленти со компјутерски игри; носачи на меморија; интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; кутии за носење касети и компакт дискови, делови и елементи за сите горенаведени производи

кл. 41 - забава, едукација и упатства преку или кои се поврзани со радио и телевизија; услуги за филмска, музичка, спортска, видео и

театарска забава; производство, подготвување, презентирање, дистрибуција, продавање (радио и телевизиски програми, серии и т.н.) директно на независни станици, мрежно работење и изнајмување телевизиски и радио програми и филмови, анимирани филмови и звучни и видео снимки; производство на специјални забавни атракции во живо; производство на телевизиски специјални атракции; услуги што се однесуваат на забава преку подвижни слики, на телевизиска забава и на изведби и шоу програми во живо; услуги што се однесуваат на производство на книги, списанија и часописи, производство и изнајмување на едукативни материјали и упатства објавување, организација, производство и презентација на настани за едукативни, културни или забавни цели; организација, производство и презентација на натпревари, расправи (дуели), игри, квизови, изложби, спортски настани, шоу програми, шоу програми на патувачки забавни групи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува и публиката; обезбедување форми за пристап кон забава и едукација преку комуникациски и компјутерски мрежи; обезбедување информации со учество на повеќе корисници на програмските услуги на молителот и разни други информации преку глобална компјутерска мрежа; информативни услуги (достапни во секое време преку главен компјутер) што се однесуваат на услуги за електронски игри кои се обезбедуваат со помош на интернет; обезбедување и функционирање на електронско водење состаноци; групни разговори и простории за разговори; обезбедување дигитална музика (не може да се „симне“ на компјутерски диск) за интернет; информации за мода што се обезбедуваат преку телекомуникациски средства од компјутерска база на податоци или преку интернет; информативни услуги (достапни во секое време преку главен компјутер) кои се однесуваат на забавни, спортски и културни настани со помош на компјутерска база на податоци и, или со помош на интернет или со други средства; услуги за електронски игри што се обезбедуваат од компјутерска база на податоци или со помош на интернет; обезбедување електронски публикации (достапни во секое време преку главен компјутер); публикација на електронски книги и часописи (достапни во секое време преку главен компјутер); публикација на текстови во електронски формат или поинаку; услуги за изложби; обезбедување пристап до изложби (достапен во секое време преку главен компјутер) и услуги за изложби; услуги за емитување вести што се пренесуваат преку интернет; организирање и водење состаноци; обезбедување информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги



(111) **10440** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/209 (220) 09/03/2001
 (181) 09/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Viacom International Inc.**
 1515 Broadway, New York, New York
10036-5794, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

VIACOM OUTDOOR

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - распространување реклами на отворен простор за други лица на билборд, на автобуси, железнички и улични рекламни паноа; услуги на рекламирање; поставување реклами за други лица; подготвување реклами за други лица; рекламирање на електронски билбордови; изнајмување рекламен простор; рекламирање на билбордови

(111) **10371** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/210 (220) 09/03/2001
 (181) 09/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **THE SCOTT FETZER COMPANY**
 28800 Clemens Road, Westlake,
Ohio 44145, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

KIRBY

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - правосмукалки и нивни делови како што се кожни додатоци, додатоци за песок, спреј дози, генератори за сапуница, чистачи на под, додатоци за перење простирки, вбризгувачи на дување/издување, вакуумски носачи на алати, тркала, мотори, вратила, граничници (за висина на тркалата) и педали, чаши

(111) **10385** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/218 (220) 09/03/2001
 (181) 09/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **The Coca-Cola Company**
Atlanta, Georgia 30301, US

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје

(540)

ЖИВОТОТ Е УБАВ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** - пиво; минерални и соди води и други безалкохолни газирани и негазирани пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење сокови

(111) **10386** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/219 (220) 09/03/2001
 (181) 09/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **The Coca-Cola Company**
Atlanta, Georgia 30301, US

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

ЖИВОТОТ ИМА ДОБАР ВКУС

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** - пиво; минерални и соди води и други безалкохолни газирани и негазирани пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење сокови

(111) **10326** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/222 (220) 12/03/2001
 (181) 12/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED a**
Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и

податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горе наведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горе наведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари,


спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видео, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

(111) 10327	(151) 11/05/2005
(210) TM 2001/223	(220) 12/03/2001
	(181) 12/03/2011
	(450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горе наведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на

големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горенаведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(111) **10328** (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/224 (220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**

a Mauritian company

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни

материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горе наведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

(111) 10329 (151) 11/05/2005

(210) TM 2001/225 (220) 12/03/2001

(181) 12/03/2011

(450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED a Mauritian company**

3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS, MU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти

за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и spremници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горе наведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги,

услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горе наведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горенаведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски

програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(111) **10330** (151) 11/05/2005
 (210) TM 2001/226 (220) 12/03/2001
 (181) 12/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**
 a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. **16** - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и ателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. **35** - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги,

услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. **38** - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горенаведените услуги


кл. **41** - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(111) **10331** (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/227 (220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**
a Mauritian company
**3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спременици сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. **16** - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. **35** - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат

со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. **38** - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настани и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горенаведените услуги

кл. **41** - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настани во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видео, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информац

(111) **10332** (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/228 (220) 12/03/2001
(181) 12/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**
a Mauritian company
**3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и

податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на производи во малопродажба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настапи и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горе наведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настапи во живо, настани, концерти, театарски изведби,

натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(111)	10333	(151)	11/05/2005
(210)	TM 2001/229	(220)	12/03/2001
		(181)	12/03/2011
		(450)	30/06/2005


(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED

a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS, MU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за снимање, пренос, емитување, прием, чување, прикажување или репродукција на звук, слика и податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти за енкодирање и декодирање електрични сигнали; далечински управувачи; „паметни“ картички; енкодирани картички; антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници, утикачи и сидни утикачи; разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите за чување или снимање податоци, звук или слика; кинематографски филмови подготвени за прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски комуникации, снимање, пренос, емитување, чување, прикажување, прием и репродукција, опрема за обработка на податоци; сметачки софтвер и апарати и инструменти за користење при спојување на интернет; електронски публикации; делови (и опрема) за сите горенаведени производи

кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини), пописи на телевизиски, кабелски, радио и сателитски програми; забавни пописи и прегледи; фотографии; налепници; постери; канцелариски материјали; весници

кл. 35 - понуда за продажба и продажба на

производи во малопроджба и продажба на големо; огласување и рекламирање, како и услуги на агенции за огласување и рекламирање; изнајмување простор за огласување; водење комерцијални работи; книговодствени услуги, услуги на советувања, информирање и консултантски услуги во врска со работењето и водењето на работите; услуги за испитување на пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи со јавноста и огласување; услуги на претплата и претплатничко советување и информирање, консултантски услуги и услуги на менаџмент; организирање и водење трговски саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци, звук или слики; мултимедиумски комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; услуги за емитување радио, телевизиски, сателитски и кабелски програми; услуги на новински агенции; пренос, посредување и прикажување информации за деловни или куќни намени сочувани во сметачките бази на податоци; емитување во живо на настани и настани; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; услуги на емитување претплатничка телевизија; изнајмување места на Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или кои се достапни директно од интернет; посредување и ширење на информации во врска со горенаведените услуги

кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски, видео, сателитски и кабелски програми; услуги на забава и образовни услуги; организација, прикажување, продукција и снимање настани во живо, настани, концерти, театарски изведби, натпревари, предавања, промоции, семинари, спортски активности и настани, рецитали, дебати, јавни и приватни собирања, културни активности и настани, конференции, состаноци, собирања и презентации; изнајмување филмски ленти, видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување (најмување), изнајмување и лизинг на уреди и инструменти; објавување книги, прирачници, часописи (магазини) и текстови, филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги на советувања во врска со сите горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа во врска со интернет или што се занимаваат со интернет или се достапни директно од интернет; давање и ширење информации во врска со горенаведените услуги

(111) 10302 (151) 04/05/2005
(210) TM 2001/241 (220) 14/03/2001
(181) 14/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC**
(Delaware limited liability company)
625 North Washington Street, Alexandria,
Virginia 22314, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

WWRE


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги предвидени преку глобална компјутерска мрежа за деловна (business - to - business) електронска трговија поточно, за водење трансакции помеѓу продавачи на мало и снабдувачи на отворена линија (on - line) и управување со процесот на синцирот на снабдување

(111) 10342 (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/244 (220) 15/03/2001
(181) 15/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



591) портокалова, модра, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции;

сосови; макала, сѣ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не содржат лекови во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала, сѣ вклучено во класата 30

(111) **10343** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/245 (220) 15/03/2001
(181) 15/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, модра, сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала, сѣ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки што не

содржат лекови во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала, сѣ вклучено во класата 30

(111) **10298** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2004/246 (220) 24/03/2004
(181) 24/03/2014
(450) 30/06/2005

(732) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. „Маркова“ бр. 101, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VIP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **34** - тутунски преработки, особено цигари

(111) **10417** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/247 (220) 15/03/2001
(181) 15/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Swedish Match Industries Aktiebolag**

Vastra Drottningvagen, S-52222 Tidaholm, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)



(591) жолто-кафена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - тутун; производи за пушачи; кибрити; запалки

(111) **10372** (151) 12/05/2005
(210) ТМ 2001/254 (220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **SCHERING-PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

VIKORENE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10344** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/255 (220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, виолетова, модра, бела, нијанси на зелена, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - чај и производи од чај

(111) **10345** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/256 (220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, модра, црвена, бела, окер и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** - чај и производи од чај

(111) **10373** (151) 12/05/2005
(210) ТМ 2001/257 (220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **SCHERING-PLOUGH LTD.**
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

SARASAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10315** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/258 (220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 30/06/2005


(732) **Farmaceutsko-hemijska industrija**
„ZDRAVLJE“ Akcionersko drustvo
ul. Vlackova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SINTRADON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни производи



- (111) **10346** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/271 (220) 20/03/2001
 (181) 20/03/2011
 (450) 30/06/2005
- (732) **McCormick & Company, Incorporated**
 (Maryland, USA, corporation)
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, US
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јаца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; сушен лук, кромид и козјак (врста кромид); ладни сосови за крекери и смеши за ладни сосови; бујон и смеши за бујони; мирудии за салати и смеши од зачини за салати; смрзнати билки; супи и смеши за супи

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво, сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; лед за разладување; преработени билки; мајонези; мирудии; смеши од мируди; пресол и смеши за пресол пикантни сосови (мирудии); пикантни средства за мачкање; тесто и смеши за тесто; смеши за сосови; мирудии додатоци на јадењата и смеши за мирудии додатоци на јадењата

кл. **31** - земјоделски, градинарски, шумски производи и бобинки, што не се вклучени во другите класи; живи животни, свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна за животни, слад; свежи билки, свеж зеленчук, свежи габи и свежо цвеќе за јадење

кл. **42** - закрепнување (хранење); привремено примање стан; лекарска, хигиенска нега и нега на убавината; ветеринарни и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; програмирање за сметачи (компјутери); дизајнирање, развој, испитување на прехранбените производи за други; производство на прехранбени производи за други; советодавни услуги на подрачјето на прехранбените производи; истражување за други на подрачјето на прехранбените производи

- (111) **10418** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/280 (220) 21/03/2001
 (181) 21/03/2011
 (450) 30/06/2005
- (732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

MENARTAN

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и диететски супстанции приспособени за медицинска употреба

кл. **35** - рекламирање, канцелариски услуги, бизнис менаџмент

кл. **42** - обезбедување храна и пијалоци, медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни и индустриски истражувања

- (111) **10419** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/281 (220) 21/03/2001
 (181) 21/03/2011
 (450) 30/06/2005

- (732) **Berlin-Chemie AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

OLMEN

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и диететски супстанции приспособени за медицинска употреба

кл. **35** - рекламирање, канцелариски услуги, бизнис менаџмент

кл. **42** - обезбедување храна и пијалоци, медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни и индустриски истражувања

(111) **10316** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/284 (220) 21/03/2001
(181) 21/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.**

Bul."Aprilsko v'stanie" br. 68, 7200 Razgrad, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ПРОЦИЛИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **10308** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/285 (220) 22/03/2001
(181) 22/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста**

и др. ДОО извоз-увоз Скопје

**бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30,
ламела 1, мезанинлок 2 и 3, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за снимање; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија; канцелариски материјал; машини за пишување и канцелариски прибор

(111) **10423** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/287 (220) 22/03/2001
(181) 22/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Честертон Сил Инжинеринг - Фотиос**

**бул. К.Ј. Питу В-4, бр.24, мез 11,
1000 Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во

листови и во прав за сликарите; декоратерите; печатарите и уметниците

кл. 17 - каучук; гутаперка; гума; азбест; лискун и производи од нив што не се опфатени во другите класи; полуфабрикати од пластични материјали; материјали за подлошки; за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

(111) **10347** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/289 (220) 23/03/2001
(181) 23/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, црна, бела и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - ветеринарни препарати и субстанции; адитиви за животинска храна; дезинфектанти; пестициди; прашоци, спрејеви и гердани, сите за убивање болви и сите за употреба кај животни

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумарски продукти, зрна и семиња, сите влучени во класата 31 живи животни, птици и риби; храна за животни, птици и риби; слад, сипна коска, коски за кучиња; легла за животни; свежо овошје и свеж зеленчук, и препарати вклучени во класата 31 за употреба како адитиви на таквите храни

(111) **10324** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2001/303 (220) 28/03/2001
(181) 28/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Duni AB**

Box 95 S - 101 21 STOCKHOLM, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена и жолта

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 4 - свеќи, чајни свеќи, восок за ламби и фигури за една употреба, градинарски светилки, светилки за гробишта, светлечка хартија, светлечки коцки, брикети, потпалувачи

кл. 8 - прибор за јадење, ножеви, вилушки, лажици

кл. 16 - салфетки, покривки за маси, подметнувачи, троаголници, филцани, чинии, подметнувачи за чаши, подметнувачи од платно за филцани, чаши и чинии, крпи, шамичиња, крпчиња за триење при капење, памучиња на лице, филтри за кафе, декоративни ленти и прекривки за маси од хартија; подметнувачи од платно, хартија за бришење раце, хартија за виткање подароци; пакувања од хартија; картони, пластика, еколошки материјали што се распаѓаат, фолии за пакување од пластика

кл. 20 - кутии за пакување направени од пластика; сламки за пиење

кл. 21 - чинии, чаши, филцани, држачи за варено јајце, филцани, држачи за филцани, свеќници, држачи за свеќи и чајни свеќи, прстени за свеќи, држачи за салфетки, прстени за салфетки, подметнувачи (не од хартија), држачи за ножеви, вилушки, лажици, чинии, филцани, чаши, послужавници, салфетки, пластични фолии, фолии: здели, тегли, стомни, послужавници, кутии, чинии, основи за послужување, послужавници за носење, чајници, бокали за кафе, изолирани термоси и стомни, садови за млеко, садови за крем, садови за шеќер, вазни, чепкалки, стапчиња за коктели и стегачи

кл. 24 - чаршафи за маси, салфетки, подметнувачи, триаголни чаршафи, подметнувачи, крпи, крпчиња за триење при капење, марамчиња, креветски чаршафи, навлаки за перници (од тексти), мушеми, пластифицирани чаршафи за маси

(111) **10422** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/304 (220) 29/03/2001
(181) 29/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за финансиски консалтинг**
ТЕАМ Митко и други ДОО Скопје,
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/3-1,
1000 Скопје, МК

(540)

Team consulting

(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - книговодство

кл. 36 - консултации по повод финансиск пра-шања

(111) **10348**

(151) 11/05/2005

(210) ТМ 2001/307

(220) 30/03/2001

(181) 30/03/2011

(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена со нијанси, црна, бела, нијанси

најсветло кафена, сива, сина, кафена, виолетова, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни(пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сè вклучено во класата 32

(111) **10349** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/308 (220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SNICKERS CRUNCHER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки) ; слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

(111) **10350** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/309 (220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, црна, бела, нијанси на сива,
нијанси на драп

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки) ; слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(111) **10352** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/311 (220) 30/03/2001
 (181) 30/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена со нијанси, црна, бела, сина,
 нијанси најсветла кафена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(111) **10353** (151) 11/05/2005
 (210) ТМ 2001/312 (220) 30/03/2001
 (181) 30/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, црна, бела, нијанси на светло кафена,
 нијанси на сива, кафена, розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(111) **10354** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/313 (220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, жолто-кафена, црна, бела, нијанси на
светло-кафена
нијанси на сива, кафена, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сè
вклучено во класата 32

(111) **10355** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/314 (220) 30/03/2001
(181) 30/03/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)



591) зелена во нијанси, црна, бела, нијанси на светло
кафена нијанси на сива, кафена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сè вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и
други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сè
вклучено во класата 32



(111) **10375** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/315 (220) 30/03/2001
 (181) 30/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела, нијанси на сива,
 нијанси на светло-кафена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѐ вклучено во класата 30

кл. **32** - пива; минерални и газирани води и други неалкохолни пијалоци; овошни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, сѐ вклучено во класата 32

(111) **10376** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/316 (220) 30/03/2001
 (181) 30/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Здравствена организација, Гален**
 лабораторија „ФИТОФАРМ“ Скопје
ул.Киро Димишков 406, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

ZABOLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10377** (151) 12/05/2005
 (210) ТМ 2001/317 (220) 30/03/2001
 (181) 30/03/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Ravintoraisio Oy**
Raisionkaari 55 21200 Raisio, FI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

EVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

(111) **10323** (151) 04/05/2005
(210) TM 2001/319 (220) 02/04/2001
(181) 02/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **WRANGLER APPAREL CORP.**
(Delaware Corporation)
Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - синцирчиња за клучеви

кл. 9 - очила за сонце

кл.14 - часовници, значки-беџови и медалјони,
метални запалки, метални топки за колани

кл. 16 - канцелариски матерјали

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, сурови крзна, куфери и патни торби
чадори

кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) **10356** (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/320 (220) 02/04/2001
(181) 02/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,

вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сѐ вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи;
чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто
кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
(не содржат лековити состојки) ; слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;

(111) **10309** (151) 04/05/2005
(210) TM 2001/329 (220) 03/04/2001
(181) 03/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey KT13 0QU, UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување цигари, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигариналоси; супстанции за пушење што
се продаваат одвоено или заедно со тутун а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, чибуци, лулиња и
кибрити



(111) **10387** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/331 (220) 04/04/2001
 (181) 04/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**
Ataturk Caddesi, No: 16, Kirac, Buyukcekmece, ISTANBUL, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **25** - чевли, чизми, влечки, патики за тенис, топуци за обувки, топуци (ѓонови), потпетици

(111) **10420** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/335 (220) 05/04/2001
 (181) 05/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Menarini International Operations**
 Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, 1611 Luxembourg, LU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

OLMESAN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и диететски супстанции приспособени за медицинска употреба

кл. **35** - рекламирање, канцелариски услуги, бизнис менаџмент

кл. **42** - обезбедување храна и пијалоци, медицинска, хигиенска и козметичка нега; научни и индустриски истражувања

(111) **10421** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/336 (220) 05/04/2001
 (181) 05/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI**
Mesihpasa Caddesi Erson Is Merkezi No28 Laleli St. Marmara Kurumlar VD 744 002 2004 , TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација од кожа и производи направени од овие материјали а не се вклучени во другите класи; кожи од животни, сурови кожи со влакна-крзна; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици, коњски опреми и седларски производи

кл. **25** - облека, чевли и капи

(111) **10439** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/343 (220) 09/04/2001
 (181) 09/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **Sun Microsystems, Inc.**
901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

IPLANET

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни опреми

кл. **35** - услуги што се однесуваат на бизниси


кл. **42** - услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со компјутерски хардвер; услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со компјутерски софтвер; услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со интернет; услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со електронски промет (трговија по електронски пат); услуги за дизајнирање, развој и консултации во врска со технологија

(111) **10334** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/361 (220) 11/04/2001
(181) 11/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED**
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
PORT LOUIS, MU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **39** - транспорт; пакување и складирање стока, организирање патувања; сите услуги од оваа класа во врска со интернет, што се однесуваат на интернет или на добиена on-line по пат на интернет, добивање и ширење на информации во врска со сите горенаведени услуги

кл. **42** - клубови, ресторани, барови, кафеани; информативни услуги; овозможување пристап и изнајмување пристапно време на сметачките (компјутерските) бази на податоци; изнајмување сметачи; инсталација и одржување на сметачкиот софтвер; услуги од сметачкото програмирање и сметачкото дизајнирање; сите услуги од оваа класа во врска со сметачите, сметачките апарати и опрема, сметачко програмирање и сметачки дизајн; услуги на дизајнирање, цртање и пишување по налози за составување web страници на интернет; креирање и одржување web страници; удомување (hosting) web страници на трети лица; сите услуги од оваа класа во врска со интернет, што се однесуваат на интернет или прибавена on-line по пат на интернет; сите услуги од оваа класа поврзани со организирање сместување и патување

(111) **10357** (151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/362 (220) 12/04/2001
(181) 12/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Mars, Incorporated 6885 Elm Street,**
McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, бела, кафена, жолта, жолто-кафена,
црна, чоколадна, најсветло кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите гореспоменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сè вклучено во класата 29

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеси од цикорија сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (не содржат лековити состојки); слаткарски производи, торти, бисквити овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

(111) **10378** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/363 (220) 10/04/2000
(181) 10/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) **Претпријатие за трговија на големо и мало,**
транспорт и шпедиција „ВРМ“ д.о.о Скопје
ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.15/3/17,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **18** - вештачка кожа, картон-кожа, футроли за клучеви, кожни врвки, кутии од кожа или од картон и кожа, рачни торби, несесери за патување, обработена кожа, кожа за обложување обувки, паричници, куфери, патни торби, торби за плажа, планинарски торби, ранци, рачни торби, колани од кожа, торби за кампување, торби за патување, актовки, навлаки за костуми, кожна галантерија, училишни торби, шевро-кожа

кл. **24** - волнени ткаенини, волнени штофови, гумирано платно, дамаст, еластични ткаенини,




етикети од ткаенина, жерсеј, животинска кожа, јоргани, јута за таписерии или за везење, јутени ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини, крпи, постелнина, свилени ткаенини, вреќи за спиење, чаршафи за маса од хартија, чаршави за маса, џебни шамичиња

кл. 25 - блузи, работнички кошули, боди облека, облека за велосипедисти, влечки, вратоврски, вратоврски за кошули, горна облека, горни капути, градници, доколеници, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, елеци, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, затегнувачи, здолништа, капи за капење, костуми за капење, машки гајички за капење, наметки за бања, чевли за капење, беретки, капути, качулки, комбинезони за скијање на вода, женска долна облека, комбинезони, конфекциска облека, костуми, кошули, одделно направени градни делови од кошули, крзна, крзнени наметки, кружни капи, куси блузи, сакоа, куси спортски палта со качулки, куси чорапи, ленти за глава, манжетни, манипули, машки гаји, машки наметки, морнарски блузи, сандали за бања, наметки за дожд, наметки, нараквици од волна, обувки за текстил, обувки, обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, крампони на обувки за фудбал, патики, пелерини, пиџами, планинарски чевли, платнени чевли, покривки за уши, поткошули, потници за под пазуви, потздолништа, предмети за облекување, престилки, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти, ремени, сандали, свилени шамии, спортски обувки, спортски куси панталони, средства против лизгање на обувки, гимнастички дресови, маици, трикотажени предмети за облекување, униформи, француски капи, цилиндри, чевли, чизми, чизмички, чорапи, чорапи против потење, шапки, широки појаси

(111) **10424** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/368 (220) 10/04/2000
(181) 10/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз
ул. „Тодор Чангов“ бр.62, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)




(591) кафена, жолта, бела, црвена, сребрена,

жолто-кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(111) **10425** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/369 (220) 11/04/2000
(181) 11/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз
ул. „Тодор Чангов“ бр.62, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, жолта, црвена, кафена, црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(111) **10443** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/379 (220) 11/04/2000
(181) 11/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CALLISTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемикалии за употреба во земјоделството, хортикултурата и шумарството; средства за подобрување на плодноста и губривата средства за регулирање на растот на билките; препарати за третман на семето

кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, родентициди, препарати за уништување штетници и коров

(111) **10379** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/382 (220) 12/04/2000
(181) 12/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје ул."Орце Николов" бр.75, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, жолто-кафена, сина, зелена, црвена, бела,
сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - јадења врз база на брашно, најfino пченкарно брашно, јушки, макарони, палачинки, пица, равиоли, (тестенини), лазањи (тестенини), ситни јушки, тестенини, тестенини за исхрана, ферменти за тесто, шпагети

(111) **10388** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/382 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d. Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела и темно-зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво

(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; мраз за разладување

кл. **32** - пиво; минерални и газирани води како и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење напивки

(111) **10380** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/384 (220) 12/04/2000
(181) 12/04/2010
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за производство на брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје ул."Орце Николов" бр.75, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - бадемово тесто, бисквити, јадења врз база на брашно, најfino пченкарно брашно, брашно од синап, бриоши (печиво), вафли, гриз, двопек, екстракти на слад за употреба во исхраната, приправки од жита, снегулки од сушено жито, брашно од жито, продукти врз база на зоб, зоб (истолчен), зоб (исчистен), зобени снегулки, зобено брашно, јачмен (лупен), јачмен (толчен), јачмено брашно, јушки, квасец, кечап, леб, мајонез, макарони, месни пити, мирудии, мирудии ароматични, некиснет леб, ориз, оцет, палачинки, бомбони, пиперка (мирудија), пица (тесто), прехранбено брашно пржена пченка, пченкарни пуканки, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли (тестенина), лазањи (тестенина), сендвичи, сенф, ситни јушки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, екстракт на слад за исхрана, слаткарски производи, сладолед, тесто за слатки, брашно од соја, сол за конзервирање, сол за во јадење, сосови, стапчиња слатки, брашно од тапиока, тестенини, тестенини за исхрана, торти, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, fino ситно печиво, цимет (мирудија), црн пипер, чајни слатки (мињони), шеќер, жолт шеќер за употреба во исхрана, шеќерни производи, шпагети

(111) **10390** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/385 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d. Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела и темно-зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; мраз за разладување

(111) **10391** (151) 13/05/2005

(210) TM 2001/386 (220) 18/04/2001

(181) 18/04/2011

(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела, светло-зелена,
темно-зелена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,

путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; мраз за разладување

кл. **32** - пиво, минерални и газирани води како и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати приправки (препарати) за подготвување напивки

(111) **10393** (151) 13/05/2005

(210) TM 2001/388 (220) 18/04/2001

(181) 18/04/2011

(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (прифтија, желе), џемови компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалоци на база на кафе, чај, какао, какао (пијалоци на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за разладување

кл. **32** - минерални и газирани води како и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; концентрати од екстракт за подготвување пијалоци, сирупи за подготвување пијалоци, безалкохолни овошни екстракти, билни сокови

(111) **10394** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/389 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки во кои преовладува млекото: јогурт, кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер, путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, пијалочи на база на кафе, чај, какао, какао (пијалочи на база на какао), какао со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита (снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; мраз за разладување

(111) **10395** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/390 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FILHARMONIJA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; мраз за разладување

(111) **10396** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/391 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SCALA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, надоместоци за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; мед, сирупи од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; мраз за разладување

(111) **10397** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/392 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DIJETALKA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење



(111) **10398** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/394 (220) 18/04/2001
 (181) 18/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

DELKO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **10399** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/396 (220) 18/04/2001
 (181) 18/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

POLIKO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **10400** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/398 (220) 18/04/2001
 (181) 18/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

DIMCEK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **10401** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/400 (220) 18/04/2001
 (181) 18/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

MOZAIKO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **10401** (151) 13/05/2005
 (210) ТМ 2001/400 (220) 18/04/2001
 (181) 18/04/2011
 (450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

MOZAIKO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **10402** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/403 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)


MESNA PISANICA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; пифтии (желе)

(111) **10403** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/405 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; сите видови на конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени продукти од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **10428** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/406 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за преработка на кафе и трговија**
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе

(111) **10429** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/407 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за преработка на кафе и трговија**
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) розова, кафена, црна, сива, портокалова,
бела и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе

(111) **10430** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/408 (220) 18/04/2001
(181) 18/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за преработка на кафе и трговија**
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(591) виолетова, сина, кафена, црна, црвена,
бела и сива

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 30 - чоколадни напивки, чоколада

(111) 10431	(151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/409	(220) 18/04/2001
	(181) 18/04/2011
	(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(591) црвена, златна, црна, сина,
жолта, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(111) 10432	(151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/410	(220) 18/04/2001
	(181) 18/04/2011
	(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, црвена, црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(111) 10433	(151) 13/05/2005
(210) ТМ 2001/411	(220) 18/04/2001
	(181) 18/04/2011
	(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црна, жолта, црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(111) 10336	(151) 11/05/2005
(210) ТМ 2001/413	(220) 19/04/2001
	(181) 19/04/2011
	(450) 30/06/2005

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

MILKY WAY ZG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,

ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѣ вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста (тестенини); жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеси од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки кои не содржат лекови); слаткарски производи; торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѣ вклучено во класата 30

(111) 10337 (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/414 (220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

MILKY WAY ZERO GRAVITY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми, ладни десерти; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; сосови; макала; сѣ вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста (тестенини); жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и смеси од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки кои не содржат лекови); слаткарски производи; торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и

конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сѣ вклучено во класата 30

(111) 10358 (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/415 (220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

XEEVAGENT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за третман на ракот

(111) 10359 (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/416 (220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

IRAGENTIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за третман на ракот

(111) 10360 (151) 11/05/2005
(210) TM 2001/417 (220) 19/04/2001
(181) 19/04/2011
(450) 30/06/2005

(732) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

RADIOPLETS



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на ракот

кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за третман на ракот

(111) 10299

(151) 04/05/2005

(210) ТМ 2004/435

(220) 16/06/2004

(181) 16/06/2014

(450) 30/06/2005

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Маркова бр.101, 7500 Прилеп, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сребрена, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(111) 10300

(151) 04/05/2005

(210) ТМ 2004/480

(220) 01/07/2004

(181) 01/07/2014

(450) 30/06/2005

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. "Маркова" бр.101, 7500 Прилеп, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сина и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари

(111) 10296

(151) 06/05/2005

(210) ТМ 2003/568

(220) 07/08/2003

(181) 07/08/2013

(450) 30/06/2005

(732) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7, Скопје, МК

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) 10317

(151) 06/05/2005

(210) ТМ 2004/855

(220) 05/11/2004

(181) 05/11/2014

(450) 30/06/2005

(732) ДППУ „МАТТИС“ ДООЕЛ
експорт - импорт, Скопје
ул. "Даме Груев" 7/3-8, 1000 Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - аеростатички балони (ткаенини што не пропуштаат гас, за аеростатички балони), басма /ткаенина/, билијарски простирки, бришачи од текстил, брукат, вез (ткаенини со вртани мотиви за везење), волнени ткаенини, волнени штофови, восочно платно /чаршафи за маса/, врвки за пердиња, од текстил, газа /ткаенина/, груба ткаенина од коноп, гумирано платно /не е за производство на хартиени производи /дамаст/ткаенина/, дрогет /ткаенина/, душеци (преслеки за душеци), душеци (ткаенина за душеци), еластични ткаенини, еспарто /растение/ (ткаенини од еспарто), етикети од ткаенина, жерсеј /ткаенина/, животинска кожа (ткаенини што имитираат животинска кожа), зефирна ткаенина, знаменца /не се од хартија/, знамиња, знамиња /не се од хартија/, сидни тапети /од текстилен материјал/, јоргани /поплуни/, јута за таписерии

или за везење, јутени ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини, капење (рубa за капење) со исклучок на предмети за облекување, коноп (платно од коноп), коноп (ткаенини од коноп), креп /ткаенина/, крепон /ткаенина/, крпи, крпи за бришење стакло, крпи /за маса/ од текстил, крпи /тоалетни/ од текстил, ленени ткаенини, лепливи ткаенини што се лепат со топла постапка, мали чаршафи за маса /од текстил/, марабут /ткаенина за шатори/, молескин /имитација на марокен/, мрежи за комарци, навлаки за заштита на мебелот, навлаки за перници, навлаки за перници /калафи/, неткаен текстилен материјал, обвиткувачи за душеци, облека (ткаенина за облека), обувки (ткаенина за обувки), обувки (ткаенина за поставување на обувките), пај /волнена ткаенина/, памучни ткаенини, памучно платно, паркет, пердиња за на врати /од текстилен материјал/, пердиња од текстил, пердиња од текстил или од пластични материји, пердуви/прекривка за нозе/, печатарство (свилена ткаенина за печатарски матрици), пластични материјали /сурогати за ткаенини/, платно, платно (фино квадратно лено платно), платно за стока, плашт /наметка/, покривки, покуќнина (заштитни навлаки за покуќнина), покуќнина (прекривки за покуќнина) /од пластични материјали/, покуќнина (ткаенина за покуќнина), постави /ткаенини/, постелнина, прекривки за кревети, прекривки за нозе /од пердуви/, прекривки за патување, прекривки од хартија /за кревети/, преслека /платно/, рамија /кинеска трева/ (ткаенини од рамија), ретки /ткаенини /со ретки конци/, решето (ретка ткаенина за решето), сари /женски предмет за облекување/, свилена ткаенина за печатарски шаблони, свилени ткаенини, симнување шминка (крпи за симнување на шминката) од текстилен материјал, сирење (платно за правење сирење), спиење (вреќи за спиење) /сошиени, ги заменуваат покривките/, стаклени влакна (ткаенини од стаклени влакна) за текстилна употреба, стакло (крпи за стакло), столна галантерија /од текстил/, тафта /свила/, тил /ткаенина/ткаенина за постави, ткаенина од груб материјал, ткаенини, ткаенини што имитираат кожа на животни, тоалетни ракавици, трико /ткаенина/, тркалезни подметнувачи за маса /не се од хартија/, филтрирачки текстилни ткаенини, филц, фланел за санитарна употреба, фланел /ткаенина/, чаршафи за маса од хартија, чаршафи за маса /куси и долги/, шапки (постави за шапки), шевиот /ткаенина/, шишиња (подлоги за шишиња) /столна галантерија/, џебни шамивчињ /од текстил/

кл.25 - автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека што се прилепува на телото/, околувратници од пердуви или крзно, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѱонови, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути /палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /гамаши/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѱонови, елечи, женски гаќи, женски

градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се за електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гаќички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капуту, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката, за време на миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѱотот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки за уши /предмети за облекување/, поткошули, потници за под пазуви, подздолништа, предмети за облекување, престилки/предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали, свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети за облекување, туника /предмети за облекување/, униформи, француски капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /ленти/, џебови на облека

кл. 27 - автомобили (килимчиња за автомобили), бришачи за обувки за пред врата, восочни платна /линолеуми/, гимнастички простирки, када за бања (простирки што се ставаат пред кадите), линолеуми, подови (изолациони прекривачи за подови), подови (прекривки за подови), простирки



за нозе, рогозина, рогозина /чистачи на обувки
за пред врата/, таписерии за сидови /не се од
текстил/, трска (простирки од трска), килими,
килими што не се лизгаат, уметнички ракотворби

(111) **10295** (151) 14/03/2005
(210) ТМ 2000/1331 (220) 10/11/2000
(181) 10/11/2010
(450) 30/06/2005
(732) „11 Октомври-Еурокомполит“ Д.О.О. Прилеп
Ул. „Александар Македонски“ 2/42 7500, МК
(540)



(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метал што не се
опфатени со другите класи; руди

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозивни, средства за огномет

(111) **10293** (151) 03/03/2005
(210) ТМ 2000/1335 (220) 13/11/2000
(181) 13/11/2010
(450) 30/06/2005

(732) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna, AUSTRIA, AT

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. „Јуриј Гагарин“ 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

IMOVAX POLIO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(111) **10301** (151) 04/05/2005
(210) ТМ 2000/1376 (220) 20/11/2000
(181) 20/11/2010
(450) 30/06/2005

(732) **Bates Worldwide, Inc., a Delaware corporation**
498 Seventh Avenue, New York, New York 10018,
US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - рекламно пропагандни и промотивни
услуги за други

(111) **10294** (151) 03/03/2005
(210) ТМ 2000/1426 (220) 05/12/2000
(181) 05/12/2010
(450) 30/06/2005

(732) **Aventis Pasteur GmbH**
Vienna, AT

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. „Јуриј Гагарин“ 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

AVAXIM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини

(111) **10381** (151) 13/05/2005
(210) ТМ 2000/1473 (220) 18/12/2000
(181) 18/12/2010
(450) 30/06/2005

(732) **ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА**
„КОМПАНИЈА ЧЕКОВОРИ“ ДИВНА И ДР. ДОО
КАВАДАРЦИ Ул. „Едвард Кардељ“ бр.11,
1430 Кавадарци, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти

кл. 32 - безалкохолни пријалози; пијалози од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалози

кл. 33 - алкохолни пијалози (освен пиво)

(111) 10310 (151) 04/05/2005

(210) TM 2000/1477 (220) 19/12/2000

(181) 19/12/2010

(450) 30/06/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, зелена, бела, црна,

сина, портокалова, жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - масла за јадење и масти

(111) 10442 (151) 13/05/2005

(210) TM 2000/1490 (220) 19/12/2000

(181) 19/12/2010

(450) 30/06/2005

(732) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 10307

(151) 04/05/2005

(210) TM 2000/1504

(220) 22/12/2000

(181) 22/12/2010

(450) 30/06/2005

(732) Castrol Limited

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц, кат2, канц 12, 1000, Скопје

(540)

GTD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за подмачкување, масла и масти за подмачкување и влажнење; природни (не хемиски) адитиви (додатоци) на горивата, средствата за подмачкување и масти; средства за апсорбирање прашина и нечистоти, средства и состави за влажнење и врзување; средства за осветлување; погонски масла; масла за пренос (трансмисиски масла)

(111) 10426

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/1505

(220) 22/12/2000

(181) 22/12/2010

(450) 30/06/2005

(732) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company

87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

INDUCTOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растење на коскени клетки

(111) 10427

(151) 13/05/2005

(210) TM 2000/1506

(220) 22/12/2000

(181) 22/12/2010

(450) 30/06/2005

(732) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited Liability Company

87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

INDUCTEIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање на растењето на коскени клетки



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	10379		10372		
	10306		10373	кл. 12	10374
	10406		10315		
	10437		10418	кл. 13	10295
	10438		10419		
	10436		10316	кл. 14	10323
			10347	кл. 16	10382
кл. 2	10423		10376		10321
			10420		10414
кл. 3	10369		10358		10415
	10376		10359		10416
	10297		10360		10305
	10296				10326
		кл. 6	10295		10327
кл. 4	10307		10323		10328
	10362				10329
	10312	кл. 7	10295		10330
	10324				10331
		кл. 8	10324		10332
кл. 5	10292				10333
	10379	кл. 9	10444		10308
	10293		10382		10324
	10294		10321		10323
	10442		10305		
	10426		10441	кл. 17	10406
	10427		10371		10423
	10363		10326		
	10306		10327	кл. 18	10378
	10404		10328		10322
	10405		10329		10323
	10435		10330		10421
	10407		10331		
	10408		10332	кл. 20	10324
	10409		10333		
	10313		10308	кл. 21	10324
	10314		10323		
	10365		10439	кл. 24	10378
	10366				10322
	10411	кл. 10	10358		10324
	10412		10359		10317
	10413		10360		
	10340			кл. 25	10378
	10437	кл. 11	10382		10364
	10438		10367		10323
	10436		10305		10387



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	10421		10383		10389
	10317		10325		10391
			10341		10392
кл.26	10322		10361		10393
			10362		
кл. 27	10317		10312	кл. 33	10381
			10304		10318
кл. 29	10381		10303		
	10333		10342	кл. 34	10417
	10368		10343		10309
	10370		10344		10298
	10311		10345		10299
	10341		10346		10300
	10361		10348		
	10362		10349	кл. 35	10301
	10312		10350		10382
	10304		10351		10407
	10303		10352		10408
	10342		10353		10409
	10343		10354		10321
	10346		10355		10411
	10348		10375		10412
	10349		10356		10413
	10350		10357		10410
	10351		10388		10384
	10352		10390		10305
	10353		10391		10440
	10354		10392		10326
	10355		10393		10327
	10375		10394		10328
	10377		10395		10329
	10356		10396		10330
	10357		10428		10331
	10388		10429		10332
	10390		10430		10333
	10391		10431		10302
	10392		10432		10418
	10393		10433		10419
	10394		10336		10422
	10395		10337		10420
	10396				10439
	10397	кл. 31	10346		
	10398		10347	кл. 36	10382
	10399				10335
	10400	кл. 32	10381		10321
	10401		10319		10305
	10402		10320		10422
	10403		10385		
	10336		10386	кл. 37	10444
	10337		10348		10382
			10350		10384
кл. 30	10424		10351		10305
	10425		10352		
	10379		10353	кл. 38	10382
	10380		10354		10305
	10333		10355		10326
	10434		10375		10327
	10339		10388		10328



(510)	(111)
	10329
	10330
	10331
	10332
	10333
кл. 39	10384
	10305
	10334
кл. 41	10382
	10321
	10305
	10441
	10326
	10327
	10328
	10329
	10330
	10331
	10332
	10333
кл. 42	10444
	10382
	10406
	10407
	10408
	10409
	10321
	10411
	10412
	10413
	10410
	10305
	10346
	10418
	10419
	10420
	10439
	10334

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

(732) **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.**
(111) 10365 (210) MK/T/ 2001/74

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
10340 MK/T/ 2001/146

Aventis Pasteur GmbH
10293 MK/T/ 2000/1335
10294 MK/T/ 2000/1426

BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.
10316 MK/T/ 2001/284

**Bates Worldwide, Inc.,
a Delaware corporation**
10301 MK/T/ 2000/1376

Berlin-Chemie AG
10418 MK/T/ 2001/280
10419 MK/T/ 2001/281
10404 MK/T/ 2001/26
10405 MK/T/ 2001/27
10407 MK/T/ 2001/33
10408 MK/T/ 2001/34
10409 MK/T/ 2001/35
10411 MK/T/ 2001/109
10412 MK/T/ 2001/110
10413 MK/T/ 2001/111

BOREALIS A/S
10406 MK/T/ 2001/28

Castrol Limited
10307 MK/T/ 2000/1504

Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
10319 MK/T/ 2001/36
10320 MK/T/ 2001/58

DELTA ICE CREAM S.A.
10325 MK/T/ 2001/101

Duni AB
10324 MK/T/ 2001/303

**EMONA OBALA KOPER D.D.,
Zunanja in notranja trgovina**
10410 MK/T/ 2001/134

(732) **Farmaceutsko-hemijska industrija
ZDRAVLJE Akcionersko drustvo**
(111) 10315 (210) MK/T/ 2001/258

FUJITSU LIMITED
10382 MK/T/ 2001/4

Gallaher Limited
10309 MK/T/ 2001/329

**GENETICS INSTITUTE, LLC,
a Delaware Limited Liability Company**
10442 MK/T/ 2000/1490
10426 MK/T/ 2000/1505
10427 MK/T/ 2000/1506
10435 MK/T/ 2001/30

Grant Thornton International
10321 MK/T/ 2001/106

**HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA**
also trading as **HONDA MOTOR CO., LTD**
10374 MK/T/ 2001/278

**Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware
Corporation**
10318 MK/T/ 2001/19

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
10414 MK/T/ 2001/173
10415 MK/T/ 2001/174
10416 MK/T/ 2001/175

KINESIA, S.A.
10369 MK/T/ 2001/90

KOKA d.d.
10397 MK/T/ 2001/392
10398 MK/T/ 2001/394
10399 MK/T/ 2001/396
10400 MK/T/ 2001/398
10401 MK/T/ 2001/400
10402 MK/T/ 2001/403
10403 MK/T/ 2001/405

Makhteshim Chemical Works Ltd.
10363 MK/T/ 2001/3

Mars, Incorporated
10357 MK/T/ 2001/362
10336 MK/T/ 2001/413
10337 MK/T/ 2001/414



(111) 10347	(210) MK/T/ 2001/289	(732) Raisio Yhtyma Oy	
10348	MK/T/ 2001/307	(111) 10368	(210) MK/T/ 2001/89
10349	MK/T/ 2001/308		
10350	MK/T/ 2001/309	Ravintoraisio Oy	
10351	MK/T/ 2001/310	10370	MK/T/ 2001/112
10352	MK/T/ 2001/311	10377	MK/T/ 2001/317
10353	MK/T/ 2001/312		
10354	MK/T/ 2001/313	ROYAL BANK OF CANADA	
10355	MK/T/ 2001/314	10335	MK/T/ 2001/56
10356	MK/T/ 2001/320		
10339	MK/T/ 2001/43	SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET	
10342	MK/T/ 2001/244	LIMITED SIRKETI	
10343	MK/T/ 2001/245	10421	MK/T/ 2001/336
10375	MK/T/ 2001/315		
McCormick & Company, Incorporated		Schering AG	
(Maryland, USA, corporation)		10358	MK/T/ 2001/415
10346	MK/T/ 2001/271	10359	MK/T/ 2001/416
		10360	MK/T/ 2001/417
Menarini International Operations		SCHERING-PLOUGH LTD.	
Luxembourg S.A.		10366	MK/T/ 2001/83
10420	MK/T/ 2001/335	10372	MK/T/ 2001/254
		10373	MK/T/ 2001/257
MERCK & CO., Inc., корпорација на		Sun Microsystems, Inc.	
државата New Jersey		10439	MK/T/ 2001/343
10313	MK/T/ 2001/46	10444	MK/T/ 2001/1
10314	MK/T/ 2001/47		
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED		Swedish Match Industries Aktiebolag	
a Mauritian company		10417	MK/T/ 2001/247
10326	MK/T/ 2001/222	Syngenta Limited	
10327	MK/T/ 2001/223	10443	MK/T/ 2000/379
10328	MK/T/ 2001/224	10437	MK/T/ 2001/159
10329	MK/T/ 2001/225	10438	MK/T/ 2001/160
10330	MK/T/ 2001/226	10436	MK/T/ 2001/187
10331	MK/T/ 2001/227		
10332	MK/T/ 2001/228	The Coca-Cola Company	
10333	MK/T/ 2001/229	10385	MK/T/ 2001/218
10334	MK/T/ 2001/361	10386	MK/T/ 2001/219
NEC CORPORATION		THE SCOTT FETZER COMPANY	
10305	MK/T/ 2001/177	10371	MK/T/ 2001/210
Oasis Corporation		Unilever N.V.	
10367	MK/T/ 2001/85	10344	MK/T/ 2001/255
PHARMACHIM HOLDING P.L.C.		10345	MK/T/ 2001/256
10306	MK/T/ 2001/21	10338	MK/T/ 2001/6
		10341	MK/T/ 2001/152
PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.		Update Garments s.a.r.l.	
10304	MK/T/ 2001/188	10364	MK/T/ 2001/51
10303	MK/T/ 2001/189		
Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.		Viacom International Inc.	
10383	MK/T/ 2001/50	10441	MK/T/ 2001/208
		10440	MK/T/ 2001/209

(732) **VINDIJA Prehrambena industrija d.d.**
 (111) 10388 (210) МК/Т/ 2001/382
 10389 МК/Т/ 2001/384
 10390 МК/Т/ 2001/385
 10391 МК/Т/ 2001/386
 10392 МК/Т/ 2001/387
 10393 МК/Т/ 2001/388
 10394 МК/Т/ 2001/389
 10395 МК/Т/ 2001/390
 10396 МК/Т/ 2001/391

WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC
 (Delaware limited liability company)
 10302 МК/Т/ 2001/241

WRANGLER APPAREL CORP.
 (Delaware Corporation)
 10323 МК/Т/ 2001/319

YKK CORPORATION
 a Japanese corporation
 10322 МК/Т/ 2001/114

ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
 10387 МК/Т/ 2001/331

ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge
 10310 МК/Т/ 2000/1477
 10311 МК/Т/ 2001/145
 10361 МК/Т/ 2001/181
 10362 МК/Т/ 2001/182
 10312 МК/Т/ 2001/183

Акционерско друштво за производство
на брашно, ориз, тестенини сточна
храна и промет на мало и големо ЖИТО
СКОПЈЕ - Скопје
 10380 МК/Т/ 2000/384
 10379 МК/Т/ 2000/382

Арслан Адеми
 10296 МК/Т/ 2003/568
 10297 МК/Т/ 2003/567

Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста и др.
ДОО извоз-увоз Скопје
 10308 МК/Т/ 2001/285

ДППУ МАТТИС ДООЕЛ експорт – импорт,
Скопје
 10317 МК/Т/ 2004/855

Друштво за преработка на кафе
и трговија на големоимало
РИО Зоран ДООЕЛ увоз-извоз
 10424 МК/Т/ 2000/368

(111) 10425 (210) МК/Т/ 2000/369
 10428 МК/Т/ 2001/406
 10429 МК/Т/ 2001/407
 10430 МК/Т/ 2001/408
 10431 МК/Т/ 2001/409
 10432 МК/Т/ 2001/410
 10433 МК/Т/ 2001/411
 10434 МК/Т/ 2001/38

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТРГОВИЈА КОМПАНИЈА ЧЕКОВОРИ
ДИВНА И ДР. ДОО КАВАДАРЦИ
 10381 МК/Т/ 2000/1473

Друштво за финансиски консалтинг
ТЕАМ Митко и други ДОО Скопје
 10422 МК/Т/ 2001/304

ДТД Милко ДООЕЛ
 10384 МК/Т/ 2001/135

Здравствена организација, Галенска
лабораторија ФИТОФАРМ Скопје
 10376 МК/Т/ 2001/316

11 Октомври-Еурокомполит Д.О.О.
Прилеп
 10295 МК/Т/ 2000/1331

Претпријатие за трговија на големо и
мало, транспорт и шпедиција ВРМ д.о.о
Скопје
 10378 МК/Т/ 2000/363

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
 10298 МК/Т/ 2004/246
 10299 МК/Т/ 2004/435
 10300 МК/Т/ 2004/480

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД
АД - Скопје
 10292 МК/Т/ 2000/74

Честертон Сил Инжинеринг - Фотиос
 10423 МК/Т/ 2001/287



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
00127	11.03.2013
00128	11.03.2013
00129	11.03.2013
00132	11.03.2013
00134	11.03.2013
00136	11.03.2013
00139	11.03.2013
00234	19.10.2013
00289	08.10.2013
00316	25.10.2013
00317	25.10.2013
00318	25.10.2013
00319	25.10.2013
00320	25.10.2013
00321	25.10.2013
00322	25.10.2013
00328	25.10.2013
00329	25.10.2013
00354	03.08.2013
00356	03.08.2013
00407	25.10.2013
00408	25.10.2013
00410	25.10.2013
00412	05.10.2013
00414	05.10.2013
00415	05.10.2013
00416	25.10.2013
00419	25.10.2013
00421	25.10.2013
00423	05.10.2013
00424	25.10.2013
00482	20.04.2013
00484	20.04.2013
00485	20.04.2013
00554	25.06.2013
00604	20.12.2013
00629	18.02.2014
00630	18.02.2014
00631	18.02.2014
00632	22.02.2014
00634	22.02.2014
00699	17.09.2013
00701	11.08.2013
00762	24.11.2013
01245	09.05.2014
01521	22.10.2013
01582	15.04.2004
01588	15.01.2015
01607	15.04.2014
01663	20.08.2013
01676	27.05.2014
01779	22.10.2010
02179	24.11.2014



(111)	(186)
02806	05.01.2012
03176	20.08.2013
03393	12.08.2014
03571	20.12.2013
03572	14.12.2013
03577	20.12.2013
03581	21.12.2013
03637	17.03.2014
03665	17.02.2014
03716	25.04.2014
03848	27.07.2014
03981	12.08.2013
04106	01.02.2014
04295	28.09.2013
04311	27.05.2014
04550	19.01.2010
04551	19.01.2010
04552	19.01.2010
04565	25.01.2013
04566	14.06.2012
04877	07.06.2014
04878	07.06.2014
04915	16.06.2014
05397	26.09.2014
05456	12.10.2014
05457	12.10.2014
05458	12.10.2014
05637	01.12.2014
06110	12.05.2015
06203	13.04.2015



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) 00327	(111) 00554
(450) 31.03.1995	(450) 30.09.1995
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH Industriepark Höchst D-65926 Frankfurt am Main, DE	(732) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US
(580) 22.04.2005	(580) 17.12.2004
(111) 00407	(111) 02988
(450) 30.06.1995	(450) 30.06.1996
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH Industriepark Höchst D-65926 Frankfurt am Main, DE	(732) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(580) 21.04.2005	(580) 22.04.2005
(111) 00408	(111) 03176
(450) 30.06.1995	(450) 30.06.1996
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH Industriepark Hoscht D-65926 Frankfurt am Main, DE	(732) DANDY A/S Dandyvej 7100 Vejle, DK
(580) 22.04.2005	(580) 21.02.2005
(111) 00416	(111) 04106
(450) 30.06.1995	(450) 31.03.1997
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH Industriepark Höchst D-65926 Frankfurt am Main, DE	(732) DC COMICS 1700 Broadway, New York, NY 10019, US
(580) 21.04.2005	(580) 21.04.2005
(111) 00418	(111) 04274
(450) 30.06.1995	(450) 31.03.1997
(732) BAYER CROPSCIENCE GmbH Industriepark Höchst D-65926 Frankfurt am Main, DE	(732) NEWFREY LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware Drummond Plaza Office Park 1423 Kirkwood Highway Newark Delaware 19711, US
(580) 21.04.2005	(580) 22.04.2005



(111) **04308**

(450) 31.03.1997

(732) **Bacardi & Company Limited**

Aeulestrasse 5 Vaduz, Liechtenstein with a
commercial establishment at : 1000 Bacardi
Road, Nassau, BS

(580) 15.03.2005

(111) **04908**

(450) 30.09.1996

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(580) 22.04.2005

(111) **04909**

(450) 30.09.1996

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(580) 22.04.2005

(111) **04910**

(450) 30.09.1996

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(580) 22.04.2005

(111) **05727**

(450) 30.09.1997

(732) **BAYER CROPSCIENCE LIMITED**

Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 28.02.2005

(111) **05728**

(450) 30.09.1997

(732) **BAYER CROPSCIENCE LIMITED**

Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 28.02.2005

(111) **05729**

(450) 30.09.1997

(732) **BAYER COROSCIENCE LIMITED**

Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 28.02.2005

(111) **05730**

(450) 30.09.1997

(732) **BAYER CROPSCIENCE LIMITED**

Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 28.02.2005

(111) **05731**

(450) 30.09.1997

(732) **BAYER CROPSCIENCE LIMITED**

Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 28.02.2005

(111) **05732**

(450) 30.09.1997

(732) **BAYER CROPSCIENCE LIMITED**

Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 22.02.2005

(111) **06899**

(450) 30.09.1999

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLEAN,
Virginia 22101-3883, US

(580) 21.04.2005

(111) **07039**

(450) 31.12.1999

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(580) 21.04.2005



(111) **07083**

(450) 31.12.1999

(732) **GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY**
199-1 Cheongcheon-2 Dong,
Bupyeong-Gu, Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07085**

(450) 31.12.1999

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY COMPANY**
199-1 Cheongcheon-2Dong,
Bupyeong-Gu, Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07291**

(450) 30.06.2000

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY COMPANY**
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07335**

(450) 30.09.2000

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY COMPANY**
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07388**

(450) 30.09.2000

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY COMPANY**
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **08150**

(450) 31.03.2002

(732) **INDUSTRIA DE TOBACO LEON JIMENES S.A.,**
P.O. Box 332, C Eduardo Leon Jimenes 02
Santiago de Los Caballeros, Santiago, DO

(580) 21.02.2005

(111) **08259**

(450) 30.06.2002

(732) **INDUSTRIA DE TOBACO LEON JIMENES S.A.,**
P.O. Box 332, C Eduardo Leon Jimenes 02
Santiago de Los Caballeros, Santiago, DO

(580) 21.02.2005

(111) **09086**

(450) 30.09.2002

(732) **INDUSTRIA DE TOBACO LEON JIMENES S.A.,**
P.O. Box 332, C Eduardo Leon Jimenes 02
Santiago de Los Caballeros, Santiago, DO

(580) 21.02.2005

**ПРЕНОС**

(111) 00255

(450) 31.12.1994

(770) THE GAP, INC..

900 Chery Avenue, San Bruno,

California 94066, US

(732) GAP (ITM) INC a California corporation2 Folsom Street San Francisco, California,
US

(580) 21.04.2005

(111) 02376

(450) 30.09.1996

(770) OUTBOARD MARINE CORPORATION

100 Sea Horse Drive, Waukegan, Illinois
60085, US**(732) BOMBARDIER MOTOR CORPORATION
OF AMERICA**

6545 U.S.1 Grant, Florida 32949, US

(580) 21.04.2005

(111) 02380

(450) 30.09.1996

(770) OUTBOARD MARINE CORPORATION

100 Sea Horse Drive, Waukegan, Illinois
60085, US**(732) BOMBARDIER MOTOR CORPORATION
OF AMERICA**

6545 U.S. 1 Grant, Florida 32949, US

(580) 21.04.2005

(111) 02401

(450) 30.06.1996

(770) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA33-8, Shiba, 5-chome, Minato-ku, Tokyo,
JP**(732) Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation**16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo
108-8285, JP

(580) 21.04.2005

(111) 02402

(450) 30.06.1996

(770) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba, 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, JP**(732) MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS
CORPORATION**16-4, Konan 2-chome, Minato-Ku, Tokyo
108-8285, JP

(580) 21.04.2005

(111) 03299

(450) 30.09.1996

(770) PLIVA, farmaceutska industrija,

dionicko drustvo

PLIVA d.d. Zagreb,

Ulica grada Vukovara 49 Zagreb, HR

(732) VETERINA, proizvodnja**veterinarskih proizvoda, drustvo s
ograncenom odgovornoscju**

Svetonedeljska 2 Kalinovica,

10436 Rakov Potok , HR

(580) 15.03.2005



(111) **03900**

(450) 30.09.1996

(770) ZENECA LIMITED,

Imperial Chemical House,

9 Millbank, London SW1P 3JF, GB

(732) **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD ,**

P.O. Box 60-Beer Sheva IL

(580) 21.02.2005

(111) **03900**

(450) 30.09.1996

(770) ZENECA LIMITED,

Imperial Chemical House,

9 Millbank, London SW1P 3JF, GB

(732) **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD ,**

P.O. Box 60-Beer Sheva IL

(580) 21.02.2005

(111) **04173**

(450) 31.03.1997

(770) MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION,

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
TOKYO, JP

(732) **NIHON NOHYAKU CO., LTD**

a corporation organized under the laws of
Japan,

2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JP

(580) 31.01.2005

(111) **04550**

(450) 30.06.1997

(770) LISCO SPORTS 425 Meadow Street
Chicopee , Massachusetts 01013 , US

(732) **SGG LISCO LLC,**

a limited liability company, 425 Meadow
Street Chicopee , Massachusetts 01013 ,
US

(580) 21.02.2005

(111) **04551**

(450) 30.06.1997

(770) LISCO SPORTS INC.,

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(732) **SGG LISCO LLC,**

a limited liability company,

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(580) 21.02.2005

(111) **04552**

(450) 30.06.1997

(770) LISCO SPORTS INC.,

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(732) **SGG LISCO LLC,**

a limited liability company,

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(580) 28.02.2005



(111) **06589**

(450) 31.12.1998

(770) MARS INCORPORATED

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(732) **Affinity Petcare, S.A**

Ronda General Mitre, 149 08022-Barcelona, ES

(580) 21.04.2005

(111) **05726**

(450) 30.09.1997

(770) LISCO SPORTS INC.,

425 Meadow Street Chicopee ,
Massachusetts 01013 , US

(732) **SGG LISCO LLC,**

a limited liability company,

425 Meadow Street Chicopee Massachusetts
01013 , US

(580) 28.02.2005

(111) **07083**

(450) 31.12.1999

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

199 Cheongcheon-Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(732) **GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY
COMPANY**

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07085**

(450) 31.12.1999

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

199 Cheongcheon-Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY**

199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07291**

(450) 30.06.2000

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD

199 Cheongcheon-Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY**

199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005

(111) **07335**

(450) 30.09.2000

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

199 Cheongcheon-Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY**

199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005



(111) **07388**

(450) 30.09.2000

(770) DAEWOO MOTOR CO., LTD.

199, Cheongcheon-Dong, Bupyeong-` Gu,
Incheon, KR

(732) **GM DAEWOO & TECHNOLOGY
COMPANY**

199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(580) 21.02.2005



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ТРГОВСКА МАРКА

(111) **04009**

(450) 30.09.1996

(73) **DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION**

146 Main Street, Maynard,
Massachusetts 01754, US

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) **02734**

(732) BP p.l.c.,

1 ST JAMES'S SQUARE,
LONDON SW1Y 4PD, GB


(580) 21.02.2005



ГРБОВИ, ЗНАМИЊА И ДРУГИ ДРЖАВНИ АМБЛЕМИ, КРАТЕНКИ ИЛИ НАЗИВИ НА МЕЃУНАРОДНИ И МЕЃУДРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Знаме на црноморската организација за економска соработка

Знаме



03-22/84 од 04.05.2005



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Во регистарот на застапниците на Државниот завод за индустриска сопственост извршени се измени на листата на застапниците, објавена во Гласник бр.1 март 2005 и дополнета во Гласник бр. 2 јуни 2005.

НОВИ ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

110 ИГНАТ ПАНЧЕВСКИ, адвокат

ул. „Стив Наумов“ бр. 22/1
1000 Скопје
Република Македонија
мобилен 389 75 423-877
факс: 389/(02) 3237-527

111 СЛАВИЦА ТРЧКОВА, адвокат

ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 28/16
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 2784-427
факс: 389/(02) 3061-925

Рег.
бр.

112 ЗЛАТКО АНТЕВСКИ, адвокат

ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 37
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3217-377
факс: 389/(02) 3239-168
e-mail: lawyersa@mt.net.mk

113 ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, адвокат

ул. „Лермонтова бр. 3,
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389/(02) 3129-072
моб: 38 70 244-828
факс: 389/(02) 3 129-072

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ

Рег.
бр.

113 БРАНКО ПЕТКОВСКИ, адвокат

ул. „Народен фронт бр. 7/4,
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389/(02) 3117-871; 3082-280; 3117-755

ИСПРАВКИ


Во Гласник бр. 1 од 2005 се направени неколку технички пропусти:

- На стр. 16 сликата на патентот бр. (11) 900978 се заменува со друга, заради што се реобјавува:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| (51) A 47L 9/24 | (11) 900978 |
| | (13) T1 |
| (21) 2002/54 | (22) 13/05/2002 |
| | (45) 30/09/2004 |
- (30) MI01364 10/06/1997 IT
 (96) 04/06/1998 EP98934944.4
 (97) 27/03/2002 EP0987976
 (73) OMEC S.p.A.
 Via E. Mattei 20, 21055 Gorla Minore/Varese/, IT
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) CANALE Giuseppe
 (54) **Телескопски продолжеток за апарат за домаќинството и начин на склопување**
 (57) 1. Телескопскиот продолжеток (1; 41) за апарат за домаќинството е составен од внатрешна цевка (2) и надворешна цевка (3), кои тесно се вовлекуваат една во друга, ракавец (4; 44), потиснувач (5) кој овозможува забрзување на споменатата надворешна и внатрешна цевка (2, 3), осигурувач (6), спрегнат со потиснувачот (5) под дејство на пружина (21), покренувач (7) работно поврзан со осигурувач (6), внатрешната цевка (2) има ред вдлабнатини (8) со претходно определена форма, дел со цевчест завршеток (9; 49) кој има отвор (13) поврзан со надворешната цевка (3), ракавецот (4; 44) е забрзан кон делот


со цевчест завршеток (9; 49), потиснувачот (5), осигурувачот (6) и пружината (21) подвижно се поврзани со ракавецот (4; 44), осигурувачот (6) делува врз потиснувачот (5) под дејство на пружината (21), за да го присили потиснувачот (5) во една вдлабнатина (8) и да ја заглави внатрешната цевка (2) во надворешната цевка (3), покренувачот (7) може да го исклучи осигурувачот (6) од потиснувачот (5) за да му дозволи на потиснувачот (5) да излезе од вдлабнатината (8) и да ја откачи внатрешната цевка (2) од надворешната (3), дозволувајќи и на внатрешната цевка (2) да се лизга кон надворешната (3) за да се подеси определена должина на продолжетокот, осигурувачот е составен од плоснат лизгач (28), покренувачот (7) е одделна компонента од осигурувачот (6) и има испакнати крилца (37) способни да навлезат во тесниот отвор (13), назначен со тоа што делот со цевчест завршеток (9; 49) има проширен дел (11) кој формира покривка (12) и ракавецот (4; 44) кој има направа за избивање (15) што е покриен со покривката (12) и има празнина (18) во која потиснувачот (5), осигурувачот (6) и пружината се целосно покриени, со тоа што плоснатиот лизгач (28) со издолжена форма и тесен вдлабнат дел (20), испакнати крилца (37) од покренувачот (7) со мал внатрешен забез (38) споени со крилцата (37) преку вдлабнатината.

Има уште 13 патентни барања



- На стр. 73 недостасува сликата на индустрискиот дизајн бр. (21) 20040035, заради што се реобјавува:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| (21) 20040035 | (45) 31.03.2005 |
| (28) 1 (еден) дизајн | (22) 03.09.2004 |
| (30) 12.08.2004 SI SLM 200450124 | |
| (72) не сака да биде наведен | |
| (73) NOVARTIS AG | |
| 4002 Basel, CH | |
| (74) БИНПРО дооел Скопје | |
| Димитар Пандилов 17, 1000 Скопје, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |





- На стр. 98 недостасува сликата на трговската марка бр. (210) ТМ 2001/16, заради што се реобјавува:

(210) **ТМ 2001/16** (220) 04/01/2001
(442) 31/03/2005

(300) 76/084,233 05/07/2000 US


(731) **WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC**

(Delaware liability company)

625 North Washington Street, Alexandria,
Virginia 22314, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги предвидени преку глобална компјутерска мрежа за деловна (business - to - business) електронска трговија поточно, за водење на трансакции помеѓу продавачи на мало и снабдувачи на отворена линија (on - line) и управување со процесот на синцирот на снабдување

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

ОБЈАВИ НА WIPO

Владата на Арајската Република Египет на 18 март 2005 година го дейонираше инструментот за пристапување кон Ничанскиот договор, во врска со Меѓународната класификација на производи и услуги за регистрација на трговски марки од 15 јуни 1957 година, ревидиран во Стокхолм на 28 септември 1979 година.

Ничанскиот договор ќе влезе во сила за територијата на Арајската Република Египет на 18 Јуни 2005 година.

На 26.04.2005 година, **Владата на Република Латвија** дейонираше инструмент за ратификација на Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски акт”)

Женевскиот акт, на територијата на Република Латвија, ќе стигне во сила на 26.07.2005 година.

II.

Закон за ратификација на Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн, објавен во “Сл.весник на РМ” број 33 од 13.05.2005

Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн, донесен е во Женева на 02 јули, 1999 (“Женевски акт”), стигнал во сила на 23 декември 2003 година, а се применува од 01 април 2004 година. Женевскиот акт овозможува проширување на хашкиот систем со нови земји членки, овозможува зголемување на бројот на поднесени пријави односно заштитата во повеќе држави со поднесување една пријава до Меѓународното биро во WIPO. Меѓународната регистрација, од дајумот на меѓународното регистрирање, ќе ја има истата важност кај секоја назначена договорна страна како редовно доставена пријава за признавање на заштитата на индустриски дизајн според законот на договорната страна.

Соратификацијата на Женевскиот акт на Хашкиот договор ќе се зголеми бројот на меѓународно поднесени регистрацији за индустриски дизајн во Република Македонија, а тоа овозможува и поголема финансиска добивка.



III СТАТИИ

Биљана Лекиќ

ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ

**Способноста да се генерира оригинална и полезна идеја, и да се
испита и замисли подобра иднина го овозможува човечкиот
прогрес, создавајќи лавина од пронајдоци како услов за
создавање бојатство, покачување на животиот стандард
и збогатување на севкупното културно наследство**

Почитувајќи го фактот дека човечкото творештво води кон унапредување на науката, бизнисот и технологијата, многу земји активно ја имаат инкорпорирано индустриската сопственост во севкупната стратегија на развојот, пред сè преку информирање на јавноста за вистинското значење на правата од индустриската сопственост како и преку изградбата на соодветен систем за заштита на тие права.

Денес, предностите на компаниите од аспект на индустриската сопственост, како што се човечките ресурси и пронајдоците, трговските марки, дизајнот и другите предности што се резултат на креативноста и иноваторството, се сè повеќе вреднувани во споредба со материјалните, физички вредности со кои тие располагаат. Индустриската сопственост е важен елемент при обезбедувањето комерцијален успех на сите компании што се стремат да го задржат водечкото место на полето на креирањето и пронаоѓањето нови производи, нови и поекономични начини за производство на познатите производи, како и во зголемувањето на учеството на пазарите и изградувањето доверба кај потрошувачите.

Секој производител, независно од неговата големина и видот на производството, настојува да се задржи на чело во групата на своите конкуренти. Понекогаш во тоа се успева преку воведување и претставување на пазарот со нови производи, но многу почесто со мали подобрувања на квалитетот на постојниот производ или

услуга во споредба на истите кај конкуренцијата. Вниманието е свртено кон тоа како да се одржи солиден квалитет, како да се претстават производите и услугите на потрошувачите и да се придобие нивната долгорочна лојалност.

За да се излезе во пресрет на потребите на потрошувачите скоро сите производи и услуги побрзо или побавно се развиваат, еволуираат, како резултат на голем број мали иновации како што се промени во дизајнот или во функцијата на производот, правејќи го различен од порано. Подобрувањата се штитат со патент преку стекнување патентни права или права на дизајн. Трговската марка, пак, како право од индустриската сопственост им помага на деловните претпријатија да го претставуваат производот и да стекнат и изградат лојални клиентела правејќи го производот дистинктивен од останатите конкурентски производи на другите претпријатија. Обележувањето пак на географското потекло на производот станува сè поактуелно во современи услови на развиената економија, носејќи ја информацијата за вистинското потекло на производот, гарантирајќи за неговиот квалитет и помагајќи му на потрошувачот во одлучувањето на пазарот помеѓу производите од ист вид.

Зборуваме за правата на индустриската сопственост, односно за: патентното право, правото за трговска марка, индустриски дизајн, географски ознаки и ознаки на потекло. Иако ова претставува хетероген збир на права, сите тие имаат една заедничка нишка која го оправдува именувањето на нивниот збир со единствен назив “Право на индустриска сопственост”, а тоа е:

- нематеријалниот интелектуален карактер на предметот на заштитата;
- економската функција која на носителот на правото му овозможува да ја присвојува материјалната полза од комерцијаното искористување на предметот на заштита.

Во стварното право, сопственоста на материјалното добро претставува исклучив однос помеѓу сопственикот и доброто и врз основа на сопственички однос тој може економски да го искористува тоа добро, а во истовреме да ги спречи другите да го користат.

Аналогно на ова, лицето кое со својот труд и средства создало определено добро од полето на индустриската сопственост, би требало врз основа на закон да ги спречи другите за негово користење. Производителот кој инвестира во истражување и нова технологија и доаѓа до иновација со која се решава некој проблем во техниката, има легитимен интерес да ги спречи своите конкуренти од користење на истиот. Исто така, позната трговска марка на даден производител е нематеријално добро кое ефикасно ја подобрува продажбата на со неа одбележаните производи. Во услови кога постои голем економски интерес од други лица за користење туѓа марка, неопходно е постоење механизам кој би ги спречил во ваквата намера. За да се овозможи и овие добра да станат предмет на размена, се јавува идејата за “сопственост”. **Проблемот се решава со изградба на систем за заштита на правата од индустриска сопственост.**

Една од причините да се пристапи кон заштита на правата од индустриската сопственост е и таа што со тоа на претпријатието му се овозможува, односно му се олеснува пробивањето на нови пазари низ лиценцирање, франшиза, заеднички вложувања, договори со други компании. Правата на индустриската сопственост на фирмите им овозможува партнерство со други фирми од производството, мар-



кетингот, дистрибуцијата или испораката на добра и услуги на странските пазари. Покрај помошта на фирмите во зајакнувањето на нивната позиција на извозните пазари, правата од индустриската сопственост придонесуваат во спречувањето другите компании да ги имитираат или копираат, основните карактеристики на производот или трговската марка/дизајн. Ако производот е успешен на определен пазар многу е веројатно дека конкурентските фирми порано или подоцна ќе произведат слични или идентични производи што би му конкурирале на дадениот производ. **Без заштита на правата од индустриската сопственост би било тешко или невозможно да се спречат имитациите, при што изгубениот профит може да биде застрашувачки.**

За жал многу често улогата на индустриската сопственост се сфаќа дури тогаш кога е доцна односно, кога фирмите ќе се сретнат со имитаторањето и фалсификувањето или кога тие самите ќе бидат обвинети за прекршување и злоупотреба на правата на другите.

Стекнувањето на правата на индустриската сопственост во начелно претставува поднесување национална пријава пред заводите на земјите, согласно националната легислатива. Иако сме сведоци на важни промени во законите на различни земји кои ја третираат проблематиката на индустриската сопственост, сè со цел тие да се хармонизираат, сепак во определени сегменти на оваа легислатива сè уште постојат големи разлики. Заштитата на правата на индустриска сопственост во Република Македонија е регулирана со Законот за индустриска сопственост (“Службен весник на РМ” 47/02, 42/03 и 9/04)

Патентите, како едно од правата на индустриската сопственост, го олеснуваат технолошкиот трансфер и инвестициите, но само во услови во кои безбедно би се одвивал бизнисот, затоа што без соодветна патентна заштита не можеме да зборуваме за безбедност во откривањето на новите технологии или инвестирање во развојот.

Денес во светот постојат повеќе од 30 милиони патенти при што годишното просечно поднесување и објавување на патенти е околу 1 милион, од кои пак, 200.000 во Европа. Минатата година во Република Македонија пред Заводот за индустриска сопственост поднесени се вкупно 452 пријави од кои 416 се странски, што значи само само 36 домашни. Ваквата структура упатува на тоа дека сè уште не постои вистинско заживување во оваа сфера, а воедно има простор за стопански растеж преку правилно насочување на политиката која се води на ова поле како и соодветното искористување на правата од индустриската сопственост.

Патентите го забрзуваат технолошкиот трансфер во смисла што обезбедуваат богат извор на технички и деловни информации, коишто може да се користат во анализата на современите технологии. Обезбедувањето информации овозможено од патентните системи е од големо значење за промовирањето во врска со странските директни инвестиции и трансфер на технологијата. Во современите услови во светот и практиката, посебно на земјите во развој, една од најзначајните функции на имплементирањето на патентите во развојот е олеснувањето на технолошкиот трансфер и странските директни инвестиции.

Во патентната политика од големо значење е промовирањето на примената на расположивите патентните информации како појдовна точка во создавањето нови технологии и развојот воопшто, но исто така како начин за полесно наоѓање лицендодавачи, лицендопримачи, инвеститори и деловни партнери. Заводот за индустриска сопственост на Република Македонија располага со патентни бази на податоци кои се многу лесни за пребарување и се многу полезни за претходни стручни пребарувања на сопстојбата на техниката и при утврдувањето на новоста на еден пронајдок. Базите со кои располага Заводот можат да дадат информации за најновите технолошки достигнувања, пронаоѓаштвото кај конкурентите, состојбата во техниката како основа за планирање на развојот и проценување на вредностите на специфичните технологии, алтернативната технологија, новоста и патентбилноста на пронајдокот, пронаоѓањето идни партнери и информации за идните корисници на лиценци.

Од макроекономски аспект статистичките податоци извлечени од патентната документација се важен показател и многу полезно средство за планерите на развојот во една средина, во сите сфери, посебно во оние што се директно вклучени во економскиот развој. Преку нив се олеснува следењето на технолошкиот прогрес, прогнозирањето на индустрискиот развој и испитувањето на побарувањата на пазарот и донесувањето инвестициони одлуки. Патентната документација содржи систематизирани резултати на истражувањата и конструктивни решенија за различни технички прашања. Овие бази на податоци кои ги содржат најновите информации во патентните откритија, може да им помогнат на иноваторите или фирмите да, им послужат како основа за понатамошни истражувања и да им помогнат во избегнувањето на инвестиционите грешки во смисла на повторување на истражувањата што се веќе направени. Колку е ова значајно се гледа од најновите податоци на Европскиот завод за патенти според кои годишните губитоци на европската економија заради некористење на информациите и тоа пред сè патентни информации, изнесува 20.000.000.000 \$.

Многу е битно е да се нагласи дека кога е дадено право да се произведе и продаде патентиран производ, многу е повредно ако во договорот е вклучено и правото да се користи препознатливото име на производот. Препознатливото име на производот е всушност **трговската марка** и таа има значајно место во зголемувањето на вредноста на патентот, односно на производот. Најчесто, угледот на трговската марка е таков што доделувањето на другите права на индустриската сопственост, без соодветната лиценца за трговската марка, е комерцијално неисплатливо. Во овој поглед марката има голема улога во зголемувањето на вредноста на патентот, односно на производот.

Токму затоа во вековната борба да се создаде квалитетен конкурентен производ и да се изгради углед и доверба кај потрошувачите, занаетчиите, трговците, уште пред 4000 години почнуваат да ги одбележуваат своите производи, користејќи ги притоа своите потписи и симболи. Така, како што се развивала трговијата, се зголемувало и значењето на обележувањето на производите што резултирало во формирање на терминот трговска марка, како показател за производителот. Со време се јавува и потребата од законска заштита на трговските марки. Денес скоро сите земји имаат изградено легислатва, систем за заштита на трговските марки, а трговската



марка стана синоним на брендот. Така, маркетингот на производите особено на извозните пазари се потпира на имиџот на брендот на дадената компанија, отелотворен пред сѐ во трговската марка која ако не е заштитена ќе биде потешко да се сочува и одбрани во случај на копирање или имитација од конкурентите.

Понатаму, определувањето на цените на производите во извесна мера зависи од степенот на препознатливоста на брендот и неговото вреднувањето од потрошувачите како и од степенот до кој производот може да се спротивстави на конкуренцијата од слични и идентични производи.

Секоја фирма треба да има свое трговско име и често едно или повеќе трговски имиња за маркетинг на производи и услуги. Во одбирањето и креирањето на новата трговска марка мора да се внимава да не се одбере трговска марка што е слична или идентична со друга трговска марка која веќе се применува од друг носител со законско право на истата а со тоа да се влезе во несакан конфликт. По соодветното пребарување и одбирање, секој производител или друго лице учесник во прометот треба да размислува за заштитата на трговската марка.

Гледано од аспект на макроекономијата, трговската марка претставува силно средство во маркетингот, му помага на потрошувачот побрзо да направи избор меѓу понудените производи од исти вид на пазарот, верувајќи на веќе изграден углед на дадена трговска марка, а од друга страна го стимулира производителот да го одржува и подобрува очекуваното рамниште за квалитетот на производот кај своите потрошувачи. Секако дека вредноста на трговската марка се зголемува само ако не се изневерува стекнатата довербата кај купувачите како и ако вистинскиот квалитет на производот го потврдува кажаното во декларацијата и рекламирањето на истиот. Во спротивно, лошото искуство на потрошувачот, гледано перспективно, ќе се одрази лошо врз трговската марка и таа ќе се претвори во симбол на лоша марка, односно квалитет. Взаемната врска во однесувањето на производителот и потрошувачот во циклусот на постоењето на трговската марка има пресудно значење во зголемувањето на нејзината вредност. Марката рекламира, гарантира, ветува, а за таа цел, треба да е дистинктивна, да има силен визуелен, уметнички и симболичен ефект.

Крајната цел на трговската и услужната марка е зголемувањето на продажбата, односно, користењето на услугите, што се манифестира преку поголем број продадени единици, односно искористени услуги. Но, за да ја оствари оваа цел таа мора да биде ефективна, пред сѐ да ги исполнува законските норми како и пазарните услови и да му ја пренесе вистинската пораката на потрошувачот. Само така трговската марка ќе може да се вклопи во вистинската стратегија на унапредување на бизнисот.

Во Република Македонија, заклучно со декември 2004, пред Заводот се поднесени 12110 странски и 4708 домашни пријави што укажува на релативно висока свест за значењето и примената на индустриската сопственост. Исто така, постои можност за меѓународна заштита на трговската марка каде преку Мадридскиот систем. Заклучно со 2004 поднесени се 55890 пријави.

Ефективното користење на **дизајнот** ја зголемува вредноста на производите преку креирањето разновидност во светот на производите. Креирајќи повисока естетска забележителност низ понудените производи, индустрискиот дизајн придонесува во изградбата на довербата и верноста на потрошувачот, што понатаму се пренесува во поголемо учество на пазарот, подобри цени и поголем профит.

Не е тајна дека потрошувачите посветуваат посебно внимание на она што е изложено пред нив, она што можат да го видат кај чевлите, облеката, или изгледот и стилот кај апаратите или автомобилите. Изгледот на еден производ секако дека во маркетингот му го дава првиот впечаток на потрошувачот и игра решавачка улога во неговото одлучување. Умните бизнисмени внимаваат на промените на вкусот на потрошувачите и се во постојана трка да произведат и достават на пазарот подобри производи, како во функционален така и во естетски поглед. На овој начин дизајнот дава значен придонес во глобалната деловна стратегија на компанијата и нејзиниот успех.

Ефикасниот дизајн менџмент претпоставува трошоци за заштита на вредноста на дизајнот за да се спречи изгледот на производот да биде слободно имитиран од поевтините слични производи. Токму затоа, новите и оригиналните дизајни треба на време да се регистрираат во националните или регионалните заводи. Денес пред Заводот за индустриска сопственост на Република Македонија има поднесено близу 500 домашни пријави за дизајн и околу 150 странски. Исто така поднесени се 4129 пријави за меѓународната заштита според Хашкиот договор.

Не би било во ред ако на крај не го споменеме и економското значење на обележувањето на **географското потекло на производите**.

Овие производи всушност претставуваат карактеристика на регионот или поинаку кажано тие поседуваат специфични својства и квалитет што се резултат на поднебјето, односно специфичните природни услови во определен регион или подрачје во државата, незанемарувајќи го притоа и значењето на човечкиот фактор со сите негови знаења и традиционалниот начин на производство.

Интересот за заштита на географските називи оди по нагорна линија, особено кај земјите во развој и земјите во транзиција кои преминуваат на пазарниот модел на стопанисување, бидејќи ја согледуваат предноста што им ја даваат специфичностите на овие производи во пробивањето на странските пазари.

Практиката покажува дека производите одбележани со ознака на потекло или географска ознака во светот се реализираат со цена повисока дури и до 30%, за разлика од производите од ист вид кои не се одбележани со ознаката на потеклото или географска ознака.

Инвестирањето во заштитата на географските називи на производите и проширувањето на нивното производство како дел од планската политика, може да претставува начин за развој на условите за живеење и задржување на населението во помалку достапните или во оддалечените области.



Така, денес во регистарот на заштитени географски називи што се води во Државниот завод за индустриска сопственост во Република Македонија постојат преку 46 ознаки на потекло меѓу кои за вино, ориз, сирење и други.

Во овој контекст, ако се има предвид дека повеќе од половината од вкупното производство на земјоделското стопанство на Република Македонија се извезува и тоа исклучиво на европскиот пазар уште повеќе се потврдува определбата за одбележување на истото со ознака на потеклото или географска ознака, а националните навики при извозот да станат минато.

* * *

Можеме да заклучиме дека современите фирми имаат две основни функции: **МАРКЕТИНГ И ИНОВАТОРСТВОТО**, а индустриската сопственост е таа која ја овозможува нивната реализација. Овие две основни функции ги водат деловните луѓе до нивната зацртана цел, до финансиска добивка низ процес на обезбедување квалитетни производи и услуги за потрошувачите. Во секој случај навремената заштита на правата од индустриската сопственост, на сите нас, не само што ќе ни заштеди туку и ќе ни донесе пари и време.

На крајот еден совет или предупредување во врска со територијалноста на индустриската сопственост. Многу од заинтересираните за заштита на своите права мислат дека ако поднеле пријава за патент, дизајн или трговска марка во националната земја, дека автоматски имаат заштита и надвор од неа. Правата на индустриската сопственост стекнати во националната држава важат само на таа територијата. Понатаму, за меѓународната заштита на правата од индустриската сопственост потребно е започнување друга постапка.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1. "INTELLECTUAL PROPERTY A POWER TOOL FOR ECONOMIC GROWTH" Kamil Idris
2. "USING TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND TRADE SECRETS FOR THE BUSINESS SUCCESS OF SMES" WIPO Seminar Belgrade 12.11.2002
3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND EXPORTS- Avoiding common pitfalls" WIPO Magazine 2004
4. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ, Слободан Марковиќ
5. "FOSTERING COMMERCIAL APPLICATION OF INVENTIONS, ACCESS TO FINANCING, MARKETING" Peter Kordsen Danish Technological Institute
6. ULOGA SAVEZNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I PRUZANJU POMOC MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA" Liljana Kovacevic SZIS
7. Законот за индустриска сопственост ("Службен весник на РМ" 47/02, 42/03 и 9/04)
8. БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ НА ЗАВОДОТ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА